



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Број 25 Година XVI



СКОПЈЕ, декември 2022



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата и Енергетската ефикасност за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата и Енергетската ефикасност за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/2
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 2, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата** **и Енергетската ефикасност за 2023 година**

Вовед

Секторот за екологија и енергетска ефикасност преку изработка и имплементација на квалитетна и издржана програма за 2023 година ќе придонесе кон спроведување на законските одредби кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Законот за заштита на животната средина, Законот за енергетика, Законот за енергетска ефикасност, Националните стратегии за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, и усвоените програми од Советот на Општина Карпош (ЛЕАП, Програма за ЕЕ), а воедно и имплементација на мерки и активности во поглед на подобрување и заштита на животната средина.

Секторот во својот состав содржи две одделенија – Одделение за екологија и Одделение за енергетска ефикасност. Проектните задачи кои се спроведуваат преку активностите во овие две одделенија во секторот, имаат за цел подигнување на свеста на граѓаните за заштита на животната средина во просторот на опфатот на Општината, намалување на потрошувачката на енергија и заштита на животниот стандард на граѓаните, примена на обновливи извори на енергија во замена на фосилните горива, со што како крајна цел е намалувањето на емисиите на CO₂ во воздухот.

I. Развојни приоритети и цели

- ❖ Општината Карпош на својата територија ги спроведува мерките и активностите кои се доделени на локалната самоуправа, а се однесуваат на областите заштита на животната средина (екологија) и енергетската ефикасност;



- ❖ Општината да воспостави услови за пристојно, безбедно и здраво живеење на своите граѓани;
- ❖ Анимирање на граѓаните во активностите кои ќе произлезат од Програмата, односно активно учество на граѓаните;
- ❖ Програмата да врши едукација на поединци и/или групи во заштитата и подобрувањето на еколошките стандарди, што ќе придонесе за развивање на јавната свест за зачувување на животната средина и природата и тоа што значи да се биде енергетски ефикасен во одвивање на процесите;
- ❖ Програмата предвидува и реализација на мерките и обврските за енергетска ефикасност кои Општината Карпош ги потпиша и се обврза за нивно спроведување во Конвенцијата на Градоначалници на Европски Градови и Општини.

II. Проектни активности

1. Одделение за екологија

Одделението за екологија своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги има во следните подрачја:

- 1.1. Јавна чистота и хигиена,
- 1.2. Паркови, јавно зеленило и хортикултура,
- 1.3. Урбана опрема,
- 1.4. Имплементација на ЛЕАП-от,
- 1.5. Субвенции и други проектни активности.

1.1.	Јавна чистота и хигиена
Опис на активности:	За одржување на јавната чистота, Општината Карпош издвојува значителни средства и енергија со цел одржување, но и подобрување на ефикасноста и унапредување на состојбата со јавната хигиена. Карпош, како и до сега, и понатаму се стреми да биде најчистата општина во Скопје. Во 2023 година Општината Карпош планира да ангажира помеѓу 85 и 90 сезонски работници кои за својот ангажман ќе бидат исплатени од општинскиот буџет. За непречено одвивање на редовните активности на



	ангажираните работници, Општината Карпош ќе издвои средства за: - Финансиски надоместок за работниците (плати, придонеси, итн), 37.000.000,00 денари - Набавка на ново товарно возило за чистење и подигање на отпад 3.500.000,00 денари - Набавка на нова техничка опрема и механизација за работниците (косилки, тримери, пили, дувалки итн.), 1.800.000,00 денари - Набавка на ХТЗ и друга заштитна опрема, 800.000,00 денари - Набавка на алат, материјал и друга опрема (метли, пластични канти, гребла, лопати, итн.), 700.000,00 денари - Набавка на резервни делови и друг материјал за одржување на машините за косење трева, 300.000,00 денари - Поставување и одржување на мобилни тоалети на територијата на Општина Карпош. 1.000.000,00 денари
Стратешки насоки и цели:	• Одржување, подобрување и унапредување на јавната хигиена во општината; • Зголемување на ефикасноста во областа на јавната чистота и хигиена • Подобрување на состојбата со јавните зелени површини
Очекувани резултати:	Почиста, поздрава и поубава општина
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	45.100.000,00 денари
1.2.	Паркови, јавно зеленило и хортикултура



1.2.1.	Одржување на постојното јавно зеленило
Опис на активности:	<i>Одржување и реконструкција на јавни тревни површини</i> Оваа активност ги опфаќа постојните парковски површини, односно замена на оштетената трева со нова трева. По потреба и дотур на нова, квалитетна земја заради поголема ефикасност во садењето на новата трева. Оваа година се планирани значителни средства за рехабилитација на деградираните зелени површини, со што ќе се даде мал придонес за намалување на ПМ честичките во Карпош. <i>Одржување и полевање на младите дрвја</i> На дрвјата кои беа насадени изминативе 2-3 години од страна на Општината Карпош, потребно им е редовно полевање и одржување, особено во летниот период. За таа цел, во текот на летото 2022 година беа ангажирани две цистерни кои ги полеваа дрвцата. Беше воведена и втора смена за оваа намена. И во 2023 година ќе продолжи оваа активност. Со имплементирање на овие активности се зголемува процентот на преживување на новонасадените дрвца, кој и сега се движи помеѓу 80 и 90 %. <i>Одржување на системите за наводнување</i> На претходно поставените на зеленилото околу Плоштадот Делфина во Влае, на плоштадот во УЗ Пецо Божиновски Кочо (спроти студентскиот дом Гоце Делчев), на кружниот тек кај средното училиште Георги Димитров, на зелените површини кај платото со фонтаната во Карпош 3, плоштадот во Бардовци, кај платото “Млечен”, во дворот на ООУ Лазо Трповски, зелените површини на ул. Никола Русински (кај ТЦ Лептокарија) и други локации, на ул. Иван Аговски во Карпош 1, Московска и Женевска во Тафталиџе 2, кај Воените кули во Нерези, во ТЦ Лептокарија во Карпош 3, во дворот на ООУ Петар Поп Арсов во Карпош 4 и ООУ Војдан Чернодрински во УЗ Владо Тасевски, паркот спроти хотел Карпош



	во УЗ Владо Тасевски, паркот помеѓу ул. Соле Стојчев и ул. Желево во УЗ Карпош 4 и тревникот кај Вегера во УЗ Тафталице 1. Овие системи за наводнување неопходно треба да се поправаат и одржуваат, со цел споменатите зелени површини да бидат во добра состојба и функционални.
Стратешки насоки и цели:	Јавното зеленило за кое се грижи Општината Карпош да биде функционално и во добра состојба
Очекувани резултати:	• Уредени јавни површини со украсно зеленило, • Средени тревни површини, • Полеани јавни зеленила, • Уредени дрвјата на територијата на Карпош.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	5.000.000,00 денари
1.2.2.	Изградба на нови парковски површини и јавно зеленило
Опис на активности:	<i>Садење на нови листопадни и зимзелени садници</i> Општината Карпош ќе продолжи да посветува внимание на хортикултурното уредување на зелените површини. За таа цел на определен број на локации ќе биде извршено садење на нови дрвца. Се планираат две акции на садење на дрвца, во пролетниот и есенскиот период од годината. Планирана е и изработка на стручна анализа, односно студија која ќе содржи спецификација на видот на дрвја кои може да се засадат, како и број на истите по урбани заедници, но и по други потези на територијата на Општина Карпош (како што е парк шумата Водно и јавните површини што гравитираат кон Волково и патот кон Косово). Со оваа студија ќе им се олесни на сите надлежни институции при



	понатамошното планирање и реализација на садење дрвја, т.е. пошумување, со што ќе се обидеме да дадеме придонес во борбата за намалување на аерозагадувањето. Најавени се и неколку донации од страна на општествено одговорни правни субјекти за ново зеленило и дрвца, кои се секогаш добредојдени.
Стратешки насоки и цели:	Подобрување на состојбата на јавните зелени површини
Очекувани резултати:	- Нови уредени зелени површини - Зголемен број на дрвја во парковите
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.900.000,00 денари
1.3.	Урбана опрема
1.3.1.	Одржување на урбаната опрема
Опис на активности:	<i>Одржување и санација на оштетени парковски клупи за седење и корпи за отпадоци</i> Дел од поставените клупи се оштетени од забот на времето и временските услови, па така неопходна е интервенција и санирање на даските од клупите, како и на нивната конструкција (доколку е потребно). Покрај што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Карпош е недоволен, еден дел од истите се оштетени и/или вон функција. Санација (таму каде што е можно) и замена (онаму каде што не е можна поправка) на оштетените корпи се секако потребни. <i>Одржување на детските и спортските игралишта</i> На територијата на Општината Карпош има голем број на детски игралишта, кои поради експлоатација



	на истите со тек на времето, треба да се санираат, заменуваат, бојадисуваат и слично. За жал, реквизитите на овие игралишта често се и мета на неодговорни граѓани кои најчесто во доцните вечерни часови намерно ги оштетуваат. Акцентот во 2023 година ќе биде на пофреквенто и поефикасно санирање на оштетувањата, како и замена на материјалот на најчесто оштетуваните реквизити, се разбира во рамките на финансиските можности. Во врска со реквизитите на спортските игралишта, исто така ќе се врши чест мониторинг и оштетените реквизити ќе бидат санирани во најкус можен рок. <i>Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи</i> Се работи за реконструкција на оградите и останати браварски работи (настрешници и сл.) и нивно тековно одржување. <i>Одржување на фонтаните</i> Изградените пет фонтани кои се наоѓаат на плоштадот Делфина во Влае, на платото во Карпош 3, на плоштадот во Бардовци, плоштадот во УЗ П.Б.К (спроти студентски дом Гоце Делчев) и во близина на Адриналинскиот парк на кејот на реката Вардар, како и евентуално други фонтани кои би се изградиле во следниов период, треба редовно да се одржуваат и зачуваат во исправна состојба.
Стратешки насоки и цели:	Исправна и функционална урбана опрема која ќе служи за релаксација на граѓаните
Очекувани резултати:	Одржувани и функционални клупи за седење, корпи за отпадоци, реквизити на детски и спортски игралишта, метални огради, настрешници, летниковци, фонтани итн.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска	7.500.000,00 денари



рамка:	
1.3.2.	Поставување на нова урбана опрема
Опис на активности:	Детски игралишта Изградбата на новите игралишта со реквизити безбедни за децата се врши или на локации кои се со многу оштетени и застарени реквизити или на сосема нови локации. Во 2023 година Општината Карпош предвидува и изградба на едно ново детско игралиште кое ќе биде поинакво од другите, односно со многу нови содржини и современи и атрактивни реквизити. Клупи и корпи Поставувањето на нови клупи за седење и корпи за отпадоци исто така ќе продолжи во 2023 година, а ќе се реагира како по барање на урбаните заедници и самите граѓани, така и по увид на лице место од страна на стручните служби на Општина Карпош. Учество во новиот парк на кејот на р. Вардар Планираниот парк кој треба да се изгради во непосредна близина на кејот на р. Вардар, во урбаната заедница Карпош 4, е во надлежност на Градот Скопје, но Општината Карпош ќе одвои средства за да ја олесни реализацијата на паркот. Една од фазите е урбаната опрема, за што Карпош ќе одвои 3.000.000 денари.
Стратешки насоки и цели:	Нова урбана опрема за одржливост на јавната хигиена, како и за одмор и релаксација на граѓаните
Очекувани резултати:	Нови функционални клупи за седење, корпи за отпадоци, детски игралишта, фитнес зони, огради, настрешници, летниковци, фонтани итн.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска	6.500.000,00 денари



рамка:	
1.4.	Имплементација на ЛЕАП-от преку годишни активности
Опис на активности:	<i>Имплементирање на ЛЕАП 2 за 2023 година и реализација на проектите и активностите од Акцискиот план за 2023 година.</i> По усвојување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2023 година, ќе следи комисиско определување на активностите за имплементација на проекти во рамките на ЛЕАП 2. За таа цел Комисијата за спроведување на активностите од ЛЕАП ќе изработи Акциски план за 2023 година со конкретни мерки и активности за реализација, кој потоа ќе биде усвоен на седница на Советот на Општина Карпош. Во тој Акциски план на годишно ниво ќе бидат определени приоритетните проекти предвидени за реализација во 2023 година, а меѓу другите ќе бидат опфатени и следниве активности: - Подготовка на ЛЕАП 3 за периодот 2024-2029 година, - Изработка на студија за фреквентност на сообраќајот во Општина Карпош, - Заедничка активност со Здружението “Мама Органа Био” , а во врска со набавка и поставување на мобилна компостара на територијата на Општина Карпош, - Набавка на 5-6 електрични тротинети за потребите на вработените во општинската администрација, и многу други активности.
Стратешки насоки и цели:	Карпош – еколошки просперитетна општина; здрава животна средина за сите граѓани
Очекувани резултати:	Имплементација на определен број на активности предвидени во ЛЕАП-от со што би се дал придонес за



	почиста и поздрава животна средина.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.200.000,00 денари
1.5.	Субвенции и други проектни активности
1.5.1.	Субвенционирање на купување на велосипеди, електрични тротинети и електрични велосипеди за граѓаните на Карпош
Опис на активности:	Општината Карпош планира во текот на 2023 година да ја реализира оваа проектна активност со цел да го промовира користењето на велосипедите, електричните тротинети и електричните велосипеди како превозни средства, но и како средства за рекреација. Активноста ќе се спроведе по истиот терк како и досега, односно по принципот “прв дојден, прв услужен”. Планирано е купувањето на нов велосипед за граѓаните на Карпош да биде субвенционирано со 30% од неговата вредност, но не повеќе од 3.000 денари, а за електричните тротинети и велосипеди исто со 30% од вредноста, но со максимален износ од 5.000 денари. И оваа година граѓаните аплицирањето ќе можат да го извршат освен преку архивата на Општина Карпош, и по електронски пат. Со спроведувањето на оваа активност граѓаните на Општината Карпош, покрај веќе изградената солидна инфраструктурна велосипедска мрежа, ќе



	добијат уште еден стимул за користење на алтернативни превозни средства кои не го загадуваат воздухот и животната средина.
Стратешки насоки и цели:	• Почиста животна средина во општината, односно помала емисија на штетни гасови; • Намалување на сообраќајот; • Подобрување на здравјето на граѓаните – корисници на велосипеди и електрични тротинети и велосипеди.
Очекувани резултати:	Почиста општина, поздрави граѓани
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	700.000,00 денари
1.5.2.	Ветеринарна заштита за бездомни животни (мачки)
Опис на активности:	Подносител на овој проект е Здружението за заштита на животни “Феникс Петс” во соработка со Ветеринарната амбуланта “Др. Јасминка ван дер Флиер” и главната цел на истиот е ублажување на проблемот со големиот број на бездомни мачки во смисол на контрола и здравствена заштита. Благосостојбата на бездомните животни е загрозена поради повеќе проблеми, какш што се неухранетоста, болестите, повредите од сообраќајните несреќи и преку борба, а исто така животните се жртви на нехумани методи на убивање, како што е труењето со отров, електричен шок и давање и сурови методи на фаќање. По безбедното фаќање и транспортирање на



	бездомните мачки, за нивниот третман постојат две понатамошни сценарија кои зависат од тоа во каква состојба е животното. Доколку мачката е премногу стара, агресивна или беспомошна истата се заспира, додека останатите се подложуваат на кастрирање, маркирање, прочистување од црви и нивна вакцинација пред да се пуштат.
Стратешки насоки и цели:	• Заштита на граѓаните од зоонози, кои ги пренесуваат мачките скитници; • Намалување на агесијата од мачки во сезона на парење; • Заштита на бездомните мачки, редуцирање на нивниот број и нивно трајно вдомување, • Воспоставување на волонтерска служба за редовно собирање на бездомните мачки.
Очекувани резултати:	Третман на 50-100 бездомни мачки месечно и значително намалување на нивниот број во временски рок од 5 до 6 години.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари

2. Одделение за енергетска ефикасност

Одделението за енергетска ефикасност своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги има во следните подрачја:

- 2.1. Јавно осветлување,
- 2.2. Активности од областа на енергетската ефикасност.

2.1.	Јавно осветлување
------	-------------------



2.1.1.	<i>Замена на постоечките светилки со штедливи ЛЕД светилки на територијата на Општина Карпош</i>
Опис на активности:	Со реализацијата на оваа активност се предвидува во текот на наредната година да се заменат 60-65% од вкупниот број на натриумови светилки со нови ЛЕД светилки. Секако дека бројот на заменетите светилки ќе зависи од цената што ќе се постигне преку процесот на јавна набавка. Исто така ќе бидат заменети и 108 позиции на натриумови светилки во дворните места на училиштата, додека рефлекторите од 400W инсталирани на спортските и детските игралишта се веќе комплетно заменети (вкупно 244 позиции). Очекуваните заштеди на годишно ниво се 60% од сегашната инсталирана снага на заменетите светилки. 23.000.000,00 денари <i>Поправки, одржување и реконструкција на јавното осветлување</i> Искуството од 2013 година па наваму, односно поделбата на територијата на Општина Карпош на два реони и соодветно на тоа одржувањето со два економски оператори, се покажа како модел поуспешен од претходниот кога само еден економски оператор беше ангажиран за одржување на јавното осветлување. Поради тоа, овој модел ќе се применува и во 2023 година. Освен замена на прегорените светилки и отклонување на појавените дефекти, се планира и реконструкција на старите системи за јавно осветлување, што подразбира промена и на комплетната инсталација, вршење на ископи за санација на дефекти, како и заштита и бојадисување на столбовите или нивна замена доколку е потребна. 4.000.000,00 денари <i>Такси за електрични приклучоци</i>



	Во текот на тековната година Општината Карпош повремено има потреба од набавка и поставување на нови електрични броила со цел да ја одвои, односно регулира, сопствената потрошувачка на електрична енергија од други субјекти. Финансиските трошоци за таа активност се предвидени од овој дел од Програмата.
Стратешки насоки и цели:	- Со реализација на оваа проект се отвара простор во наредниот временски период целосно да се реши проблемот со функционирањето на јавното осветлување во општината, - Исправна инсталација за јавно осветлување на целата територија на Општината Карпош.
Очекувани резултати:	- Помала потрошувачка на електрична енергија и средства за јавно осветлување ефикасен систем и функционирање на мрежата без дефекти и застои безбедни улици и јавни површини за граѓаните, - Ефикасно јавно осветлување, односно осветлени сите јавни содржини и површини со минимална потрошувачка на електрична енергија.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	56.000.000,00 денари (27.000.000,00 и 29.000.000,00 за сметки за потрошена електрична енергија)
2.1.2.	Изградба на нови системи на јавно осветлување
Опис на активности:	Подготовка на проектна документација Проектната документација е законска обврска доколку на постојниот систем се приклучуваат нови линии и светилки. Новите проекти треба да бидат исклучиво со ЛЕД светилки кои ќе имаат приклучок на постојните ормари за улично осветлување. Ново јавно осветлување И понатаму останува потребата осветлувањето да биде поврзано со изградбата на нови сообраќајници,



	нови зелени површини и пешачки зони кои се планираат за наредниот период. Во 2023 година се планира поставување на ново улично осветлување на ул. Бледски договор во Карпош 3, како и на повеќе сообраќајници во Бардовци и Криви дол, а по потреба и на други локации во Карпош. Учество во новиот парк на кејот на р. Вардар Втора фаза на учество во споменатиот парк е осветлувањето, за што Карпош ќе одвои 4.000.000 денари.
Стратешки насоки и цели:	Осветлување на сите новоизградени површини
Очекувани резултати:	Високоефикасно ЛЕД осветлување на јавните површини, зголемување временската употребливост на овие содржини вечерните часови.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	8.000.000,00 денари
2.2.	Активности од областа на енергетската ефикасност
Опис на активности:	1. Субвенционирање на енергетско ефикасни фасади Согласно потпишаниот договор со партнерот од овој проект “Хабитат Македонија”, кој ќе ги поддржи Заедниците на сопственици на станови и куќните совети со поволни услови за давање средства за учество во проектот, ќе се создадат услови да се започне со реализација со учество на финансиски средства од Општината Карпош. Критериумите и условите за субвенционирање ќе бидат утврдени и спроведени од страна на Комисија составена од стручни лица вработени во општината. Вредност на инвестицијата 18.500.000,00 денари



	2. Субвенционирање на енергетско ефикасни кровови Општината Карпош продолжува со активностите за субвенционирање на енергетско ефикасни кровови. Според претходното искуство, ќе се распише јавен повик на кој граѓаните ќе имаат прилика да аплицираат. Согласно објавените критериуми ќе биде направена ранг листа, по што ќе започне реализацијата со учество на финансиски средства од Општината Карпош. Вредност на инвестицијата 3.000.000,00 денари 3. Прва фаза за поставување на Фотоволтаични системи на покривите на основните училишта и детските градинки на територија на општина Карпош Општина Карпош има за цел рационално и ефикасно користење на сите видови на енергија и на тој начин да оствари заштеда во буџетот и пренасочување на финансиските заштеди во подобрување на работата на останатите сектори во општината. Енергетската криза која донесе поскапување на нафтата, гасот, и особено на електричната енергија, но и стравот за недостиг на наведените ресурси, го става во преден план користењето на обновливи извори на енергија. По изработка на соодветна проектно-техничка документација, Општината Карпош, во рамките на финансиските можности, планира да постави на фотоволтаичен систем на некој од објектите на основните училишта и детските градинки. Придобивките од таа активност се повеќекратни, како од финансиски аспект, така и од аспект на заштита на животната средина. Вредност на инвестицијата: 2.000.000,00 денари 4. Замена на котелскиот систем за греење на нафта во ООУ „Аврам Писевски“ со систем на ОИЕ –термални пумпи воздух/вода
--	---



	Ова е последниот систем на фосилно гориво во Општината и со изработениот проект во 2021 година се предвидува негова замена со термални пумпи воздух/вода во високо температурен режим (55°C) на греење со постојниот радијаторски систем во објектот. Ваквиот систем ќе овозможи и ладење во летниот период во режим 12-17°C преку радијаторскиот систем во овие простории кои се користат во летниот период. Спроведувањето на проектот се планира да се добие преку аплицирање по јавен повик на некоја од странските донаторски организации. Без фискални импликации 5. Замена на внатрешното осветлување во спортската сала во ООУ Аврам Писевски со ЛЕД осветлување Во спортската сала на гореспоменатото училиште нема соодветно осветлување, а има голема инсталирана снага и проблеми за замена на постојните флуо светилки и рефлекторите со користење на скеле. Потребно е инсталирање на ЛЕД светилки што ќе го подобри квалитетот, а воедно и ќе се постигне значителна заштеда на потрошувачката на електрична енергија. Вредност на инвестицијата 250.000,00 денари 6. Изработка на Енергетски пасоши за сите јавни објекти во надлежност на општината. Општина Карпош направи реконструкции со мерки за ЕЕ на сите 10 основни училишта и 12 објекти на градинките на територија на општината. Во 2012 год. за сите училишта се направени банери со енергетски карактеристики согласно тогашната состојба на објектите. Општината има обврска со новиот Закон за ЕЕ и Правилникот за Енергетски карактеристики на
--	---



	објектите да изработи „Енергетски пасоши“ за сите објекти кои ќе бидат врамени и истакнати на влезот на секој објект. Оваа обврска може да биде реализирана само преку лиценцираните фирми (вкупно 74) во Републиката. Без фискална импликација (средства од надворешен донатор) 7. Учество во проектот „ЕХСІТЕ - Стандарди за одличност, инвестирај во доверба: сервиси за енергетски менаџмент прилагодени на локалните власти во Источна Европа“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат – Македонија. Општината Карпош, заедно со општините Кичево и Кочани е партнер во проектот „ЕХСІТЕ“ со кој ќе се спроведува ЕЕА методологијата на локално ниво. Ова е развиен и напреден европски систем за управување со квалитет и афирмација кога се во прашање политики, програми, проекти и мерки за подобрување на енергетската ефикасност, користењето на обновливи извори на енергија и климатските промени. ЕЕА методологијата ги поддржува локалните власти во воспоставување пристапи за спроведување ефективни мерки за енергетска и климатска политика. Без фискални импликации 8. Учество во проектот „ComAct – Активности за намалување на енергетската сиромаштија прилагодени во заедницата“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат - Македонија Општината Карпош е партнер во проектот „ComAct“ со кој ќе се воведуваат прилагодени мерки за намалување на енергетската сиромаштија во станбените згради. Главна цел е да се овозможи скапите и најефикасни
--	---



	мерки за подобрување на енергетската ефикасност на објектот да бидат достапни и лесно да се управуваат од страна на заедниците кои се соочуваат со енергетска сиромаштија. Без фискални импликации 9. Учество во проектот „EnergyMEASURES – Прилагодени мерки за енергетски ранливите домаќинства“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат Македонија Општината Карпош е партнер во проектот „EnergyMEASURES“ кој се однесува на спроведување координирани програми за енергетска потрошувачка во која се вклучени домаќинства и посочување на структурните проблеми поврзани со енергетската сиромаштија. За ублажување на енергетската сиромаштија најефективно и одржливо средство е намалувањето на потребата за електрична енергија, што вклучува подобрување на енергетските перформанси на живеалиштата и промовирање енергетски ефикасни навики кај ранливите домаќинства. Без фискални импликации 10. Изработка на проектна документација за три активности од областа на енергетската ефикасност За потребите на Секторот за екологија и ЕЕ, односно за да се овозможи евентуално учество на повик од страна на некоја донаторска организација, се планира изработка на три проектни документации: - Проект за поставување на фотоволтаични системи на објектите во надлежност на Општина Карпош Вредност на инвестицијата: 300.000,00 денари
--	---



	- Физибилити студија за формирање на јавно претпријатие за производство и трговија со електрична енергија Вредност на инвестицијата: 300.000,00 денари - Проект за замена на внатрешното осветлување во основните училишта во Општина Карпош со ново ЛЕД осветлување Без фискални импликации
Стратешки насоки и цели:	Унапредување на енергетската ефикасност во областите кои се во надлежност на Општина Карпош
Очекувани резултати:	Намалување на трошоците преку намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија; подобар и поефективен увид на потрошувачката и постепено воведување на алтернативни (обновливи) извори на енергија.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	24.350.000,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка:

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **156.450.000,00 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.



IV. Завршни одредби

Секторот за Екологија и енергетска ефикасност со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број:09-9396/8

Датум:26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на
развојот за 2023 година**

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/3
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 3; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2023 година

Согласно заложите на Секторот за развој на Општина Карпош, во оваа програмата се опфатени различни проекти кои ги вклучува граѓаните на Општина Карпош, невладиниот сектор, како и малите и средни претпријатија, со цел преку одредени активности, мерки, обуки и проекти да се придонесе за подигнување на локалниот економски развој на територија на Општина Карпош

1. Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за полагање на теоретски и практичен дел за добивање на возачка дозвола Б категорија

I. Развојни приоритети и цели

Општина Карпош за втор пат преку Секторот за развој ќе ја спроведе мерката за поттикнување и помош на млади лица кои живеат во Општина Карпош да полагаат возачка дозвола, при тоа целиот износ за обука од теоретскиот и стручниот дел да им биде субвенциониран односно вратен.

Оваа мерка се планира да се спроведе како резултат на тоа да се поттикнат младите веднаш по завршување на средното образование или со наполнети 17 години и шест месеци, да посетуваат и да полагаат возачка дозвола се со цел во следниот период да бидат поконкурентни на пазарот на труд и полесно да ги исполнат условите за добивање работа.

За да се спроведе оваа активност, најнапред општината ќе спроведе постапка за избор на авто школи кои ќе понудат минимална цена за обука утврдена во Правилникот за минимална цена за оспособување на возачи. По избор на најповолните авто школи и потпишување на договорите, општината ќе пристапи кон распишување на Јавен повик за субвенционирање на млади лица кои во 2023 година ќе наполнат 18 години.



II. Проектни активности

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА АВТО ШКОЛИ

Критериуми за учество на авто школата:	➤ Авто школата да има лиценца за работа за оспособување на кандидатите за возачи за Б категорија ➤ Авто школите да имаат најмалку 5 (пет) возила во своја сопственост или на располагање и истите да бидат за оспособување на кандидатите за Б категорија. ➤ Да има најмалку 5 (пет) реномирани возачи - инструктори со лиценца за оспособување на кандидати за возачи за Б категорија, вработени во авто школата или на располагање. ➤ Авто школите да имаат на располагање канцеларија за прием на кандидати, како и училница за одржување на теоретска настава со сите нагледни средства според Закон, но не подалеку од 3км од седиштето на Општина Карпош ул. Радика бр.9, 1000 Скопје.
Критериуми за избор на авто школа	➤ За најповолни понуди ќе бидат избрани понудите на авто школите ќе понудат минимална цена за обука утврдена во Правилникот за минимална цена за оспособување на возачи во авто школа за следење на обуки од теоретскиот и практичниот дел на кандидатите за возачи за Б категорија, согласно минималните



	пресметани елементи на вредност. ➤ Доколку понудувачот не е ДДВ обврзник истиот треба да достави документ од УЈП како доказ
Потребна документација	➤ Тековна состојба. ➤ Копија од лиценца за работа за оспособување на кандидатите за возачи за Б категорија. ➤ Копија од сообраќајна или договор за располагање со возила за оспособување на кандидатите за возачи за Б категорија во прилог со копија од сообраќајна . ➤ Копии од лиценци за инструктори, листа од АВРМ за вработени во авто школата или договор за отстапување на инструкторите со копии од лиценци. ➤ Да имаат на располагање канцеларија за прием, како и училница за одржување на теоретска настава со сите нагледни средства според Закон (приложување на договор за закуп или внесена во тековна состојба). ➤ Канцелатијата за прием на кандидати и училницата за одржување на теоретска настава со сите нагледни средства да работи не помалку од (1) година од денот на објавување на овој повик и истите да се на растојание по патна инфраструктура не подалеку од 3км од седиштето на Општина Карпош ул. Радика бр.9,1000 Скопје.
	Отварањето на понудите ќе биде јавно



КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МЛАДИ ЛИЦА

Критериуми за субвенционирање :	1. Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање за полагање на стручен дел за возачка дозвола мора да е жител на Општина Карпош и да е веќе жител на општината минимум 3 години до денот на поднесување на барањето. 2. Ќе се субвенционираат млади лица кои во 2023 година ќе наполнат 18 години. 3. Лицето да ги исполнува условите согласно законот за полагање возачки испит т.е. да поседува одобрено лекарско уверение. 4. Субвенционирањето ќе биде 100% од износот кои се наплатува за теоретска и практична обука. 5. Ќе се земат во предвид само лицата кои уплатиле за полагање на возачка дозвола по датумот на објавување на Јавниот повик и во авто школите кои имаат склучено Договор со Општина Карпош произлезен од Јавниот повик за авто школи
Потребни документи:	1. Барање за субвенционирање за поврат на 100% од вкупниот износ за теоретска и практична обука 2. Копија од лична карта како доказ за жителство и година на раѓање 3. Копија на лична карта од двајцата родители како доказ дека живеат минимум 3 години во Општина Карпош 4. Копија од фискална сметка за извршена уплата за теоретска и практична обука во автошколата
Предвидена финансиска рамка:	5.000.000,00 денари

2. “Печатење на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2022 – 2026 и ревидиран Профил на Општина Карпош”



I. Развојни приоритети и цели

Досега Општина Карпош има изработено и имплементирано четири Стратегиски планови за развој, и тоа за периодите 2002-2004, 2006-2008, 2009-2013 и 2015-2019 година, додека пак Стратешкиот план за развој за 2022-2026 ќе биде имплементиран во тековниот период. Со споменатите Стратешки планови беа предвидени голем број на проекти и активности, од кои, значителен број беа успешно имплементирани. Реализацијата на проектите придонесе Општина Карпош да забележи видлив развој во сите сфери на нејзиното работење, посебно во делот на грантирање на проектите од страна на домашни и странски донатори. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за планирање на локалниот развој во Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес.

За таа цел потребно е негово печатење со цел дистрибуција и прикажување до донаторите при аплицирање на проектите.

Се планира печатење на 50 Стратешки планови и стотина Профили на Општина Карпош.

Предвидена финансиска рамка: 100.000 денари

3. Крводарителска акција

I. Развојни приоритети и цели

Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни единици од сите други општини во Македонија. Акцијата се организира заедно со Завод за трансфузиологија и Црвен крст од Општина Карпош, во самата општина, на која се покануваат сите граѓани од цела територија на Република Македонија да земат учество.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Поставување на пунктови на територија на О.Карпош два пати во годината (мај и октомври)



Стратешки насоки и цели:	Вклучување во хуманитарна акција и дарување на крв.
Очекувани резултати:	Обезбедување на голем број на крвни единици
Целна група:	Граѓани на О.Карпош, граѓани на Град Скопје
Предвидена финансиска рамка:	70.000,00 денари

4. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА

I. Развојни приоритети и цели

Да се биде членка на АЛДА, значи пред се споделување на нивната мисија-промоција на добро владеење и граѓанско учество на локално ниво.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Членство во Европската асоцијација за локална демократија – АЛДА
Стратешки насоки и цели:	Можности за финансирање и развој на проекти
Очекувани резултати:	➤ Предност при понудени можности за партнерство во проекти ➤ Поддршка во повеќејазичниот тим на Алда во фазата на подготовка на предлог проекти ➤ Идентификација на соодветни меѓународни партнери во специфични области ➤ Поддршка во процесот на склучување на партнерство и споделување на повици за партнерство ➤ Препознавање на потенцијални донатори
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	73.000,00 денари (членство во АЛДА)

Табеларен приказ на буџетот по проекти:



Проект	Предвидена финансиска рамка
1. Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за полагање на теоретски и практичен дел за добивање на возачка дозвола Б категорија	5.000.000,00
2. Печатење на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2022 – 2026 и ревидиран Профил на Општина Карпош	100.000,00
3 Крводарителска акција	70.000,00
4.Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА	73.000,00
ВКУПНО	5.243.000,00

Вкупниот буџет за реализација на програмата на секторот за развој е 5.243.000,00денари.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 5.243.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот за развој со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/9
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Програма за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Карпош за 2023 година**

1. Се објавува Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/4
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр 275/19) Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата содржи:

- I. Просторот на уредување;
- II. Обемот на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на секундарната инфраструктура;
- IV. Извори на финансирање на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;
- VI. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
- IX. Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште;
- X. Динамика за извршување на Програмата;



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**



I. ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош определено со ДУП.

**II. ОБЕМОТ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

- оформување на геодетска документација,
- извршување на основни геомеханички испитувања,
- решавање на имотно правните односи,
- расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

**III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ ОД СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ("Службен весник на РМ" бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14 и 115/14 и 149/15), со тоа што Општина Карпош врши опремување на градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП, и тоа:

- а) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП:
- изградба на сервисни и станбени улици и други површини;
 - изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа;
 - изградба на јавно осветлување на сервисни и станбени улици;
 - изградба на јавно зеленило од надлежност на Општина Карпош
 - изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална).
-

- б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:

*ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902
www.karpos.gov.mk*



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



- изградба на секундарна водоводна мрежа;
- изградба на секундарна фекална канализациона мрежа;


Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни и технички услови и материјални средства.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2023 година, се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина Карпош за 2023 година и ги опфаќа работите предвидени со програмите Ф1, Ф2, ФА, ФД, ГА, ГД, ВА, ЈО, ЈЗ, Ј4, Ј6, Ј7, Ј8, Ј9, ЈА, ЈД, ЈО, ЈИ, ЈМ, ЈН, ЛА, НА и П1 како следува:

ПРИХОДИ

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови приходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ	259.619.000,00
71				Даночни приходи	210.000.000,00
	717			Даноци на специфични услуги	210.000.000,00
		7171		Комунални даноци	210.000.000,00
			717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	155.000.000,00



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

			717116	Комунална такса за јавно осветлување	55.000.000,00
72				Неданочни приходи	40.381.000,00
	725			Други неданочни приходи	40.381.000,00
		7259		Други неданочни приходи	40.381.000,00
			725939	Други неданочни приходи	40.381.000,00
73				КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.000.000,00
	733			Продажба на земјиште И нематријални вложувања	4.000.000,00
		7331		Продажба на земјиште И нематријални вложувања	4.000.000,00
			733144	Надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект	4.000.000,00
74				Трансфери и даноци	5.238.000,00
	741			Трансфери од други нивоа на власта	5.238.000,00
		7411		Тековни трансфери од други нивоа на власт	5.238.000,00
			741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.238.000,00

Овие приходи се распоредуваат на програмите и потпрограмите :



ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



ПРОГРАМА

За урбано планирање на Општина Карпош

За 2023 година

Програмата за урбано планирање (Ф) се состои од следните подпрограми:

1. Ф.10. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

**2. Ф.20. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ**

(тековно-оперативни трошоци)

**3. Ф.АО. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ**

(капитални трошоци)

4. Г.ДО. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ



1. Ф10 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
2.Ф20 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
(тековно-оперативни трошоци)

ВОВЕД:

Тековно-оперативните трошоци за урбанистичко планирање се наменети за подготовка на урбанистички планови. За таа цел се донесува годишна програма за изработка на :

- Детални урбанистички планови
- Урбанистички планови за село
- Урбанистички планови вон населено место

Под-Програмата за урбанистичко планирање се финансира од следните извори на средства:

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	ВИДОВИ НА РАСХОДИ	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНИ РАСХОДИ	3.950.000,00
42				Урбанистичко планирање	3.950.000,00
	425			Договорени услуги	3.950.000,00
		4256		Урбанистичко планирање	950.000,00
			425640	Изработка на урбанистички планови, геодеетски подлоги и ревизија	950.000,00
		4259		Други договорни услуги	3.000.000,00
			425940	Рушење на објекти	3.000.000,00
				Рушење на објекти на територија на	

**ОПШТИНА КАРПОШ**

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



				Општина Карпош и асистенција	3.000.000,00
--	--	--	--	------------------------------	--------------

**3. ФАО -ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ (капитални трошоци)**

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНИ РАСХОДИ	14.550.000,00
48	Капитални расходи				12.550.000,00
	482		Други градежни објекти		12.550.000,00
		4829	Изградба на други објекти		12.550.000,00
			482910	Подготовка на проекти	2.350.000,00
			482920	Изградба на други објекти	10.000.000,00
				А) Изградба на водоводна мрежа и проекти	4.000.000,00
				Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено надоместок за уредување на градежно земјиште	
				Б) Изградба на фекална	



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

				канализација со проекти	3.000.000,00
				Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено за уредување и надоместок на градежно земјиште	
				В) Изградба на атмосферска канализација со проекти	2.500.000,00
				Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено за уредување и надоместок на градежно земјиште	
				Е) Изградба на пристапни патеки за лица со посебни потреби	500.000,00
				- На цела територија на Општината сите пешачки премини-рампи - Општински објекти, училишта и градинки.	
			482940	Надзор над изградбата	200.000,00
	485			Други нефинансиски средства	2.000.000,00
		4854		Нематеријални средства	2.000.000,00
			485420	Надомест за одземен имот	2.000.000,00



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за подршка
и организација на работата на Советот



4. ГДО- ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	26.500.000,00
46	Субвенции и трансфери				26.500.000,00
	464			Разни трансфери	26.500.000,00
		4649		Разни трансфери	26.500.000,00
			464990	Други трансфери	
				-фасади	
				-лифтови	18.500.000,00
				-кровови	
				- учество во проекти за поставување на системми со фотоволтаиоци на објекти на основни училишта и детските градинки	4.000.000,00
					3.000.000,00
					1.000.000,00



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ



ПРОГРАМА
За комунални дејности на Општина Карпош
За 2023 година

Програма за комунални дејности се состои од следните Под-програми:

1. БАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
 2. ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
 3. ЈЗО- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
 4. ЈЧО- ЈАВНА ЧИСТОТА
 5. ЈЛО- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ
 6. ЈРО-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
 7. ЈДО-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
 8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
 9. ЈЛО- ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ
 10. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА
 11. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И ЗЕЛЕНИЛО
 12. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
 13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
-
14. НАО-ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



15. Н10-ОБРАЗОВАНИЕ

16. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

17. ЕАО-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

1. ВАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ)

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	1.200.000,00
48	Капитални расходи				1.200.000,00
	482			Други градежни објекти	1.200.000,00
		4829		Други градежни објекти	1.200.000,00
			482930	Реконструкција на други објекти	1.200.000,00

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
------------	--------	-----------------	-----------	----------------	-----------------



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ**

1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	12.500.000,00
42	Стоки и услуги				12.500.000,00
	424			Поправка и тековно одржување	12.500.000,00
		4243		Поправка и тековно одржување	12.500.000,00
			424390	Одржување на други градби	12.500.000,00
				- Одржување на клупи - Одржување на корпи за отпадоци - Одржување на огради и други браварски работи - Одржување на детски и спортски игралишта - Одржување на патеката за ролери	

**2.ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
РАСХОДИ:**

**ОПШТИНА КАРПОШ**

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот

**3. ЈЗО- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ****РАСХОДИ**

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потста вка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	56.000.000,00
42	Стоки и услуги				56.000.000,00
	421			Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	29.000.000,00
		4211		Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	29.000.000,00
			421110	Електрична енергија	29.000.000,00
	424			Поправка и тековно одржување	27.000.000,00
		4243		Поправка и тековно одржување	27.000.000,00
			424390	Одржување на други градби - Одржување на електрична инсталација, канделабри и промена на светилки и новогодишно украсување	27.000.000,00



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ



4. Ј40- ЈАВНА ЧИСТОТА

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	40.800.000,00
42	Стоки и услуги				40.800.000,00
	421			Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	2.000.000,00
		4211		Други комунални такси	1.000.000,00
			421190	Други комунални такси	1.000.000,00
		4214		Транспорт	1.000.000,00
			421410	Горива и масла	1.000.000,00
	423			Ситен инвентар, алати и други материјали за поправка	1.800.000,00
		4239		Ситен инвентар, алати и други материјали за поправка	1.800.000,00
			423990	Други материјали	1.800.000,00
	427			Привремени вработувања	37.000.000,00
		4271		Привремени вработувања	37.000.000,00
			427110	Други договорни услуги - Ангажирање на сезонски работници	37.000.000,00

**ОПШТИНА КАРПОШ**

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



**5. Ј60- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И
СЕРВИСНИ
РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	13.000.000,00
42	Стоки и услуги				13.000.000,00
	424		Поправки и тековно одржување		13.000.000,00
		4243		Поправки и тековно одржување	13.000.000,00
			424320	Одржување на автопати, улици и патишта – Локални патишта (за крпење на ударни дупки – ЈП за државни патишта) – Зимско одржување на улици и патишта (ЈП за државни патишта) Одржување на улици и патишта од програмата за	1.571.000,00 1.048.000,00 3.381.000,00



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ



				уредување на градежно земјиште	
			424390	Одржување на улици и проекти - Крпење на ударни дупки, прокопи од програмата за уредување на градежно земјиште	7.000.000,00

6. Ј70-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	6.000.000,00
42	Стоки и услуги				6.000.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	6.000.000,00
		4245		Поправки и тековно одржување	6.000.000,00

			424590	Одржување на други зелени	
--	--	--	--------	---------------------------	--



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за подршка
и организација на работата на Советот



				површини	
				– Одржување и реконструкција на јавно зеленило	6.000.000,00

7. Ј80-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	1.200.000,00
					3
42				Стоки и услуги	1.200.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	1.000.000,00
		4242		Поправки и тековно одржување	1.000.000,00
			424230	– Дезинфекција – Ерадикација – Чистење на одводни канали	1.000.000,00



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ**

		426		Други оперативни расходи	200.000,00
			4269	Други оперативни расходи	200.000,00
			426990	- Подигање на хаварисани возила - Оперативни расходи	200.000,00

**8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	4.000.000,00
48	Капитални расходи				4.000.000,00
	482			Други градежни објекти	4.000.000,00
		4829		Други градежни објекти	4.000.000,00
			482910	Подготовка на проекти	400.000,00

			482920	Изградба на јавно	
--	--	--	--------	-------------------	--



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за подршка
и организација на работата на Советот**



				осветлување, улично, патеки, паркинзи и на јавни - Осветлување на дворни места на ОУ и детски градинки - Осветлување на детски и спортски игралишта	3.000.000,00
			482940	Надзор над изградбата	600.000,00

**9.ЈДО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА
И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ
РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	27.819.000,00
48	Капитални расходи				22.819.000,00
	482		Други градежни објекти		22.819.000,00
		4829		Други градежни објекти	22.819.000,00



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

			482120	Изградба на улици, патишта и автопати	2.619.000,00
			482130	(Агенција за државни патишта) Реконструкција на улици, патишта и автопати	20.000.000,00
			482910	Подготовка на проекти	100.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00
46		Субвенции и трансфери			5.000.000,00
	464		Разни трансфери		5.000.000,00
		4649		Други разни трансфери	5.000.000,00
			464910	Плаќање по суд.решенија	5.000.000,00

**ОПШТИНА КАРПОШ**

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот

**10. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА****РАСХОДИ**

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	1.100.000,00
48	Капитални расходи				1.100.000,00
	482			Други градежни објекти	1.100.000,00
		4829		Изградба на други објекти	1.100.000,00
			482920	Изградба на други објекти Изградба на паркиралишта, плоштади и платоа во Општина Карпош	1.000.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00

11. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШНИ**И****ЗЕЛЕНИЛО****РАСХОДИ:**

Катег	Ставка	Основ	Потстав	Видови расходи	Износ во денари
-------	--------	-------	---------	----------------	-----------------



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

орија		на ставка	ка		
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	7.200.000,00
48	Капитални расходи				7.200.000,00
	482			Други градежни објекти	7. 200.000,00
		4829		Други градежни објекти	7.200.000,00
			482920	Изградба на други објекти Паркови и жардињери	7.000.000,00
			482940	Надзор над изградбата	200.000,00

12 . ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕН РАСХОД)

РАСХОДИ:

Катег орија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	3.800.000,00
48	Капитални расходи				3.800.000,00
	482			Други градежни објекти	3.800.000,00
		4829		Други градежни објекти	3.800.000,00

			482920	Изградба на други објекти	
--	--	--	--------	---------------------------	--



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



				- Клупи - Корпи за отпадоци - Фонтани	3.500.000,00
			482940	Надзор над изградбата	300.000,00

13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	1.000.000,00
42	Стоки и услуги				1.000.000,00
48				Капитални расходи	1.000.000,00
	482			Други градежни објекти	1.000.000,00
		4829		Поправки и одржување на други градби	1.000.000,00
			482930	Реконструкција на други градби	1.000.000,00
				Реконструкција на спортски и детски игралишта	



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

14. НАО- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	6.600.000,00
48				Капитални расходи	6.600.000,00
	482			Други градежни објекти	6.600.000,00
		4829		Други градежни објекти	6.600.000,00
			482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објект	100.000,00
			482930	Реконструкција на други објекти	6.400.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00

15. Н10- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставк а	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	8.000.000,00
42				Капитални расходи	8.000.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	8.000.000,00
		4242		Одржување на згради	8.000.000,00

**ОПШТИНА КАРПОШ**

Одделение за подршка
и организација на работата на Советот



		424210	Одржување на згради Одржување на училишните објекти	8.000.000,00
--	--	--------	--	--------------

16. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА**РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основ на ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	1.400.000,00
46				Субвенции и трансфери	1.400.000,00
	464			Разни трансфери	1.400.000,00
		4649		Разни трансфери	1.400.000,00
			464990	Други трансфери -Проекти и едукации -Активности од ЛЕАП	1.400.000,00

17. ЕАО-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА**РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основ на	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
------------	--------	----------	-----------	----------------	-----------------



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

		ставка			
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	23.000.000,00
48	Капитални расходи				23.000.000,00
	481		Градежни објекти		22.500.000,00
		4812	Градежни објекти		22.500.000,00
		481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти (изградба на општинска зграда)		22.500.000,00
	482		Други градежни објекти		500.000,00
		4829		Други градежни објекти	500.000,00
			482940	Надзор над изградбата	500.000,00

Реализацијата на програмата ќе зависи од остварените приходи, кои ќе се остварат од надоместокот за уредување на градежно земјиште, капитални дотации и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

По потреба, во текот на реализација на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за што ќе одлучува Советот на Општина Карпош.

**V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ**

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и расчистување.
 - а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и пречистителна станица) и се во зависност од



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за подршка

и организација на работата на Советот



погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.

б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.

в) Трошоците за подготвување и расчистување: трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.

в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на општината ги опфаќаат надоместоците за потполна експропријација и за службеност што се определуваат согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/16, 178/16 и Службен весник на Република Северна Македонија 122/21) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).

в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура.

в.3) Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги сноси инвеститорот.

Изградените објекти од секундарната комуналната инфраструктура во случај кога е невозможно нивно преместување, а кои остануваат во границите на градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од Општина Карпош за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**



2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка.

Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и фекална канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок за приклучување што го утврдува давателот на услугата Ј.П. „Водовод и канализација” – Скопје, согласно член 7 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13 10/15 и 147/15,31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија 21/21)

Ј.П. „Водовод и канализација” - Скопје заедно со хидротехничките услови доставува и вкупен износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите согласно законската регулатива.

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското друштво и инвеститорот, се должни да му ги надоместат на Општина Карпош.

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместок

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок).

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Општина Карпош за инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП.

Договорот склучува во електронска и писмена форма.



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2017 год. изразена во денари/м² нето изградена површина и истата изнесува 33.352,00 денари/м².

Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен индекс.

Надоместокот може да се плаќа на 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 100.000,00 денари за физички лица и над 1.000.000,00 денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш, а за остатокот до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, инвеститорот е должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави банкарска гаранција.

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од точките 1, 2 и 3 од оваа глава и тоа:

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен преглед:

КОМПЛЕКСИ		Основни комуналии + пречистителна станица (1%)	Погодност - бонитет на локалитетот (комплекс)	
			станбен простор	деловен или друг простор
1		2	3	4
1.	ДЕЛ -1	22%	4%	10%
2.	ДЕЛ -2	20%	2%	8%



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ

3.	ДЕЛ -3	18%	1,5%	4%
4.	ДЕЛ -4	16%	1%	2%

2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка

а) Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:

- Водоводна мрежа-----1,50%
- Фекална канализациона мрежа-----1,50%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за топлификациона мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,20 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,30 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

3. Трошоци за поранешно расчистување

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот (сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од општината опфаќаат:

- надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
- трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;
- дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за подршка

и организација на работата на Советот



Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок на ниво на Град Скопје и општините во градот Скопје, врз основа изразена во денари/м² нето изградена површина, и согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ("Службен весник на РМ" бр.193/16 и 72/18), Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање ("Службен весник на РМ" бр. 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и 211/20), Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република северна Македонија број 225/20 и 219/21).

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со Правилниците;

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со коефициент 0,2 се применува само за последното ниво сметано оддолу нагоре;

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот).

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) површината се признава. Доколку објектот не е отпочнат со



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

градба или не е изграден, а на одобрението за градење е измината важноста, површината не се признава.

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе постојат објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок од две години од денот на издавањето на одобрението за градење на објектот планиран со ДУП.

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење во рок од 60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот. Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, договорот престанува да важи (во делот за начинот на пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.

Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за разликата во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка

Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот, за новоизградениот објект.

За расчистување на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја користел објектот-предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улицы, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на сопственикот, сопственикот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани

на неговата градежната парцела.



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:

- приходите од надоместок за уредување на градежно земјиште (кои се распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје),
- капитални дотации,
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени објекти,
- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,
- самопридонеси согласно закон,
- други средства,

кои се уплатуваат на сметка на Општина Карпош за уредување на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за основната инфраструктура (магистрални и собирни улици и други основни инфраструктурни објекти) и 100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една градежна парцела.

- Кога градежното земјиште е уредено со изградена секундарна инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено, а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот инсистира сам да ја гради инфраструктурната мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава VI, точка 1, 2 и 3; да овозможи приклучувања на инфраструктурните мрежи на идните инвеститори на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје или општината без надомест.

- Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, истите се вклопуваат.
- За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.
- Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на Градот и општината.
- Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат конечното затворање на финансиската.
- Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги стопанисуваат и одржуваат.
- За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се плати надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку сопственикот/инвеститорот на објектот не го регулирал овој надоместок со претходни договори..
- Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа се регулираат договорно помеѓу Ј.П. "Водовод и канализација" и инвеститорот, за делот од приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела на инвеститорот до приклучното место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени од Ј.П. "Водовод и канализација".

Инвеститорот може да избере изведувач на работите, но со задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



- на Ј.П. "Водовод и канализација", како и по претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина.
- Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди дефинитивно изградената површина. За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор.

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Градот целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти од значење за Градот, утврдена со Генералниот урбанистички план на Град Скопје и Одлуката за магистрални и собирни улици (согласно член 10 од Законот за Град Скопје "Службен весник на РМ бр. 55/04 и 158/11"), а изработката на другите проекти за изградба на инфраструктурни објекти од значење за општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје "Службен весник на РМ бр. 55/04 и 158/11"), согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститорите.

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ

Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници:

КОМПЛЕКС-1

ДЕЛ-1 (Општина Карпош)



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА НА СОВЕТОТ**

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: З 01, З 02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, ЦС 15, Ј 01, Ј 02, Ј 03 и Ј 04, каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Карпош.

КОМПЛЕКС-2

ДЕЛ-2- (Општина Карпош)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: СЗ 17, СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници со Општина Бутел и Општина Чаир), каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Карпош.

Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот.

Х. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за финансирање на оваа програма.

ХИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Карпош".

Број: 09-9396/10
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов**



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2023 година

1. Се објавува Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/5
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 4; и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 5, член 6, став 1 и член 55, став 1, точка 5 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; 166/14; 44/15; 116/15; 150/15; 31/16; 71/16 и 163/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2023 година

Член 1

Со оваа програма се планираат работи и утврдуваат финансиски средства за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општината Карпош, одобрени од Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија на Општина Карпош за 2023 година, нивната распределба во проценти и износи во денари, како и предвидените активности за реализација на истата.

Член 2

Одобрените финансиски средства од Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија во вкупен износ од 5.238.000,00 денари, Општина Карпош ќе ги распореди на следниот начин:

А.За изградба на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 50% од вкупно одобрените средства, кои изнесуваат 2.619.000,00 денари

Б.За редовно и инвестиционо одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 30% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.571.000,00 денари,

В.За зимско одржување се предвидуваат средства од висина од 20% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.048.000,00 денари.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Член 3

Со оваа програма се предвидува извршување на следните активности

- Изградба на нови улици и локални патишта;
- Реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување и осовременување на коловозната конструкција;
- Одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови и
- Надзор на извршените работи.

Член 4

Активностите за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општина Карпош ќе бидат утврдени од страна на Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи на Општината Карпош.

Член 5

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се реализира во зависност од приливот на средствата од Јавното претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија, наведени во член 2 од оваа програма.

Член 6

Градоначалникот на Општина Карпош ќе обезбеди извршување на оваа програма.

Член 7

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2023 година.

Број: 09-9396/11

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/6
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 5; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2023 година

I. Развојни приоритети и цели

1. Доближување на културата до сите граѓани.
2. Поттикнување на современото општество и нејзино доближување до светските трендови.
3. Заштита, чување и креирање на културното наследство.
4. Враќање на дигнитетот на творецот и творештвото.
5. Воведување на најмладите во креативните процеси.
6. Создавање услови за развој на културата како фактор за економски и социјален развој.

II. Проектни активности

	1. Карпошово културно лето 2023
Опис на активности:	Културно и забавно анимирање на граѓаните од Општина Карпош во текот на летните месеци
Стратешки насоки и цели:	Програмата на културно лето треба да го изрази културниот и уметничкиот потенцијал на општината
Очекувани резултати:	Во програмата ќе бидат застапени познати културни работници од Македонија и пошироко
Целна група:	Жителите на Општина Карпош
Предвидена финансиска	2.000.000,00 денари



рамка:	
Организатор	Општина Карпош, а исто така може да бидат физички или правни лица кои ќе се изберат по пат на јавен повик за организирање на Карпошово културно лето 2023
Трошоци	Целокупна организација на настанот: Надомест за учесниците, техничка организација, реклама.
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази за организација и реализација на Карпошово културно лето 2023. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука за јавен оглас, - Објава на јавен оглас, - Формирање на комисија, - Одлука за избор, - Записник, - Одлука за реализација - Решенија за исплата и - Извештај. Донесување и други акти во врска со предметната постапка.

	2. Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата
Опис на активности:	Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија. Оваа финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена (два члена од општинската администрација и три члена од советниците во советот на општината).
Стратешки насоки и	- Поттикнување и стимулирање на творештвото на



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

цели:	граѓаните на општина Карпош од областа на културата и уметноста (издавачка, драмска, музичка, филмска, ликовна дејност) - Создавање на уметничко дело кое ќе биде достапно за поширок круг на публика - Културна понуда за граѓаните на општина Карпош - Особено внимание ќе се посвети на проектите кои го поттикнуваат творештвото на младите уметници и проекти од уметноста и културата кои за цел ќе имаат задоволување на културните потреби на лицата со посебни потреби
Очекувани резултати:	Поддршка на најмалку 25 проекти
Целна група: Општи критериуми:	- Млади уметници (до 27 годишна возраст) - Уметници - Уметници аматери - Жител на општина Карпош - CV на апликантот/ CV на апликантите кои учествуваат во проектот за групните проекти - Опис на проектот - Да се наведе од која дејност е истиот - Очекувани ефекти од проектот - Финансиска рамка - Доколку проектот е поддржан и од друг извор на финансирање, да се наведе кој и со колку финансиски средства



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Апликација за проектот:	
Предвидена финансиска рамка:	1.500.000,00 денари Согласно целната група, секој поединечен проект од културата може да добие финансиска поддршка од: - За Млади уметници (до 27 годишна возраст) до 30.000,00 денари - Уметници, до 30.000,00 денари - Уметници аматери, до 5.000,00 денари - Групни проекти, до 45.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука за јавен оглас, - Објава на јавен оглас, - Формирање на комисија, - Записник, - Извештај, - Одлука за избор на одобрените проекти, - Решенија за исплата и - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
-------------	--

	3. Фолклорна вечер за денови на Општина Карпош
Опис на активности:	Одбележување на јубилеј 47 години од постоење на



	Општина Карпош
Стратешки насоки и цели:	Промоција на македонскиот играорен фолклор
Очекувани резултати:	Промовирање на фолклорот
Целна група:	Играорни друштва од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	Организација на фолклорен концерт, изнајмување простор, разглас со озвучување, хонорар за друштвата учесници (до 20.000,00 денари), освежителни напитоци за учесниците

	4. Поддршка на програмата на МКУД „Цветан Димов“
Опис на активности:	Детски фолклорен фестивал „Од цвет на цвет со оро и песна“
Стратешки насоки и цели:	Традиционално оджување на меѓународниот детски фолклорен фестивал
Очекувани резултати:	Негување на активностите на националните верски и културни традиции
Целна група:	Детски фолкорни ансамбли од Скопје
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Организатор	МКУД „Цветан Димов“



	5. Поддршка на програмата КУД „ЕТНОС“
Опис на активности:	Развивање и негување на фолклорните традиции кај децата
Стратешки насокии цели:	Запознавање на децата со фолклорните традиции, обичаи, ората и песните
Очекувани резултати:	Да им станат блиски песните од нашиот народ како и запознавање на традициите на другите народи
Целна група:	Ученици од основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00денари
Организатор	КУД „ЕТНОС“
Трошоци	Организациони трошоци

	6. Поддршка на програмата АКУД „Мирче Ацев“
Опис на активности:	Развивање и негување на фолклорните традиции кај децата
Стратешки насокии цели:	Запознавање на децата со фолклорните традиции, обичаи, ората и песните
Очекувани резултати:	Да им станат блиски песните од нашиот народ како и запознавање на традициите на другите народи
Целна група:	Ученици од основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00денари
Организатор	АКУД „Мирче Ацев“
Трошоци	Организациони трошоци



Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.000.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот/Одделението Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/12

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош
во областа на спортот за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/7
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година

I. Развојни приоритети и цели

- Пропагирање и промовирање на спортско рекреативниот, врвниот, забавниот и училишниот спорт.
- Организирање на спортски активности предвидени со програмата за спорт и унапредување и развивање на спортот на локално ниво.
- Зголемување на навиката за спортски живот и подобрување на спортско натпреварувачкиот дух и поттикнување на фер игра.
- Се она што е од заеднички интерес во сегментот на рекреативниот забавен спорт, да го обедини, координира и по можност да го усоврши односно да го постави на повисоко ниво.
- Сите граѓани од општината своето слободно време да го користат за реализирање на спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



II. Проектни активности

	1. Училишни спортски игри Карпош 2023
Опис на активности:	- Учениците од општинските основни училишта од Општина Карпош ќе се натпреваруваат во спортските дисциплини: мал фудбал, кошарка, одбојка (девојчиња), шах, тенис, ракомет, пинг понг, атлетски крос, фудбал, одбојка на песок и други спортски активности, кои ќе ги организира Одделението за култура и спорт на Општина Карпош. Исто така се планираат и спортски натпревари по повод денови на Општина Карпош помеѓу училиштата, општините во градот Скопје и другите општини од Република Македонија, како и меѓународни натпревари со општини од градови на други држави. - Проектот ќе го реализираат вработени во одделението за Култура и Спорт, професори по физичко и здравствено образование, суди од соодветните спортови, медицински лица и полиција.
Стратешки насоки и цели:	- Јакнење на менталното и физичкото здравје, - Подобрување на локомоторниот апарат - Зголемување на знаењата, умеењата, способностите и вештините кај учениците спортисти - Докажување на сопствениот талент.
Очекувани резултати:	- Натпреварувачка атмосфера, - Социјализација (дружење и забава), - Спортско однесување на учениците - навивачи за фер навивање на спортските терени. - Зголемување и подобрување на моторните



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	способности и индивидуалните те-та дејствија
Целна група:	Ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	2.000.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	- Свечено отварање и затварање на игрите (балони, конфети, огномет, коктел и друго), -Хонорари за спортски судии и делегати (500,00 денари по одигран натпревар на секој спортски судија и делегат поединечно во лигите фудбал, кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на песок) и по повод денови на Општина Карпош, - Наставници (500,00 денари за секој натпревар што ќе го водат својот училишен тим), за било кој спортски настан организиран од страна на Одделението за култура и спорт при Општина Карпош. - Пехари, медали, статуетки, признанија и - Спортска опрема (дресови, спортски гаќички) за ученици – натпреварувачи и професори, - - Изнајмување на спортски терени (сала), - - Разглас (озвучување), - Медицинско лице или итна медицинска помош. - Награди за професорите (1 место 8.000,00 денари, 2 место 6.000,00 денари и 3 место



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

	5.000,00 денари), -Награда за најдобро прогласени поединци ученици спортисти во училишните лиги во организација на Општина Карпош (5.000,00 денари), - Наградна домашна или меѓународна повеќедневна спортска екскурзија за првопласираните училишни тимови и најдобро прогласените спортисти поединци во спортските лиги (фудбал, кошарка, ракомет и одбојка девојчиња) заедно со професорите - тренери, и вработени во Општина Карпош (превоз и хотелско сместување со полн пансион)
	2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение
Опис на активности:	Ќе ги опфати талентираните спортисти жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение, кои со својот квалитет придонесуваат за промоција на општината и државата како на домашен така и на меѓународен план. Огласот ќе ги опфати сите спортисти жители на Општина Карпош кои ќе постигнат егзактни (индивидуални) резултати односно кои ќе ги исполнат условите и критериумите од огласот. Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: -Прва категорија 3.000,00 денари и -Втора категорија 2.500,00 денари. Ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за добивање на двете стипендии, му се доделува една стипендија по негов избор, врз основа на доставена изјава за



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



	која стипендија се одлучил. Постапката по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми.
Услови, критериуми и потребни документи	Услови: Да се жители на општината Карпош (адреса на живеење), потврда од училиштето дека спортистот е редовен ученик во VIII или IX одделение во учебната 2023/24 година. Критериуми: Спортистот потребно е да има постигнување на индивидуални спортски резултати, потврдени од матичните национални спортски федерации и да се во согласност со календарот на натпревари на националните федерации за периодот од 01.09.2022 година до 31.08.2023 година: - државно првенство, освоено индивидуално I место (3 бода); - државно првенство, освоено индивидуално II место (0,5 бода); - награда за индивидуални постигнување државен рекорд, прогласен за најдобар играч, стрелец, талент и слично) (3 бода) и - репрезентативец на Македонија, да има учество на еден натпревар и да се наведе кога, каде и со кој противник бил натпреварот (да се достави копија од записник, билтен или друг доказ од натпреварот), (3 бода). Останати успеси и резултати кои не се во согласност и организација со календарот на натпревари од национални спортски федерации,



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

	нема да се земат предвид. Потребни документи: - Биографија на спортистот, - Потврда од клуб дека е нивен член (фотокопија од легитимација) - Важечки документ (потврда) издадена од националната федерација за спортските успеси и резултати во периодот од 01.09.2022 година до 31.08.2023 година.
Стратешки насоки и цели:	Афирмација и стимулирање за постигнување на подобри резултати на активни, млади и талентирани спортисти жители на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Постигнување на подобри резултати на млади и талентирани спортисти жители на Општина Карпош
Целна група:	Талентирани спортисти од VIII и IX одделение, жители на Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	700.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука за јавен оглас, - Објава на јавен оглас, - Формирање на комисија, - Записник,



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



	- Извештај, - Одлука за избор на одобрените спортски стипендии, - Решенија за исплата и - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
--	--

	3. Спортско рекреативни игри на пензионерите
Опис на активности:	Натпреварување на пензионерите од Општина Карпош во: шах, пикадо (во машка и женска конкуренција), влечење јаже (во машка и женска конкуренција), Трчање 60м (жени) и 80м (мажи), фрлање ѓуле (поединечно мажи и жени) и скок во далечина (мажи), шут на гол од дистанца. Проектот ќе го реализират вработени во одделението за култура и спорт, професори по физичко и здравствено образование, медицински лица и полиција.
Стратешки насоки и цели:	Спортско рекреативно дружење на двете пензионерски друштва Тафталиџе и Карпош
Очекувани резултати:	Рекреација, натпреварувачка атмосфера, дружење и забава.
Целна група:	Пензионери од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	-Пехари, статуетки, -Изнајмување на постолје за 1, 2, и 3 место, големи чадори - куполи, маси, столчиња, -Разглас,

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -902

www.karpos.gov.mk



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	- Изнајмување простор (фудбалски терен или сала) за одржување на предвидените спортски активности, - Медицински лица, -Свечен ручек.
--	--

	4. Еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација
Опис на активности:	Доделување на финансиска поддршка за сите спортисти жители на Општина Карпош, кои се занимаваат со спортско рекреативна активност. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе биде наменета за спортска опрема, припреми, учество на домашни и меѓународни настани, организирање на разни спортско рекреативни активности, турнири, спортски манифестации и за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортско рекреативни програми кои не се опфатени со оваа програма во висина до 30.000,00 денари. Висината на доделената финансиска поддршка ќе зависи од досегашните постигнати резултати на спортистот, како и понудениот спортскиот проект. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија за еднократна финансиска поддршка. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена (три члена од советот на општина Карпош и два члена од администрацијата на општината).
Стратешки насоки и цели:	Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри спортски резултати на активни спортисти и рекреативци од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Промовирање и потпомагање на спортисти и спортски настани од Општина Карпош.
Целна група:	Сите спортисти и рекреативци кои се занимават со спортско рекреативна активност на



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за подршка
и организација на работата на Советот



	подрачјето на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	700.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

	5. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол
Опис на активности:	Мал фудбал
Стратешки насоки и цели:	Секавање на нашиот другар и сосед Сокол
Очекувани резултати:	Малска дружба користејќи го спортот како алатка за зајакнување на врската помеѓу различни генерации
Целна група:	Футсал фудбалски екипи
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор	Здружение на граѓани за подготовка и организирање на меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол
Трошоци	Награди за прво, второ, трето и четврто место, најдобар играч, најдобар голман, пехари, обезбедување, лица вклучени во организација, судии, освежителни пијалоци, одржување на терен, медицинско лице, пропаганден материјал



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	6. Учество на Синдикална организација при Локалната самоуправа Карпош на спортски игри и средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Опис на активности:	Спортски активности и учество на спортски игри и средби
Стратешки насоки и цели:	Рекреација, дружење, меѓусебно запознавање и зближување на членовите преку спортско натпреварување.
Очекувани резултати:	Презентирање и афирмирање на Општина Карпош на спортски игри и средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Целна група:	Синдикална организација при локалната самоуправа Карпош
Предвидена финансиска рамка:	350.000,00 денари
Организатор	Синдикална организација при Локалната самоуправа Карпош и Одделение за Култура и Спорт, УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Трошоци	Хотелско сместување Превоз Спортска опрема Партиципација за учество

	7. Семејни спортски игри
Опис на активности:	Забавни рекреативни игри, помеѓу членовита на семејствата
Стратешки насоки и цели:	Социјализација, зближување и подигнување на спортската рекреација и семејните вредности
Очекувани резултати:	Малска дружба користејќи го спортот како алатка за зајакнување на врската помеѓу различни генерации



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



Целна група:	Семејства од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	500.000,00 денари
Организатор	Вангел Симев
Трошоци	Награди за прво, второ и трето место, лица вклучени во организација, судии, освежителни пијалоци, маици, спортски терен, медицинско лице, пропаганден материјал, озвучување и ди џеј.

	8. Учиме да пливаме во Карпош
Опис на активности:	Обука на учениците по пливање на непливачи и пливачи
Стратешки насокии цели:	Да се наметне дополнителн популаризација на децата во предучилишна и училишна возраст да се занимават со спорт односно пливањето
Очекувани резултати:	Зголемување и подобрување на антропометриски и психофизички развој кај учениците преку пливањето
Целна група:	Ученици од предучилишна и училишна возраст
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор:	Пливачки клуб Делфини спорт
Трошоци:	Финансиската поддршка ќе се искористи за изнајмување на пливачки стази, хонорари за тренери, со што заинтересираните децата ќе добијат големи финансиски олеснувања. Исто така ќе се обезбедат пливачки реквизити, освежителни пијалоци, пропаганден материјал.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	9.Финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош
Опис на активности:	Ќе ги опфати сите активни спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош, кој со својот квалитет допринесуваат за промоција на Општината и државата како на домашен, така и на меѓународен план. Во зависност од постигнатите спортски резултати на клубот, ќе биде одредена и висината на финансиските средства. Постапката по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми. Оваа финансиска поддршка ќе ја определува комисија составена од пет члена (три члена од советот на општина Карпош и два члена од администрацијата на општината).
Стратешки насоки и цели:	Афирмација и потпомагање на спортски клубови од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Развивање, подобрување и зголемување на клупските успеси.
Целна група:	Спортски клубови од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000,00 денари
Организатор:	Општина Карпош
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази за Финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука за јавен оглас, - Објава на јавен оглас, - Формирање на комисија, - Записник, - Извештај, - Одлука за избор,



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



	- Решенија за исплата и - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
Услови, критериуми и потребни документи	Право на пријавување: Право на пријавување имаат сите заинтересирани спортски клубови регистрирани со седиште на подрачјето на општина Карпош, а кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на спортот. Спортските клубови се должни во барањето да ги наведат причините и намената за кои ги барат средствата. Потребни документи и услови за учество: Да поседуваат Потврда од матичните национални федерации дека клубот е нивен член и активно учество во системот на натпревари во тековната 2023 година; Да имаат изработено годишна програма за работа на клубот; Да имаат регистрирана, организирана и активна младинска спортска школа и нејзино активно учество во натпреварувањето организирано од матичните национални спортски федерации; Решение за регистрација на спортскиот клуб (Решение од Централен регистар не постар од 3 месеци). Критериуми 1. Организациона поставеност на спортскиот клуб; 2. Ранг на натпреварување и организирано пионерско младинска школа и сениорски тим 3. Успеси на клубот во последните 2 (две) години.

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -902

www.karpos.gov.mk



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ



--	--

	10. Шаховски Божиќен турнир
Опис на активности:	Натпреварување во шах
Стратешки насоки и цели:	Промовирање на шахот на локално ниво и привлекување на поголем број на вљубеници во оваа мисловна игра.
Очекувани резултати:	Стекнување на потребното шаховско искуство на младите шахисти и поттикнување на нивниот развој кон достигнување на поголемо шаховско знаење и вештини за освојување на мешународни титули.
Целна група:	Љубители и ентузијастичари на шахот од подрачјето на Општина Карпош кои на овој турнир земаат учество околу сто шахисти од нашата општина.
Предвидена финансиска рамка:	150.000,00 денари
Организатор	ШК Гамбит Асеко СЕЕ
Трошоци	-Изнајмување простор за натпреварите - Судии -Награден фонд -Озвучување

	11.Фудбалски клуб Лепенец
Опис на активности:	Подобрување на инфраструктурата на фудбалското игралиште на ФК Лепенец (дооформување на соблекувални, водоводна мрежа, оградата околу игралиштето.
Стратешки насоки и цели:	Подобрување на фудбалската инфраструктура
Очекувани резултати:	Право на настап во националното првенство и



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот**



	зголемен интерес на младите од Бардовци за тренирање фудбал
Целна група:	Млади талентирани фудбалери од Бардовци и околината
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор	Фудбалски клуб Лепенец
Трошоци	Потребен градежен материјал за подобрување на условите за тренинг и натпревар



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	12. Поттикнување физичка активност, вежбање на отворен простор за пензионери
Опис на активности:	Активноста предвидува формирање на 2 групи на 2 различни локации во Општината - може тоа да биде парк, кеј на р. Вардар или др локации кои би биле попристапни за поголема група пензионери., каде инструкторите ќе покажуваат најосновни вежби прилагодени за возраста на учесниците, вежби за раздвижување, циркулација истегнување и сл. Треба да се ангажираат двајца инструктори за секоја група по 1, за период од 1 еднаш или 2 пати неделно во тек на 2 месеци. Бидејќи е на отворено бројот на лица кои ќе се вклучат неограничен, по истекот на овие 2 месеци активноста можат да ја преземат лица – пензионери од самите групи, кои биле најактивни или најспремни во договор со самите учесници во групата и би ја извршувале оваа активност волонтерски. Доколку има помасовен одзив од самите учесници може да се формираат и др групи на други локации. Инструкторите може, но не мора да бидат спортски работници од Карпош. Може да биде и без финансиски импликации доколку волонтерски се ангажираат спортски работници кои веќе примаат одредена надокнада од општината, или на овој начин да им се помогне на други такви лица
Стратешки насоки и цели:	Поттикнување на повеќе пензионери /повозрасни лица на физичка активност и дружење
Очекувани резултати:	Здрави и активни пензионери/повозрасни лица Популизирање на вежбање на отворено,



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



Целна група:	Сите граѓани кои имаат време и сакаат да вежбаат. Наменета е првенствено за повозрасна група но нема ограничување за сите кои би сакале да се вклучат.
Предвидена финансиска рамка:	50 000 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	Стручните лица (двајца) кои ќе бидат ангажирани за реализација на овој настан ќе им биде исплатено по 12.500,00 денари месечно. Доколку останат средства, маици, знамиња или некој сличен материјал кој би ја идентификувал групата која вежба пр. Активни пензионери на Карпош или некој др сличен назив, со кој би се идентификувале групите и дека активноста дека е овозможена од Општина Карпош.

Вкупна предвидена финансиска рамка: 6.450.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 6.450.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот/Одделението Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/13
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов**



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/8
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година

I. Развојни приоритети и цели

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, кои треба да придонесат за унапредување на социоекономската и здравствената заштита на граѓаните на Општина Карпош и тоа:

- Детска заштита – вклучување на сите деца во ЈУОДГ, унапредување на воспитно згрижувачката дејност и други активности.
- Парична помош за новороденчиња, лица/семејства во социјален ризик, за потешко лекување и елементарни непогоди
- Хуманитарни акции наменети за граѓаните во социјален ризик
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и вклучување на маргинализирани групи



II ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

1.	Инклузија на деца од ромската популација во ЈУОДГ „Пролет“
Опис на активности:	Преку воспитно образовните програми кои што се реализираат за предучилишно воспитување и образование е планирано вклучување на децата од ромската популација. Во групите кај што престојуваат децата особено внимание се посветува на едукативно-социјалните активности.
Стратешки насоки и цели:	Поради непостоење на предучилишна установа во населбата Злокуќани, децата од оваа населба се згрижуваат во ЈУОДГ „Пролет“ во населбата Влае 1. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика „Општина Карпош“, веќе 18 години е партнер и успешно го спроведува овој проект. Целта на проектот е: -зголемување на бројот на деца Роми во детските градинки -надминување на предрасудите и стереотипите во детските градинки -подобрување на социјалните вештини и знаење на македонскиот јазик на децата Роми -поддршка и овозможување на раниот детски развој



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Очекувани резултати:	✓ Интегрирање во социјалниот живот ✓ Подготовка за вклучување во воспитно-образовен процес ✓ Намалување на девијантните појави
Целна група:	Деца од предучилишна возраст од ромската популација од населбата Злокуќани
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	- Превоз и престој за 20 деца од населбата Злокуќани до градинката „Пролет“ во населбата Влае.

2.	Обновување и унапредување на дидактичките материјали во Јавните установи општински детски градинки
Опис на активности:	-Обновување на еколошки дидактички материјали за децата од предучилишните установи.
Стратешки насоки и цели:	✓ Повлекување од употреба на стари и не функционални играчки за децата. ✓ Континуирано обновување на еколошки дидактички материјал поприфатлив за работа на децата од предучилишна возраст и лесен за одржување.
Очекувани резултати:	✓ Поквалитетна воспитно-образовна работа. ✓ Подобрување на психо-физички развој на децата.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

	✓ Стекнување работни навики и чувство за развивање на одговорно однесување. ✓ Поголема социјализација меѓу децата, правила во однесувањето и меѓусебно почитување.
Целна група:	Деца од предучилишна возраст.
Реализатор:	Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	150.000,00 ден.
Трошоци:	Набавка на еколошки дидактички материјали и играчки за децата од предучилишните установи - 150.000,00 ден.
Овластување:	Градоначалникот ќе ја спроведе постапката во сите фази

3.	ЧЛЕНСТВО на Општина Карпош во Европската агенција за хигиенско инженерство и дизајн (EHEDG) - Франкфурт, Германија
Опис на активности:	Општина Карпош е член на EHEDG (Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн) Веќе десет години е и членка на GHI (Global Harmonization Initiative). Како член на овие две Организација има привилегии да учествува на конференции, конгреси и манифестации од научен карактер од областа на безбедност на храната, нутриционизмот и здравјето по повластени цени.
Стратешки насоки и цели:	Одржување семинари и обуки наменети за овластеното лице за контрола и безбедност на храна со цел унапредување на здравството.



	Објавување на публикации и научни и стручни трудови. Контакти со домашни и странски фирми со цел заедничка соработка.
Очекувани резултати:	✓ Унапредување на работата на ОУ и ЈУОДГ од здравствен аспект. ✓ Промовирање на Општината во светски научни рамки.
Целна група:	Децата и граѓаните на Општина Карпош
Годишна чланарина: Реализатор :	30.500,00 денари EHEDG (Европско тело за хигиенски инженеринг и дизајн - седиште во Франкфурт)
Трошоци:	- Годишна чланарина - 30.500,00 ден.

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА, ЛИЦА/СЕМЕЈСТВА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК, ЗА ПОТЕШКО ЛЕКУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

4	Парична помош за лица/семејства во социјален ризик ,лекување и елементарна непогода
Опис на активности:	Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш во годината за: -Лица/семејства во состојба на социјален ризик - Лекување -Елементарна непогода (поплава , пожар, земјотрес) За остварување на правото на паричен надомест



	потребно е да се достави соодветна документација како доказ за наведеното барање и се прави увид во домот на барателот . Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат и други видови на поддршка и тоа: - психо-социјална помош - упатување во соодветна институција и решавање на нивните проблеми
Стратешки насоки и цели:	✓ Поддршка за лица/семејства кои во моментот се нашле во состојба на социјален ризик, ✓ Психо-социјална поддршка ✓ Поддршка за лекување ✓ Парична помош
Очекувани резултати:	Намалување на бројот на лица/семејства кои се во социјален ризик преку поддршка при решавање на нивните проблеми.
Целна група:	Лица/семејства во социјален ризик
Предвидена финансиска рамка:	4.500.000,00 ден.
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	Парична помош за лица/семејства: -кои се нашле во состојба на социјален ризик (корисници на социјална помош, постојана парична помош, невработени лица) -за лекување -за елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес)



5.	Парична помош за секое новородено-посвоено дете на територијата на Општина Карпош
Опис на активности:	Информирање на граѓаните од Општина Карпош, за условите за користење на правото за парична помош за секое новородено и посвоено дете на територија на општината. За остварување на право на еднократна парична помош, потребно е да се исполнат следните критериумите : -Еднократна парична помош да се доделува на секое новородено и посвоено дете, чии што родители се жители на Општина Карпош (што се утврдува со документ за лична идентификација) -На денот на поднесување на Барањето , новороденчето да не е постаро од 90 дена -Вкупните приходи на родителите да не бидат повисоки од 37.000.00 ден. Или ако едниот родител е невработен , да достави потврда од агенцијата за вработување на РМ , или друг документ со кој ќе се потврди дека е невработен.
Стратешки насоки и цели:	Финансиска поддршка за семејствата. Информирање и упатување на семејствата за остварување на нивните права и од други соодветни институции во државата.
Очекувани резултати:	Поддршка на семејства
Целна група:	Лица/семејства кои ги исполнуваат утврдените



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

	критериуми
Предвидена финансиска рамка: Реализатор:	250.000,00 ден. Општина Карпош
Трошоци:	Еднократна парична помош во износ од 4.000,00 денари за секое новородено/посвоено дете согласно утврдените критериуми.

ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

6.	Хуманитарна акција - „ Да бидеме хумани за нашите соседи “
Опис на активности:	Хуманитарната акција „ Да бидеме хумани за нашите соседи“ веќе традиционално се организира од Општина Карпош два пати во годината. Акцијата се организира : - По повод Велигденските празници - По повод Новогодишните празници. Акцијата се реализира преку собирање на прехранбени и хигиенски производи донирани од општинската администрација, децата и родителите од основните училишта и предучилишните установи од Општина Карпош, граѓаните преку донирање во Урбаните заедници и општествено одговорни компании. Акцијата трае 5 работни дена.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

	По завршувањето, собраните производи се пакуваат и се доделуваат на лица/семејства во социјален ризик од Општина Карпош.
Стратешки насоки и цели:	✓ Подобрување на социјалната состојба на лицата/семејства во социјален ризик ✓ Грижа за ризичните групи на граѓани
Очекувани резултати:	Подобрување на состојбата на лицата/семејства во социјален ризик. Поддршка на лицата заради надминување на моменталната состојба
Целна група:	Лица/семејства во социјален ризик
Предвидена финансиска рамка:	80.000,00 ден
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	Вреќи за пакување Трошоците се предвидени за две хуманитарни акции.

**ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД
ОПШТИНА КАРПОШ**

7.	Одбележување на 3-ти Декември - Денот на лицата со попреченост под мотото „Сите сме исти, сподели среќа“
Опис на активности:	Организирање на средба по повод „3 Декември“-денот на лицата со попреченост по дванаесети пат. По иницијатива на Градоначалникот на средбата



	присуствуваат лица со попреченост од Општина Карпош. Преку одржување на трибина се споделуваат искуства, проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост и се предлагаат можности за нивно решавање. По тој повод се доделува еднократна парична помош на лицата со попреченост.
Стратешки насоки и цели:	✓ Намалување на осаменоста лицата со попреченост ✓ Интегрирање во општествениот живот и нивна социјализација. ✓ Активности кои може да ги превземе општината со цел за подобрување на квалитетот на живеење, обезбедување и олеснување на нивното движење преку поставување на пристапни рампи. ✓ Разгледување на можност за нивно вработување.
Очекувани резултати:	✓ Вклучување на лицата со попреченост во социјалниот живот. ✓ Олеснување на животот и социјализација на семејствата кои имаат лица со попреченост. ✓ Ефектите од досегашните активности кои ги превземала општината (давање на психосоцијална поддршка, парична помош и помош во пакети со храна и корегирање и изградба на пристапни рампи пред индивидуалните и колективни стамбени објекти).
Целна група:	Лицата со попреченост:



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

	- лица со физички хендикеп - лица со оштетен вид(слепи и слабовидни) -лица со оштетен слух(глуви и наглуви) -интелектуално попречени лица -лица со попреченост во говорот -аутистични деца -стари лица со пречки во психички и физички развој што имаат тешкотии во социјалната интеграција -лица со комбинирани пречки во развојот
Предвидена финансиска рамка: Реализатор:	700.000,00 ден. Општина Карпош
Трошоци:	-доделување на еднократна парична помош на лица со попреченост

8.	Посета на Геронтолошкиот завод 13-ти Ноември, оддел „Мајка Тереза“ - Злокуќани
Опис на активности:	Посета на штитениците во старскиот дом со Градоначалникот и општинската администрација Пригодна културно забавна програма организирана од дечиња од една општинска градинка. Пригодни подароци за штитениците.



Стратешки насоки и цели:	Психо-социјална поддршка. Грижа на општината за старите лица
Очекувани резултати:	Намалување на чувството на осаменост
Целна група:	Штитеници на Домот
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	-лични пакети со кондиторски продукти за лицата сместени во домот
9.	Финансиска поддршка за проекти од областа на детската,социјалната и здравствената заштита
Опис на активности:	Поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита (унапредување на предучилишниот воспитно-згрижувачки процес, поддршка за стари лица и маргинализираните групи на граѓани од Општина Карпош). Постапката ќе се одвива преку објавување на оглас, кој ќе биде отворен во текот на целата година или до исцрпување на предвидените финансиски средства. Поднесените проекти ќе ги разгледува и одлучува комисија од тројца советници од Советот и двајца вработени во администрацијата.по оглас ќе ја спроведе комисија за проектни активности.
Стратешки насоки и цели:	- Унапредување на воспитно згрижувачкиот процес во предучилишните установи,



	-Поддршка на стари лица, - Превентивни активности и ресоцијализација за маргинализираните категории на граѓани на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Подобрување на квалитетот на живот на наведените категории на жители на Општина Карпош
Целна група:	Деца и вработени во предучилишни установи, стари лица и маргинализирани групи на граѓани.
Предвидена финансиска рамка:	600 000,00 ден
Реализатор:	Општина Карпош
Овластување:	Градоначалникот ќе ја спроведе постапката во сите фази за поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита
Вкупна сума	6 640 500,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 6 640 500,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **6 640 500 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.




IV. Завршни одредби

Одделението за детска, социјална и здравствена заштита со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/14
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК**



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во
областа на образованието за 2023 година**

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/9
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски**



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот**



Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година

I. Развојни приоритетни и цели

Целта на програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира учениците да постигнуваат високи резултати во образованието, подобрување на квалитетот во образованието како и условите за работа.

II. Проектни активности

1.	Ужинки за учениците од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Во период јануари-јуни 2023 година, за учебната 2022/2023 и за периодот септември-декември 2023 година за учебната 2023/2024, Општина Карпош ќе субвенционира ужинки за учениците од 1 (прво) до 9 (деветто) одделение од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош, во висина од 50% од износот на месечниот надоместок.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



Стратешки насоки и цели:	Зајакнување на довербата помеѓу Општина Карпош и родителите на учениците од основните училишта на територија на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Финансиска помош за родителите на учениците
Целна група:	Ученици од 1 (прво) до 9 (деветто) одделение од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	5.900.000,00
Трошоци:	Набавка на ужинки согласно понуда од избран понудувач

2.	Превоз на ученици од општинските основни училишта за реализирање на еднодневни излети Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Организирање на превоз за реализација на еднодневни излети во околината на Скопје за учениците од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош, во 2023 година.
Стратешки насоки и цели:	Реализирање на дел од програмската активност за реализација на еднодневни излети согласно Годишните Програми за реализирање на екскурзии на сите општински основни училишта на територија на Општина Карпош, изготвени согласно Правилникот за начинот на изведуваче на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	училишта; Финансиско олеснување на родителите на учениците од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Дружење меѓу учениците и учениците и наставниците, социјализација, едукација за излетничките места со посета на културно историски обележја. Финансиска помош за родителите на учениците.
Целна група:	Ученици и наставници од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	2.500.000.00
Трошоци:	Обезбедување превоз на ученици преку спроведена јавна набавка согласно План за јавни набавки за 2023 година.

3.	Секојдневен превоз на учениците од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Обезбедување на месечни билети за секојдневен превоз на ученици од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош, за месеците додека трае школската година.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



Стратешки насоки и цели:	- Усогласување со законска регулатива согласно член 73 став (1) од Законот за основното образование. - Олеснет и безбеден превоз до најблиското општинско основно училиште
Очекувани резултати:	Финансиска помош на родителите на учениците од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош
Целна група:	Ученици од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош кои местото на живеење е оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште.
Предвидена финансиска рамка:	2.000.000.00
Трошоци:	Обезбедување превоз на ученици преку спроведена јавна набавка согласно План за јавни набавки за 2023 година.

4.	Стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта ќе ги опфати талентираните ученици од 8 (осмо) и 9 (деветто) одделение од училиштата на територија на Општина Карпош, жители на Општина Карпош, за постигнати резултати од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста на меѓународни, државни и градски натпревари. Огласот за стипендии за талентирани ученици ќе се објави за учебната 2023/2024 година. Стипендиите се доделуваат за осум месеци и се во две категории, и тоа:



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	-Прва категорија 3.000,00 денари, -Втора категорија 2.500,00 денари. Комисија составена од членови на Советот на Општина Карпош и вработени во администрацијата, ги разгледува и одлучува по пристигнатите барања за доделување стипендија за талентирани ученици. На ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за добивање на двете стипендии, му се доделува една стипендија, по негов избор, врз основа на доставена изјава за која стипендија се одлучил. Постапката по јавен оглас ќе се спроведе по претходно утврдени услови и критериуми.
Услови за доделување стипендија, Критериуми за доделување стипендија и Потребни документи за доделување на стипендија	Услови за доделување стипендија: -Да се жители на општина Карпош (адреса на живеење). -Да се редовни ученици во VIII или IX одделение во основните училишта на територија на Општина Карпош. -Да имаат освоено I или II место на натпревари (градски, државни, меѓународни).
	Критериуми за доделување стипендија: Право на разгледување имаат само дипломи за освоено I или II место од здруженија, организации, друштва, асоцијации и сл. акредитирани од Министерство за образование и наука. Освоени I или II место на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста од VI до VIII за редовни ученици во 8



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

	одделение, односно од VII до IX одделение за редовни ученици во 9 одделение: - I и II место на градски (регионални) натпревари (2 бода, 1 бод); - I и II место на државни натпревари (6 бода, 3 бода); - I и II место на меѓународни натпревари (8 бода, 7 бода, во прилог потврда од организаторот на натпреварот дека учествувале минимум 3 (три) или повеќе држави на меѓународниот натпревар). <u>Втора категорија</u> ќе се додели на ученици кои освоиле од 4 (четири) бодови до 5 (пет); <u>Прва категорија</u> ќе се додели на ученици кои освоиле од 6 (шест) и повеќе бодови. *Освоените места на групни натпревари нема да бидат бодувани. Потребни документи за доделување стипендија: Со барањето, учесниците на Огласот треба да достават: -Документ како доказ дека живее во Општина Карпош (лична карта од родител/старател); -Потврда од училиштето дека е редовен ученик во VIII односно IX одделение во учебната 2023/2024 во општинското основно училиште од територија на Општина Карпош; -Фотокопии од дипломи од освоени места на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста од VI и VII одд. за редовни ученици во VIII одд и од VII и VIII одд. за редовни ученици во IX одделение; -Препорака од класниот раководител или предметниот наставник;
Стратешки насоки и цели:	Целта е да се стимулира и развива талентот на овие ученици, за понатамошно надградување во областите каде покажуваат успеси.



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



Очекувани резултати:	-учество на разни натпревари од областа на науката, техниката, културата и уметноста; -создавање вистински вредности и навики кај учениците
Целна група:	Редовни ученици од 8-мо и 9-то одделение во основните училишта на територија на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	2.000.000,00
Трошоци	Парични средства за учениците во времетраење од осум месеци во текот на календарската година.
Организатор	Општина Карпош
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази за Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои се редовни ученици во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на територија на Општина Карпош Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука за јавен оглас за Стипендии за талентирани ученици жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош - Објава на јавен оглас за Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош - Формирање на комисија - Записник



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	- Извештај - Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици - Известување за избор на одобрените стипендии за талентирани ученици - Подготовка на решенија за исплата стипендии за талентирани ученици - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
5.	Награди за првенци на генерација од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	5.а) Еднократна финансиска поддршка на првенци на генерација Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите ученици, ги мотивира и наградува. На крајот на учебната година секое општинско основно училиште на територија на Општина Карпош избира првенец на генерација согласно пропишани училишни критериуми кои треба да ги исполони. Наставничките совети на училиштата врз основа на предлогот од Комисијата за избор на првенец на генерација, одлучуваат за изборот на ученикот кој ќе биде прогласен за првенец на генерација по што доставуваат известување до Општина Карпош. За оваа активност Општина Карпош ќе обезбеди еднократна финансиска поддршка за 10-те ученици - првенци на генерација со вкупен буџет 120.000,00 денари. 5.б) Летен одмор за првенците на генерација од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош Општината организира летен одмор за најдобрите 10 ученици, првенци на генерација од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош. Предвидено



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка

и организација на работата на Советот



	е летниот одмор да се реализира во период на летниот распуст за учениците, со обезбедени сместување, храна и превоз. За оваа активност Општина Карпош планира буџет од 280.000,00 денари
Стратешки насоки и цели:	5.а) Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се мотивираат за напредок во понатамошното образование. 5.б) Целта е учениците да имаат забава, дружење, одмор и социјализација на учениците - Пливање, спорт и рекреација - Посета на културно - историски обележја на градот
Очекувани резултати:	-поттик на учениците за учество на разни меѓународни, државни, градски и општински натпревари конкурси и изложби -создавање вистински вредности и навики кај учениците -Осамостојување, создавање на поголема одговорност и социјализација на учениците
Целна група:	10 ученици - првенци на генерација од десетте општински основни училишта во Општина Карпош, наставници, вработени во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	400.000,00
Трошоци:	Парични награди за првенци на генерација: 5.а) 10 ученици по 10.000,00 денари + персонален данок 5.б) летен одмор /превоз, сместување, храна / согласно понудата од избран понудувач



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



6.	Еднократна финансиска поддршка од областа на образованието Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Доделување еднократна финансиска поддршка на лица кои се занимават со активности во областа образование и ќе биде наменета за реализација на проекти, едукации, доедукации, доквалификации и друг вид барања од областа на образованието, до 30.000,00 (триесет илјади) денари. За таа цел Градоначалникот на Општина Карпош формира комисија составена од пет члена (два члена од општинската администрација и три члена од членовите на Советот на Општина Карпош) која ќе ги разгледува апликациите. Право на аплицирање имаат лица жители на Општина Карпош, кои реализираат активности од областа на образованието. По реализирање на активност лицето е должно да достави извештај за реализираната активност.
Стратешки насоки и цели:	- Поддршка и стимулирање за постигнување на подобри резултати во образованието на лица од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Подигнување на нивото за едукација на ученици, наставен кадар и поединци жители на Општина Карпош
Целна група:	Жители на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	600.000.00 денари
Трошоци:	Трошоци поврзани со финансиска поддршка

7.	Финансиска поддршка за проекти од областа на образованието Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Општината распишува Јавен оглас на кој право на аплицирање имаат физички лица жители на Општина Карпош, здруженија и правни лица регистрирани во



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	Општина Карпош за дејноста образование. Огласот временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2023 година. По доставените барања за реализација на проекти, одлучува Комисија составена од членови на Советот на Општина Карпош и вработени во општинската администрација. По реализирање на проектот, апликантот е должен да достави извештај за активности и финансиски извештај за реализираниот проект и сметки за одобрените финансиски средства од страна на Општина Карпош.
Потребни документи, услови и критериуми	I. Потребни документи и услови за учество За физички лица: -Лична карта во фотокопија; -Изработен проект; -Финансиски план на проектот; За правни лица: -Изработен проект; -Финансиски план на проектот; -Тековна состојба издадена од Централен регистар на РСМ, не постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување; -Портфолио II. Критериуми за доделување на финансиска поддршка: 1. Проектот да е од посебен интерес за



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	учениците и жителите на Општина Карпош 2. Проектот да предвидува вклучување на учениците/наставниците/стручните соработници од општинските основни училишта во Општина Карпош или да е наменет за нив.
Стратешки насоки и цели:	-Поттик за едукација, доедукација и усовршување -Мотивирање на жители од Општина Карпош за државни и меѓународни постигнувања
Очекувани резултати:	Стекнување со поголемо знаење и вештини во областа на образованието. Едукација и професионално усовршување, поголеми успеси на државно и меѓународно ниво и реализација на поддржаните проекти.
Целна група:	Физички лица, здруженија на граѓани, претпријатија, ученици, наставници и други во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	600.000.00 денари
Трошоци:	Трошоци поврзани со проекти
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука , - Објава на јавен оглас - Формирање на комисија по претходна верификација на членови од Советот од Советот - Записник - Извештај - Одлука за определување - Известување за избор - Решенија за исплата



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	-Донесување и други акти во врска со предметната постапка
--	---

8.	Награди за најдобро уреден еко-училишен двор Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Со цел подигање на свеста на учениците, родителите, наставниците за важноста на животната средина и рециклирањето, како модел за заштита на животната средина, училиштата ќе се натпреваруваат за најдобро уреден еко-училишен двор (катче и уреденост на дворот). Изборот за најдобро уреден еко-училишен двор ќе го врши Комисија ќе биде формирана од Градоначалникот, составена од 3 (три) членови од Советот на Општина Карпош и 2 (два) члена од општинската администрација. Комисијата при оценувањето треба да земе во предвид и уреденоста т.е. хигиената на целиот училишен двор, преземени активности за чистење и одржување на училишниот двор од самите ученици. Наградените училишта добиваат парична награда во висина од: 70.000 денари-прво место 50.000 денари-второ место Предвидено е оваа активност да се реализира во период



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	март-мај 2023 година
Стратешки насоки и цели:	Финансиска поддршка за основните општински училишта, подигање на еколошката свест, употреба на рециклирани материјали и нивно понатамошно користење и реупотреба
Очекувани резултати:	Поттикната мотивираност и креативност за создавање на здрава средина за учење и развој и развивање на еколошката свест на сите чинители во воспитно-образовниот процес
Целна група:	Основни општински училишта од Општина Карпош Ученици, родители и наставници од основните општински училишта на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	150.000.00
Трошоци	Трошоци за награди
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука , - Објава на јавен оглас - Формирање на комисија - Записник - Извештај - Одлука за определување - Известување за избор - Решенија за исплата - Донесување и други акти во врска со предметната постапка



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



9.	Одбележување на годишнина од формирање на Општина Карпош „Цветно дефиле“ Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	По повод денот на општината, ученици од основните училишта и деца од градинките на територија на Општина Карпош дефилираат од своите училишта и градинки до местото на одржување на настанот, со цветни додатоци и транспаренти. На плоштадот во Општина Карпош се одржуваат музичките настани на талентираните ученици и деца од градинките со музички, кореографски или актерски настани. Настанот го проследуваат градоначалникот со гостите од збратимените градови.
Стратешки насоки и цели:	Стимулирање на креативноста, дружење кај учениците и забава меѓу најмладите и промоција на младите таленти
Очекувани резултати:	-Развивање на другарството помеѓу децата -заинтересираност за учество кај учениците. - подигнување на нивото за сценски настап.
Целна група:	Децата од градинките и учениците од основните училишта од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000.00
Трошоци:	- Озвучување, - Водител, - Балони и бомбони за децата-учесници во „Цветно дефиле“



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

10.	Одбележување на 1 септември – Денот на првачињата од општинските основни училишта во Општина Карпош Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Градоначалникот, советниците и вработените од одделението за образование ќе ги посетат првачињата и ќе им посакаат успешен почеток на учебната година. На првиот училишен ден секое општинско основно училиште ќе организира соодветна претстава и активности по повод приемот на првачињата на првиот училишен ден. Општината ќе исплати финансиски средства во вредност од 20.000,00 денари на секое општинско основно училиште.
Стратешки насоки и цели:	Целта е финансиска помош на училиштата да организираат соодветна претстава и активности по повод приемот на првачињата на првиот училишен ден
Очекувани резултати:	Мотивација и топло добредојде на првачињата за започнување со образовниот процес
Целна група:	Општинските основни училишта во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари
Трошоци:	Финансиски средства за општинските основни училишта

11.	Меѓуетничка интеграција на младите во образованието Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Општина Карпош ја поддржува меѓуетничката интеграција со финансиска помош на општинските основни училишта на територија на Општина Карпош. Тимот за училишна интеграција планира и организира активности кои што има за цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично мешани групи учесници, балансирани групи учесници според етничката припадност, полот и возраста, интеракција помеѓу учесниците на различни етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен јазик/едната етничка група, соработуваат со учениците од другиот наставен јазик/другата етничка група, користење на сите



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	застапени јазици рамноправен третман на учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни заеднички цели со учество на сите застапени етнички заедници спроведувајќи ги планираните активности.
Стратешки насоки и цели:	Градење на свесност за меѓуетничка интеграција преку разновидни обуки, организирање на спортски игри, квизови на знаење, поттикнување на соработката и дружењето помеѓу учениците со збратимените училишта во кој наставата се одвива на македонски и на јазици кои се говорат во училиштата. -целта е прифаќање на различностите и сузбивање на стереотипите и предрасудите, помеѓу учениците во општинските училишта.
Очекувани резултати:	-Зголемување на меѓуетничката кохезија помеѓу учениците во општинските основни училишта. - Реализирање на заеднички ученички спортски активности, забавни игри, културни работилници
Целна група:	Учениците и наставниците од основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Трошоци:	По 10.000,00 денари за секое општинско основно училиште на територија на Општина Карпош

12.	Хорски натпревар меѓу училиштата Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Училишните хорови на основните општински училишта на територија на Општина Карпош се формирани во училиштата од страна на наставникот по музичко образование. Истите работат континуирано во текот на целата учебна година одржувајќи проби и подготвувајќи композиции во хорска



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

	изведба. Проектот Хорски натпревар меѓу училиштата, како круна на годишната работа на хоровите е предвидено да се одржи во просториите на едно од основните општински училишта на територија на Општина Карпош каде со награди ќе се закитат трите најдобри хорови. Мотивирачки е тоа што на овој натпревар за освојување награда ќе се борат и музичките педагози од основните училишта преку хорот со кој континуирано работат.
Стратешки насоки и цели:	Зголемување на соработката и дружењето помеѓу учениците и училиштата од Општина Карпош и мотивирање за поголеми успеси на ниво на училиште
Очекувани резултати:	-Развивање на уметнички и натпреварувачки дух кај учениците -Ослободување од трема за сценски настап
Целна група:	Учениците од училишните хорови од општинските основни училишта на територија на Општина Карпош и нивните ментори
Предвидена финансиска рамка:	40.000,00 денари
Трошоци:	- <u>Награди</u> (10.000,00 ден - прво место и 8.000,00 ден - второ место) - озвучување - негазиран пијалок за учесниците
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука , - Објава на јавен оглас - Формирање на комисија по претходна верификација на членови од Советот од Советот - Записник - Извештај



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	- Одлука за определување - Известување за избор - Решенија за исплата - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
13.	Одбележување на годишнина од формирање на Општина Карпош „Карпош има талент“ Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Активности од учениците по повод роденденот на општината како што се манифестацијата Карпош има талент. Во одбележувањето на денот на општината земаат учество сите училишта со што се претставуваат со по еден настап (пеење, танцување, глума, рецитал, свирење на инструмент и др.) Изборот на најдобрите го врши комисија составена од стручни лица, а Општината на најдобрите им доделува награди.
Стратешки насоки и цели:	Стимулирање на креативноста и талентот кај учениците, поттикнување натпреварувачки дух, дружење и забава меѓу најмладите, социјализација и сл.
Очекувани резултати:	-Заинтересираност за учество кај учениците -Мотивираност за негување на талентите и -Фер натпреварување и развивање на другарството помеѓу децата
Целна група:	Учениците од општинските основни училишта од Општина Карпош, наставниците и родителите
Предвидена финансиска рамка:	150.000,00 денари
Трошоци:	



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	Карпош има талент - Награди за најдобрите три учесници (9.000,00 ден - прво место, 6.000,00 ден - второ место и 3.000,00 ден - трето место) - 18.000,00 денари + вклучен персонален данок - Други активности Изнајмување сала, украсување, озвучување, дипломи и пофалници, водител
--	---

14.	Одбележување на годишнина од формирање на Општина Карпош Избор на најдобра литературна творба Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	По повод одбележување на годишнина од формирање на Општина Карпош, општината предвидува „Избор на најдобра литературна творба“ на тема „ОПШТИНАТА ОД МОИТЕ СОНИШТА“. Право на учество имаат сите општински основни училишта на територија на Општина Карпош кои ќе достават по 1 (една) литературна творба (поезија или проза), од ученици од прво до петто и по една од шесто до деветто одделение од сите општински основни училишта на територија на Општина Карпош. За оваа активност секое општинско основно училиште согласно нивни утврдени критериуми формира комисија за избор на 1 (една) најдобра литературна творба од училиштето која ќе ја достави до Општина Карпош, во затворен плик, со назнака за „Избор на најдобра литературна творба“ на тема „ОПШТИНАТА ОД МОИТЕ СОНИШТА“, со назив на училиштето. Членовите на училишната комисија треба да се од наставниот кадар, наставници по одделенска настава или наставници по македонски јазик, избрани од Наставнички совет на ООУ. За „Избор на најдобра литературна творба“ ќе одлучува Комисија формирана од Градоначалникот во состав од три членови – надворешни лица, стручни и истакнати лица во областа. За изборот на најдобра литературна творба согласно литературниот конкурс ќе се доделат 3 (три) награди за ученици од прво до петто одделение (одделенска настава) и 3



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	(три) награди за ученици од шесто до деветто одделение (предметна настава). <u>Награди за литературна творба за одделенска настава:</u> Прва награда диплома и решение за исплата 4000 денари Втора награда диплома и решение за исплата 3000 денари Трета награда диплома и решение за исплата 2000 денари <u>Награди за литературна творба за предметна настава:</u> Прва награда диплома и решение за исплата 4000 денари Втора награда диплома и решение за исплата 3000 денари Трета награда диплома и решение за исплата 2000 денари
Стратешки насоки и цели:	Стимулирање на креативноста и талентот за пишување кај учениците и поттикнување на натпреварувачки дух
Очекувани резултати:	-Поттикнување и откривање на талентот за пишување кај учениците -Мотивирање и можност за развивање на талентот -Дружење меѓу учениците
Целна група:	Учениците од општинските основни училишта под ингеренција на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Овластување	Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. Овластувањето подразбира: - Донесување Одлука , - Објава на јавен оглас - Формирање на комисија по претходна верификација на членови од Советот од Советот - Записник - Извештај - Одлука за определување



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	- Известување за избор - Решенија за исплата - Донесување и други акти во врска со предметната постапка
--	---



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот

15.	Креативен центар Карпош Реализатор: Општина Карпош
Опис на активност:	- Организацијана најмалку по една работилница во секоја од единиците на КЦК во училиштата чиј основач е општина Карпош и тоа: - Произведуваме храна - Што јадеме, што пиеме? - Приказни за ДНК и гените - Тајните на дизајнот - Светот на роботите и дроновите - Различни извори на енергија - Создаваме музика - Дружење со ѕвездите - Магична хемија - Ние сме пиротехничари, не пиромани - Кралството на габите во Карпош - Растенијата – фабрики за кислород - Млади карпошеви копаничари - Културното наследство на Карпош



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

	- Животинскиот свет на Водно и Вардар - Организација на обуки за наставници за професионален развој од различни области за потребите на наставниците во насока на подобрување на образовниот процес (Обука за наставниците по иновации според CEFE методологија за развивање на вештини и компетенции) - Изработка на сетови за експериментирање по одделни предмети за сите ученици во општинските основни училишта во Карпош - Организација на КЦК истражувачки караван кој ќе посети други општини со што би се споделувале искуствата од функционирањето на КЦК - Изработка на пропаганден материјал (маици, капи, беџови, нотеси, брошура, леток) - Набавка на нова опрема за потребите на единиците во рамки на КЦК - Учество на конкурси за финансирање на образовни и истражувачки проекти за ученици Од општина Карпош од домашни и меѓународни извори
Стратешк и насоки и цели:	- КЦК е формиран во 2016 година за да ги однесе учениците во еден друг свет, во возбудливиот свет на науката и уметноста. Нивната желба за нови сознанија наликува на патот на уметниците и научниците кои никогаш не ја изгубиле младешката љубопитност и кои постојано се одушевуваат од осозновањата како и зошто нешто се случува или како нешто се создава и пренесува. КЦК сака да пренесе дел од тоа возбудливо патување на кое секогаш се наоѓаат луѓето кои истражуваат и творат. КЦК воедно сака да ја поттикне детската фантазија за да учениците сфатат што е тоа креација, што е тоа наука, какви се нивните алатки и методи и што може да се постигне со нив. Едноставно КЦК е местото во кое учениците од училиштата од општина Карпош ќе се занимаваат со тоа што ги интересира. - Во однос на наставниците од општина Карпош, КЦК е формиран за да биде место каде што нивната посветеност и креативност ќе дојдат до полн израз. Техничките можности и стручната поддршка што ќе им ја стави на располагање КЦК треба да им помогнат во осовременување на наставата, унапредување на практичната работа и успешна реализација на воннаставните активности. КЦК треба да послужи како место



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



	во кое повремено ќе се излегува од секојдневната наставна рутина и потемелно ќе се работи со учениците кои за одредени области пројавуваат интерес и љубопитност. - КЦК сака својата мисија да ја прошири и надвор од границите на општина Карпош и да Се промовира како модел за работа со заинтересирани ученици преку истражување што можеби во иднина ќе го трасира и патот на нивниот професионален развој.
Очекуван и резултат и:	- Вклучување на над 300 ученици во реализација на работилниците во центрите за: за производство и контрола на храна; дизајн и роботика; климатски промени и енергетска ефикасност; аудио-визуелни уметности; заштита на животна средина; раковотворби; културно наследство; зоологија; астрономија; ботаника и микологија - Учество на најмалку 20-ина наставници во реализација на работилниците - Посета на најмалку 5 скопски општини заради споделување на искуствата од функционирањето на КЦК - Набавка на дополнителна опрема која ќе може да се користи и во текот на редовната настава во општинските основи училишта во Карпош - Изработка на над 200 експериментални сетови за хемија со кои би експериментирале сите ученици од предметна настава во општина Карпош
Целна група:	Учениците и наставниците од предметна настава од основните училишта на територија на општина Карпош и тоа: „Братство“, „Јан Амос Коменски“, „ВладоТасевски“, „Димо Хаџи Димов“, „Аврам Писевски“, „Петар Поп Арсов“, „Војдан Чернодрински“, „Христијан Тодоровски – Карпош“, „Лазо Тропвски“ и „ВераЦиривири – Трена“.
Предвидено на финансис	300.000,00 денари



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

ка рамка:	
Трошоци:	- Организација на работилници 80.000 ден. - Организација на обуки за наставници 20.000 ден. - Изработка на сетови за експериментирање 50.000 ден. - Организација на караван 20.000 ден. - Пропаганден материјал 20.000 ден. - Набавка на опрема 65.000 ден. - Потрошен материјал 30.000 ден. - Оперативни трошоци 15.000 ден.

Вкупна предвидена финансиска рамка: 15.240.000,00 (петнаесет милиони двеста и четириесет илјади денари)

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 15.240.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за образование со Секторот за дејности од јавен интерес и Секторот за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/15
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов,



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/10
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот**



Вовед

Во денешно време заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра подразбира спроведување на едукативни активности и превземање на соодветни мерки и активности за оспособување на субјектите и граѓаните за заштита од природни непогоди и други несреќи кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и предизвикуваат големи материјални штети.

При определување на задачите за заштитата и спасувањето се тргнува од целосна различна природа на предизвиците и заканите со кои денес се соочуваме. Имено, актуелните ризици и опасности, по своја природа се непредвидливи, нивните појавни облици се тешко препознатливи, а последиците кои ги предизвикуваат се големи. Во градењето на капацитетите, механизмите и способноста да се одговори на современите ризици и опасности, основно внимание се посветува на следните елементи:

-навремена идентификација и процена на веројатноста и интензитетот на потенцијалните ризици и опасности кои можат да ги загрозат граѓаните и материјалните добра;

-нагласеност на превентивната функција и превземање мерки за подготвеност на институциите, заедниците и граѓаните, кои ќе се спроведуваат во високо координиран и организиран процес;

-рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и капацитетите.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



Врз основа на член 22, став 1, точка 10; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

**ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош
во областа на Сектор за поддршка на градоначалник,
Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра
за 2023 година**

I. Развојни приоритети и цели

Општина Карпош настојувајќи да одржи чекор за намалување на ризиците од несреќи, обезбедува услови за мирен и безбеден живот на своите граѓани.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Редовен сервис, одржување на против пожарни апарати и хидранти и набавка на нови ПП апарати и хидрантски црева во Општината и урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки.
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита од пожари
Очекувани резултати:	Перманентно одржување на апаратите и хидранската мрежа за квалитетно и успешно справување во случај на појава на пожар.
Целна група:	Општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки.
Предвидена финансиска рамка:	250.000,00 денари



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот**



2.	
Опис на активности:	Редовна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на шахти на подрачјето на општината, како и поставување репелент против змии на објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки
Стратешки насоки и цели:	Квалитетно живеење на граѓаните во безбедна и сигурна човековата околина.
Очекувани резултати:	Ефикасно уништување на штетни глодари и предизвикувачи на заразни болести.
Целна група:	Подрачјето на општината, на објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки
Предвидена финансиска рамка:	950.000,00 денари

3.	
Опис на активности:	Испитување на отпор на заштитно заземјување на ниско напонска електрична инсталација, испитување на отпор на изолација на ниско напонска електрична инсталација, испитување на непрекинатост на заштитно заземјување, испитување на импеденса, испитување коло на грешка, испитување на ФИД склопки во општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки;



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки ,училиштата и објектите во сопственост на Општината од аспект на заштита од не исправна електрична инсталција и заземнување и спречување на појава на пожар.
Очекувани резултати:	Квалитетно одржување на заштитно заземјување и отпор на изолација на електрична инсталација.
Целна група:	Објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки.
Предвидена финансиска рамка:	450.000,00 денари
4.	
Опис на активности:	Санација на громобранска инсталација во делови на општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки;
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита од атмосферски празнења и појава на пожар.
Очекувани резултати:	Квалитетно одржување на системите за громобранско и заштитно заземјување и отпор на изолација .
Целна група:	Објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки.
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари



ОПШТИНА КАРПОШ

Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот



5.	
Опис на активности:	Одржување во исправна состојба на оцаците, димоводните уреди, системими за воздушно и водено греење и котли за парно греење во објектите на основните училишта и детските градинки
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата од аспект на заштита од пожари
Очекувани резултати:	Заштита од појава на пожар
Целна група:	Објекти на општината и О.У.Аврам Писевски и детските градинки
Предвидена финансиска рамка:	250.000,00 денари

6.	
Опис на активности:	Во согласно со членот 21, став 3 и членот 51 став 1, алинеја 3 од Законот за пожарникарство, („Службен весник на РМ” бр.67/04), уредено е дека, Општините и Градот Скопје, односно општините во Градот Скопје, надлежни се да обезбедат простор и финансиски средства за тековна активност на доброволната противпожарна организација на својата територија како единствениот извор за нивно финансирање. Во Буџетот на Општината за 2023 година потребно е да се планираат финансиски средства за доброволни противпожарни организации кои што дејствуваат на



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**



	подрачјето на Општина Карпош. Оваа активност ќе се реализира по пат на јавен повик. Изборот ќе се утврди од комисија формирана од страна на градоначалникот на Општина Карпош. Доброволните противпожарни друштва треба да доставт барање до општината со програми и активности за реализација за претходна година.
Стратешки насоки и цели:	Помагање со финансиски средства на доброволни противпожарни организации за вклопување во системот на противпожарна заштита.
Очекувани резултати:	Спроведување на превентивни мерки кои ќе ја подигнат свеста на граѓаните од аспект на противпожарна заштита и учество во противпожарна заштита.
Целна група:	Доброволни противпожарни друштва
Предвидена финансиска рамка:	60.000,00

7.	
Опис на активноста	Процена на штети од природни непогоди и други несреќи на движен и недвижен имот.
Стратешки цели	Навремено проценка на штети
Целна група	Недвижен и подвижен имот на граѓани и институции ,како и имотот на општината

Предвидени финансиски средства	300.000,00
---------------------------------------	-------------------

Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и спасување на граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка



ОПШТИНА КАРПОШ

**Одделение за поддршка
и организација на работата на Советот**



на градоначалникот, во текот на 2023 година ќе реализира и повеќе други конкретни активности од кои треба да бидат споменати:

- Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност;
- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар;
- Евентуално спроведување на активности што не можат однапред да се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и материјалните добра.

Вкупна предвидена финансиски средства 2.460.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **2.460.000,00** денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата



**ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ**

може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/16
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/11
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективната на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата администрација. Активностите во Програмата на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година ќе бидат насочени кон обезбедување континуитет во работата и надградба на информатичкиот систем, остварување на целите дефинирани во рамките на стратешките документи, планирање и усогласување со националните стратегии за ИКТ.

I. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година ќе биде насочена кон повеќе области на делување:

- надградба на постоечките софтвер модули;
- современа надградба и обнова на постоечкиот хардвер и софтвер;
- тековно одржување на софтверот;
- надградба на геоинформациониот систем;
- развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ-системи за да се обезбеди осовременување на работата на администрацијата;
- обезбедување на електронска комуникација со граѓаните.

II. Проектни активности

Проектните активности се во согласност со законските норми и прописи, националните ИКТ-стратегии и локалните развојни стратегии.



1.	ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИТ-СИСТЕМИ
Опис на активности:	Општина Карпош располага со повеќе ИТ-системи кои се неопходни за функционирањето на општината односно услугите кои се нудат на граѓаните. За непречено и современо функционирање на системите потребно е тековно одржување, како и надградба доколку е неопходна. Системи кои се имплементирани во општината и за кои е потребно тековно одржување и надградба се следните: • Електронско архивско и деловодно работење • ГИС (геоинформационен систем)
Стратешки насоки и цели:	Со цел да се унапреди ефикасноста и точноста во работата на стручните служби, како и да се подобрат услугите кои општината ги обезбедува за граѓаните, потребно е тековно одржување и надградба на постоечките ИТ-системи кои се имплементирани во општината.
Очекувани резултати:	Подобрување на услугите кои ги нуди општината
Целна група:	Вработени во општинската администрација, правни и физички лица кои имаат потреба од услугите на општината.
Предвидена финансиска рамка:	1.250.000,00 денари
2.	НАБАВКИ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕРВЕРИ, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ, АНТИВИРУСНИ ДЕФИНИЦИИ
Опис на активности:	Потреба од соодветни лиценци ќе се утврдува зависно од потребата за нови апликации кои нема да можат да ги искористат веќе постоечките конфигурации.
Целна група:	Сите сектори
Предвидена финансиска рамка:	400.000,00 денари



3.	ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ
Опис на активности:	Важноста на техничкото одржување на компјутерската опрема лежи во одржувањето на оперативноста на компјутерот како целина, и одделно на неговите компоненти. Компонентите на компјутерот имаат потреба од постојана контрола и следење на неговата техничка состојба, бидејќи перформансите на која било од компонентите се ограничени со различен работен век, но со навремено одржување, компонентите на компјутерот ќе служат за пропишаниот работен век. Поради континуирано извршување на секојдневните работни задачи на вработените во општинската администрација, потребно е да се направи редовно одржување и сервисирање на следните компоненти: • Одржување на принтери, плотери, скенер и мултифункционални уреди • Набавка и одржување на сервери
Целна група:	Сите вработени кои поседуваат компјутери или други електронски уреди во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	700.000,00 денари

4.	НАБАВКА НА ХАРДВЕР И ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Опис на активности:	Набавка на хардвер и хардверски компоненти за потребите на вработените во Општина Карпош, поради обновување и замена на старите и нефункционални хардвери со нови за извршување на секојдневните работни задачи на вработените во општинската администрација. - Набавка на хардвер (компјутери, лаптопи) - Набавка на хардверски компоненти (печатачи, скенери, плотери, мултифункционални уреди) - Резервни делови за хардвер



Целна група:	Сите вработени во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000,00 денари

5.	ИЗНАЈМУВАЊЕ НА МУЛТИФУНКЦИСКИ УРЕДИ
Опис на активности:	Изнајмување на мултифункционални уреди поради потреба од фотокопирање/скенирање на документи за извршување на работните задачи на вработените во општината.
Целна група:	Вработени во општинската администрација
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари

6.	ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ И ВИДЕОНАДЗОР
Опис на активности:	Одржување на систем за евиденција на работно време и видеонадзор поради законска обврска за постоење на електронски систем за евиденција на работно време во институции со над 20 вработени.
Целна група:	Вработени во општинската администрација
Предвидена финансиска рамка:	350.000,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.000.000.00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.



За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, ако и согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за географски информационален систем (ГИС) при Секторот за поддршка на градоначалникот со секторите за финансиски прашања и за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/17

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош в областа на месна самоуправа за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/12
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски**



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2023 година

I. Развојни приоритети и цели

Во Програмата се дефинираат повеќе приоритети поврзани со месната самоуправа, кои треба да придонесат за унапредување на истата и тоа:

- Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се организираат во урбаните, односно во месните заедници;

II. Проектни активности

A. Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се организираат во урбаните, односно месни заедници

	Прослава на Св. Пантелејмон во Општина Карпош
Опис на активности	Финансиска и логистичка поддршка на прославата на верскиот празник Св Пантелејмон во урбаната заедница Нерези
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од Општината
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаната заедница
Целна Група	Жителите на урбаната заедница Нерези и пошироко на целата територија на Општината
Предвидена финансиска рамка	25.000,00 денари
Реализатор	Општина Карпош



	Прослава Св.Атанасиј во Општина Карпош
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославите за верскиот празник Св.Атанасиј во урбаните заедници Влае 1, Пецо Божиновски – Кочо и Злокуќани;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаните заедници и пошироко.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаните и месни заедници и пошироко.
Целна група	Жителите на урбаните заедници Влае 1 и Злокуќани, Пецо Божиновски-Кочо
Предвидена финасиска рамка	Вкупна предвидена финансиска рамка 75.000,00 денари од кои: ("Влае 1" 25.000,00 денари, Пецо Божиновски – Кочо 25.000,00 денари и Злокуќани 25.000,00 денари)
Реализатор:	Општина Карпош

	Прослава на Богојавление-Водици во Општина Карпош
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Богојавление-Водици во урбаната заедница Нерези
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од Општината.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаната заедница
Целна група	Жителите на урбаната заедница Нерези, и пошироко на целата територија на Општината.
Предвидена финасиска рамка	25.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош

	Одбележување на Ромскиот празник „Ѓурѓовден, 9-ти мај“
Опис на активности:	Манифестацијата „Ѓурѓовден “ се одржува традиционално по осми пат по повод најголемиот ромски празник Ѓурѓовден. 9 ти Мај е ден за излет и културно-забавни програма и заеднички ручек за граѓаните од Ромската популација на територијата на општина Карпош. Учество во забавниот дел од програмата земаат и учениците од ООУ „Аврам Писевски “.
Стратешки насоки и цели:	Почитување на традицијата, дружење и одбележување на денот за излет меѓу граѓаните.
Очекувани резултати:	-Намалување на социјалната изолираност -Поттикнување на младата популација за учество и посета на културни настани
Целна група:	Граѓани од Ромска популација
Предвидена финансиска рамка:	30.000.00 ден



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Реализатор:	Општина Карпош
-------------	----------------

	<i>Прослава Св.Тројица во Општина Карпош</i>
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Св.Тројца во месната заедница Бардовци;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од месната заедница и пошироко.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на месната заедница и пошироко.
Целна група	Жителите на месната заедница Бардовци,и пошироко на целата територија на Општината.
Предвидена финасиска рамка	25.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош

	<i>Прослава Ифтар во Општина Карпош</i>
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Ифтар во урбаната заедница Нерези;



Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната заедница и пошироко.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаната заедница и пошироко.
Реализатор	Жителите на урбаната заедница Нерези
Предвидена финасиска рамка	60.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош

	<i>Прослава на Св.Сава во Општина Карпош</i>
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Св.Сава на целата територија на Општина Карпош, по Урбани и Месни заедници;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од територијата на Општината, од сите урбани и месни заедници.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаните и месни заедници
Целна група	Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на Општина Карпош



Предвидена финансиска рамка	40. 000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош реализирано на Српски културен центар

	Прослава на 8-ми септември Денот на Независноста во Општина Карпош
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка за Денот на Независноста 8 ми Септември
Стратешки насоки и цели	Почитување на одбележувањето на 8 ми Септември денот на Македонската Независност самобитност и државотворност
Очекувани резултати	Зачувување на Државноста и самобитноста на македонскиот народ односно на граѓаните жители на Урбаните и месни заедници
Целна група	Жителите на урбаните и месна заедница на територијата на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка	20.000,00 ден
Реализатор:	Општина Карпош

Вкупна предвидена финансиска рамка: 300.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 300.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за месна самоуправа со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/18
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/13
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Вовед

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2023 година има цел да го промовира и унапреди начелото за еднаквост меѓу жените и мажите согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012, 30/2013, 166/2014), Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.

Програмата предвидува организирање на трибини, работилници и советувања од повеќе области, како и конкретни проекти чие имплементирање ќе придонесе за зголемување на нивото на јавната свест за потребата од еднаквите можности меѓу жените и мажите.

Програмата ќе се реализира во рамките на расположливите материјални и финансиски средства, во соработка со надлежните институции во државата, невладини организации, како и здруженија на граѓани кои дејствуваат во сферата на правата на жените.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година

I. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2022 година предвидува неколку приоритетни области за унапредување и промовирање на концептот за еднакви можности меѓу жените и мажите во општина Карпош.

Приоритетни цели предвидени во Програмата се:

1. Одбележување на меѓународниот ден на жената
2. Унапредување на здравјето на жените и мажите;
3. Превенција и советување за спречување на семејното насилство и помош на жртвите од семејно насилство
4. Промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација
5. Надминување на родови стереотипи

II. Проектни активности

1.	Одбележување на меѓународниот ден на жената
Опис на активности:	Одржување на ликовна манифестација во која жените ќе земат учество како творци во уметноста
Предлагач:	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа



Стратешки насоки и цели:	Разбивање на стереотипите во уметноста кои укажуваат на тоа дека жените се инспирација и музи на уметниците. Промовирање на жените уметници преку нивни ликовни дела и уметнички творби.
Очекувани резултати:	Учество на што поголем број на жени уметници кои ќе создадат врвни и оригинални уметнички творби и ликовни дела. Поттик на сите талентирани жени да се остварат во полето за кое поседуваат талент и дарба.
Целна група:	Сите жители од Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари

2.	Унапредување на здравјето на жените и мажите
Опис на активности:	Одржување на трибини, советувањата и работилници кои би се спровеле во месеци кога се одбележуваат денови на женски репродуктивно здравје и менструална хигиена како и трибини и советувањата за машкото здравје
Предлагач:	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа
Стратешки насоки и цели:	Унапредување на здравјето на жените и мажите преку подигање на свеста за редовни лекарски контроли за превенција од болести кои ја погодуваат женската и машката популација.



Очекувани резултати:	Унапредување на здравјето на жените и машите преку подигање на свеста за редовни лекарски контроли за превенција од болести. Иницијативи за законски измени и стратегии насочени кон подобрување на репродуктивното здравје кај жените и мажите
Целна група:	Сите жители од Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари

3.	Превенција и советување за спречување на семејното насилство
Опис на активности:	Одржување на работилници за подигање на свеста за спречување на семејното насилство и насилството кај жените, изработка на локална стратегија за заштита и помош на жртвите од семејно насилство и насилство врз жените
Предлагач	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа
Стратешки насоки и цели:	Подигање на свеста за постоење на семејното насилство и негово препознавање и помош на жртвите од семејно насилство. Спроведување на законските регулативи и обврски на ЕЛС кои произлегуваат од Истанбулската конвенција
Очекувани резултати:	Подигање на свеста за постоење на семејното насилство во нашето опкружување; изнаоѓање на начин за откривање и препознавање на жртвите од семејно насилство, особено кај децата; укажување на законските регулативи за



	спречување на семејното насилство.
Целна група:	Жени и деца жртви на семејно насилство. Жртви на семејно насилство од целата држава
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари

4.	Промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација
Опис на активности:	Спроведување на проекти и активности од областа на спречување и заштита од дискриминација врз основа на пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, јазик, раса, религија или верско убедување, возраст, општествен статус и било која друга основа, како и активности кои се насочени кон обезбедување на принципот на еднаквост и заштита од дискриминација во остварувањето на човековите права и слободи.
Предлагач	Со цел реализација на оваа програмска активност, Општина Карпош ќе распише Јавен повик на веб страницата на општината, со кој ги повикува сите физички и правни лица да достават предлог-проекти кои се однесуваат на спречување на дискриминација по сите основи.
Стратешки насоки и цели:	Подигање на свеста за постоење на дискриминацијата во нашето опкружување; изнаоѓање на начин за откривање и препознавање на жртвите од дискриминација по било кој основ; укажување на законските регулативи за спречување на дискриминацијата. -Превземање мерки или дејствија за промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација
Очекувани резултати:	Препознавање на дискриминацијата по сите основи, подигање на свеста за владеење на принципот на еднаквост, запознавање со правната регулатива која произлегува од законот за заштита



	од дискриминација, учење за еднаквоста и еднаквите човекови права и слободи кои важат за сите луѓе подеднакво бвез разлика на пол, род, родов идентитет, сексуслана определба, општествен и социјален статус или било кој друг основ.
Целна група:	Сите жители на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари

5.	Надминување на родови стереотипи
Опис на активности:	Спроведување на проект и проектни активности кои се во насока на надминувањето на родовите стереотипи во однос на професионалните амбици
Предлагач на проектот:	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа
Стратешки насокии цели:	Да се надминат родовите стереотипи во општеството и да им се даде поддршка на помладите да изберат професија која им е по желба и за која имаат афинитети
Очекувани резултати:	Елиминација на родовите стереотипи во професионалните ангажмани, избор на занимање, образование
Целна група:	Сите жители од општината, со посебен акцент на средношколците и младите
Предвидена финансиска рамка:	100.000.00 ден

Вкупна предвидена финансиска рамка: 800.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 800.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.



Програмата е отворена за изменување и дополнување во текот на целата година согласно потребите кои ќе се појават.

IV. Завршни одредби

Координаторот за еднакви можности меѓу жените и мажите со Секторот за финансиски прашања и Секторот за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози за ради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот на Општина Карпош.

Број:09-9396/19

Датум:26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за одбележување на 47-годишнината од формирањето на Општина Карпош

1. Се објавува Програмата за одбележување на 47-годишнината од формирањето на Општина Карпош, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/14
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за одбележување на 47-годишнината од формирањето на Општина Карпош

I. Развојни приоритети и цели

Приоритетни цели предвидени во Програмата се:

1. Достојно одбележување на денот на формирање на Општина Карпош – 3 ноември и афирмација на општината;
2. Соработка со збратимените и пријателските општини.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	1.1 Пуштање во употреба на нови инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Карпош. 1.2 Организирање на трибина, дебата или тркалезна маса на актуелна тема. 1.3 Културно-забавни активности: – организирање на музички концерт; – изложба на слики – изложба на фотографии, и – изложба на акварели. 1.4 Спортски активности: – организирање на спортски натпревари;



	– ревијален натпревар во кошарка со екипи од збратимените општини; – промоција на талентираниите спортисти, и – училишни спортски игри. 1.5 Манифестации што ќе се организираат од основните училишта во општина Карпош. 1.6 Хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ (собирање на хуманитарна помош за најзагрозените семејства на територијата на општина Карпош); – цветен собир – цветно дефиле; – литературен конкурс; – квиз; – изложба од конкурсот за најдобра фотографија на учениците од основните училишта, и – доделување на стипендии за талентирани ученици од основното образование на подрачјето на општина Карпош. 1.7 Крводарителска акција. 1.8 Свечена академија – протоколарен дел, и – доделување на плакети за заслужни граѓани на општина Карпош. 1.9 Организирани содржини од туристички, културен и забавен карактер за гостите од збратимените и пријателските општини: Општина Тиват – Црна Гора, Општина Нови Београд, Општина Сремски Карловци, Општина Врњачка Бања – Република Србија, Општина Тријадица – Република Бугарија, Општина Стари Град – Сараево, Општина Травник – Босна и Херцеговина, Флори-сур-Орн (Долна Нормандија) – Франција и Лапта, турска република север Кипар
Стратешки насоки и цели:	Достојно одбележување на годишнината од формирањето на Општина Карпош, како и промоција на можностите и резултатите пред домашни гости и гости од странство.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25



Очекувани резултати:	– Афирмација на општината, размена на искуства помеѓу општина Карпош и збратимените и пријателските општини; – Презентација на општина Карпош преку разновидни манифестации и настани.
Целна група:	Граѓани на општина Карпош и збратимени и пријателски општини.
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 200.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот за поддршка на Градоначалникот, со Секторот за финансиски прашања и Секторот за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/20
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош на
Одделението за односи со јавност за 2023 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/15
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2023 година

Вовед

Секторот за односи со јавност и информации на граѓаните преку изработка и имплементација на програма за 2023 година ќе придонесе кон спроведување на активности од областа на комуникациите, поточно односите со јавност на локалната самоуправа со целните публики: граѓаните на Карпош како општа јавност, и сите сегментирани јавности: медиумите, институциите, неладините организации и останатите заинтересирани страни

Секторот во својот состав содржи две одделенија – Одделение за односи со јавност и Одделение за информации на граѓаните. Проектните задачи кои се спроведуваат преку активностите во овие две одделенија во секторот, имаат за цел подигање на транспарентноста на општината, подобрување на комуникацијата со граѓаните, поголема информираност и афирмација на граѓаните за активностите кои се преземаат и извршуваат од страна на општината.

I. Развојни приоритети и цели

- Транспарентно и секојдневно информирање на граѓаните за работењето на општината
- Подобрување на двонасочната комуникација преку сеопфатност, квалитет и користење на сите современи алатки и постојни канали на комуникација
- Вклучување на сегментираните и општатата јавност во решавањето на проблеми и креирање на политики преку воведување на онлајн апликации кои придонесуваат кон активно и партиципативно граѓанство
- Креирање на дата база која овозможува поставување на краткорочни и долгорочни комуникациски стратегии



II. Проектни активности

1. **ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СЕКТОРИ ПРЕКУ, СО ЗАКОН ПРОПИШАНИ ОБВРСКИ**
 - 1.1. Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување во дневен весник на македонски јазик)
 - 1.2. Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување во втор дневен весник на македонски јазик)
 - 1.3. Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување во дневен весник на јазик различен од македонскиот)
2. **УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО МЕДИУМИТЕ, ПРЕКУ ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВЕН И НЕДЕЛЕН ПЕЧАТ**
3. **ИЗРАБОТКА НА PRESS CLIPPING КАКО НЕОПХОДНА ДАТА БАЗА ВО КРЕИРАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА**
4. **СНИМАЊЕ НА ВИДЕО ПРИЛОЗИ**
5. **ДНЕВНО АЖУРИРАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ**
6. **СОРАБОТКА СО ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА, ЗА НАЈАВУВАЊЕ НАСТАНИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОПШТИНА КАРПОШ**
7. **СЕРВИСИРАЊЕ И НАБВКИ НА ВИДЕО И ФОТООПРЕМА**
8. **ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ, ХОСТИНГ И ДОМЕЈН**

1.1.	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.)
Опис на активности:	Општината врши континуиран или периодичен закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија,



	радио) и современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл.).
Стратешки насоки и цели:	✓ Транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваат огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик различен од македонскиот.
Очекувани резултати:	Подобрување на двонасочната комуникација во сеопфатност, квалитет и користење на сите современи канали на комуникација, но и поголема и благовремена информираност и партиципативност на граѓаните во општинските услуги.
Целна група:	Граѓаните на Карпош, инвеститори, медиуми, ученици и спортисти
Предвидена финансиска рамка:	800.000,00 денари

1.2.	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во втор весник на македонски јазик
Опис на активности:	Општината врши континуиран или периодичен закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и современи медиуми (портали или социјални



	мрежи) согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл) .
Стратешки насоки и цели:	✓ Транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваат огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик различен од македонскиот ✓ Според некои предметни закони огласувањето мора да оди во два дневни весници на македонски јазик, што упатува на дополнително обезбедување простор и средства во уште еден, нов, дневен весник за огласување на соопштенија и информации за потребите на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Подобрување на двонасочната комуникација во сеопфатност, квалитет и користење на сите современи канали на комуникација, но и поголема и благовремена информираност и партиципативност на граѓаните во општинските услуги.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош инвеститори, медиуми, ученици и спортисти
Предвидена финансиска	200.000,00 денари



рамка:	
1.3.	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во дневен весник на јазик различен од македонскиот
Опис на активности:	Општината врши континуиран или периодичен закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл) .
Стратешки насоки и цели:	✓ Транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваа огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик различен од македонскиот
Очекувани резултати:	Подобрување на двонасочната комуникација во сеопфатност, квалитет и користење на сите современи канали на комуникација, но и поголема и благовремена информираност и партиципативност на граѓаните во општинските услуги.



Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош Граѓаните на Општина Карпош инвеститори, медиуми, ученици и спортисти
Предвидена финансиска рамка:	500.000,00 денари

2.	Унапредување на соработката со медиумите, преку претплата на дневен и неделен печат
Опис на активности:	Во континуитет или периодично, Општината има потреба од тековно информирање, но и увид за присуството во медиумите (традиционални и нови) со огласување на своите активности
Стратешки насоки и цели:	✓ Презентација на општинските активности преку повеќе канали на комуникација, меѓу кои печатените и електронските медиуми, ✓ Зголемување на позитивната перцепција за одредени настани кои се важни за локалната власт ✓ Поголема достапност до разноврсна публика по возраст, образование, родова припадност и сл.
Очекувани резултати:	Зголемен отчетност на локалната самоуправа и начинот на водење на политиките, поголема партиципативност на граѓаните во предлози и идеи како и двонасочна комуникација (посебно преку интернет порталите)
Целна група:	Медиуми,граѓани



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Предвидена финансиска рамка:	60.000,00 денари
------------------------------	-------------------------

3.	Изработка на press clipping како неопходна дата база во креирање на комуникациска стратегија (од аутсорсинг компанија)
Опис на активности:	Темелно и контролирано следење на медиумската перцепција и начинот на известување на традиционалните и електронските медиуми за активностите и работењето на локалната власт преку big data платформа. Најчесто користена и најпристапна е press clippingot, која ја изработуваат специјализирани аутсорсинг компании
Стратешки насоки и цели:	✓ Добивање на правовремени (најбрзи) квантитативни и квалитативни сознанија за медиумската перцепција за работата на Општината, Советот и градоначалникот ✓ Креирање или прилагодување на комуникациската стратегија соодветно на дневната, месечна анализа на текстови ✓ Добивање на реална слика и насочување на комуникациите кон највлијателните (opinion makers)креатори на мислење во јавноста
Очекувани резултати:	Брзо и правилно насочување на комуникациите, подобрена слика и медиумска перцепција за Општината и индиректно на општата јавност
Целна група:	Медиуми,граѓани
Предвидена финансиска	300.000,00 денари



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

рамка:	
--------	--

4.	Снимање на видео прилози
Опис на активности:	Општината „поседува“ тим од телевизиски новинари, камерман и монтажер кои активно ги следат сите настани во Општината. За таа цел изготвуваат видео прилози кои се ставаат на you tube каналот на Општина Карпош.
Стратешки насоки и цели:	Целта од креирање на сопствени видео прилози е првенствено информативна. Видео записите и општинскиот јутјуб канал од комуникациски аспект има посилна моќ и пристапност до публиката/граѓаните. Поголемата гледаност и автентичен приказ од случувањата ја зголемува и афирмацијата на работата на локалната самоуправа.
Очекувани резултати:	Поголема информираност и афирмација на граѓаните за активностите кои се преземаат и извршуваат со нивните средства како алиментатори на општинскиот буџет.
Целна група:	Општата јавност и сите граѓани на Карпош, од сите возрасти.
Предвидена финансиска рамка:	нема

5.	Дневно ажурирање на веб страницата на Општината
Опис на активности:	Еден од клучните комуникациски канали/медиум на Општината е веб порталот, односно интернет страницата www.karpos.gov.mk Таа меѓудругото, функционира и како дневен портал, со постојано апдејтирање на најновите вести,



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

	настани и активности на локалната самоуправа
Стратешки насоки и цели:	Благовременно известување на јавноста
Очекувани резултати:	Подобрување и благовремено најавување на општинските настани
Целна група:	Граѓани, медиуми, НВО, институции
Предвидена финансиска рамка:	нема

6.	Соработка со информативна агенција, за најавување настани значајни за Општина Карпош
Опис на активности:	Општината има потреба од соработка со информативна агенција која е најбрз и сеопфатен информатор на сите останати медиуми, како и информативен сервис
Стратешки насоки и цели:	Благовременно известување на јавноста
Очекувани резултати:	Подобрување и благовремено најавување на општинските настани
Целна група:	Граѓани, медиуми, НВО, институции
Предвидена финансиска рамка:	35.000,00 денари

7.	Сервисирање и набавка на видео и фотоопрема
Опис на активности:	За потребите на Општина Карпош се продуцираат информативни видео записи и галерии фотографии кои се пласираат на интернет страницата, на социјалните мрежи, како и до сите медиуми



Стратешки насоки и цели:	Побогато и илустративно информирање на јавноста
Очекувани резултати:	Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината
Целна група:	Граѓани, медиуми
Предвидена финансиска рамка:	400.000,00 денари

8.	Одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и domeјн
Опис на активности:	За потребите на Општина Карпош потребно е да се обезбеди континуирана поддршка и одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и domeјн
Стратешки насоки и цели:	Стабилно илустративно информирање на јавноста
Очекувани резултати:	Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината
Целна група:	Граѓани, медиуми
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 2.325.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **2.325.000,00 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот за односи со јавност и информации на граѓаните со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-9396/21

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџет на Општина Карпош за 2023 година

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, донесен на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/16
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 2 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 22 и член 28, став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и Службен весник на Република Северна Македонија 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

БУЏЕТ
на Општина Карпош за 2023 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Карпош за 2023 година го сочинуваат:

-Вкупни приходи	1.135.856.000 денари
Даночни приходи	456.341.000 денари
Неданочни приходи	69.448.000 денари
Трансфери	595.917.000 денари
Капитални приходи	13.150.000 денари
Домашно задолжување	1.000.000 денари
-Вкупо расходи	1.135.856.000 денари
Утврдни намени	1.135.656.000 денари
Резрви	200.000 денари

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

B I L A N S N A P R I H O D I

N i v o n a: P O T S T A V K A

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T 2023					Vкупni prihod
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotacii	Prihodi od donacii	Prihodi od kreditii	
71	DANO^NI PRIHODI	532.945.000	456.341.000	0	0	0	0	456.341.000
711	Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki	17.835.000	19.650.000	0	0	0	0	19.650.000
711111	Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon	4.000.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
711112	Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot	11.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
711114	Danok na plati ostvareni vo stranstvo	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
711133	Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
711139	Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod	575.000	600.000	0	0	0	0	600.000
711140	Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod od zanaet~iska dejnost	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
713	Danoci na imot	203.400.000	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000
713111	Danok na imot od fizicki lica	48.000.000	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000
713112	Danok na imot po povioka stopka	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
713113	Danok na imot od pravni lica	16.200.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
713114	Danok na imot od fizicki lica naplaten po prisilen pat	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
713211	Danok na nasledstvo i podarok	10.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
713311	Danok na promet na nedvi`nosti	64.000.000	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
713312	Danok na promet na nedvi`nosti po povioka stopka	64.000.000	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
713512	Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
717	Danoci na speci f i~ni usluzi	311.210.000	226.191.000	0	0	0	0	226.191.000
717111	Komunalna Taksa za privremen prestop	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717112	Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna prostorija	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
717115	Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
717116	Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie	51.000.000	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000
717129	Drugi komunalni Taksi	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717131	Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii za vr{ewe na dejnost	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
717136	Komunalna Taksa za koristewe na prostorot za parkirawe na motorni vozila	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

B I L A N S N A P R I H O D I

N i v o n a: P O T S T A V K A

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T 2023					Vкупni prihodi
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotacii	Prihodi od donacii	Prihodi od kreditii	
717137	Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji { te	243.000.000	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000
717140	Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na els	100.000	91.000	0	0	0	0	91.000
718	Taksi na koristewe ili dozvoli za vr { ewe na dejnost	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
718134	Nadomest za upravuvawe so otpad na op { tinata, odnosno gradot skopje	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
72	NEDANO^NI PRIHODI	74.865.000	11.500.000	57.948.000	0	0	0	69.448.000
722	Globi, sudski i administrativni taksi	2.080.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
722315	Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj organite na op { tinata	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
722316	Drugi lokalni Taksi	80.000	0	0	0	0	0	0
723	Taksi i nadomestoci	65.056.000	3.500.000	57.739.000	0	0	0	61.239.000
723111	celodnevna i pret { kolska gri `a	49.560.000	0	45.382.000	0	0	0	45.382.000
723116	Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili { ta, gradinki i drugi institucii	1.000.000	0	0	0	0	0	0
723119	Drugi pomo { ni aktivnosti vo obrazovanieto	404.000	0	369.000	0	0	0	369.000
723911	Zakupnina od objekti	14.092.000	3.500.000	11.988.000	0	0	0	15.488.000
725	Drugi nedano~ni prihodi	7.729.000	6.000.000	209.000	0	0	0	6.209.000
725922	Prihodi od osiguruvawe na imot	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
725939	Ostanati nedano~ni Prihodi	7.619.000	6.000.000	99.000	0	0	0	6.099.000
73	KAPITALNI PRIHODI	13.750.000	13.150.000	0	0	0	0	13.150.000
733	Proda `ba na zemji [ te i nematerijalni vlo `uvawa	13.750.000	13.150.000	0	0	0	0	13.150.000
733111	Prihodi od proda `ba na neizgradeno grade `no zamji { te vo sopstvenost na republika makedonija	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
733115	Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji { te vo sopstvenost na dr ` avate	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
733120	Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na eksploatirana mineralna surovina)	500.000	0	0	0	0	0	0
733131	Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na grade `no zemji { te	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
733132	Prihodi na els ostvareni pri otu uvawe i zakup na grade `no zemji { te sopstvenost na rm	100.000	0	0	0	0	0	0
733144	Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni objekti	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
733147	Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo na elektri~na energija	50.000	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERI I DONACII	557.218.000	38.381.000	0	527.923.000	30.613.000	0	596.917.000
741	Transferi od drugi nivoa na vlast	507.891.000	38.381.000	0	527.923.000	0	0	566.304.000

B I L A N S N A P R I H O D I

Nivo na: POTSTAVKA

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vкупni prihodi
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotacii	Prihodi od donacii	Prihodi od krediti	
741111	Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
741113	Transferi od buxetite na fondovite	5.238.000	5.238.000	0	0	0	0	5.238.000
741114	Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina	12.837.000	0	0	0	0	0	0
741115	Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv	19.777.000	23.143.000	0	0	0	0	23.143.000
741120	Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni	460.039.000	0	0	527.923.000	0	0	527.923.000
742	Donacii od stranstvo	49.327.000	0	0	0	30.613.000	0	30.613.000
742113	Prihodi od svetskata banka	3.500.000	0	0	0	0	0	0
742119	Drugi op{tii tekovni donacii	45.827.000	0	0	0	30.613.000	0	30.613.000
75	DOMA { NO ZADOL@UVAWE	7.100.000	0	0	0	0	0	0
754	Drugo doma {no zadol`uvawe	7.100.000	0	0	0	0	0	0
754111	Drugi doma {ni zadol`uvawa	7.100.000	0	0	0	0	0	0

B I L A N S N A R A S H O D I
N i v o n a: P o t s t a v k a

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T 2023					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotaciji	Rashodi od donaciji	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
40	PLATI I NADOMESTOCI	488.057.000	99.479.000	0	469.476.000	0	0	568.955.000
401	Osnovni plati	345.010.000	63.665.000	0	338.139.000	0	0	401.804.000
401110	Osnovni plati - funkcioneri	830.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120	Osnovni plati - dr`avni slu`benici	46.100.000	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000
401130	Osnovni plati - drugi vraboteni	272.900.000	6.435.000	0	312.875.000	0	0	319.310.000
401310	Personalni danok na dohod od plata	24.130.000	6.130.000	0	25.264.000	0	0	31.394.000
401320	Personalni danok na dohod od nadomestoci	1.050.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	134.547.000	25.814.000	0	131.337.000	0	0	157.151.000
402110	Osnovni pridonesi za PIO	89.860.000	16.393.000	0	88.165.000	0	0	104.558.000
402190	Drugi pridonesi za PIO	2.000	0	0	0	0	0	0
402210	Osnovni pridonesi za zdravstvo	36.192.000	7.669.000	0	35.196.000	0	0	42.865.000
402220	Osnovni pridonesi za profesionalno zaboluvawe	2.464.000	719.000	0	2.342.000	0	0	3.061.000
402290	Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo	1.000	0	0	0	0	0	0
402310	Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	6.028.000	1.033.000	0	5.634.000	0	0	6.667.000
404	Nadomestoci	8.500.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
404110	Nadomest za godi {en odmor	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
404150	Drugi nadomestoci	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
41	REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	110.000	200.000	0	0	0	0	200.000
412	Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
412110	Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
413	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	80.000	150.000	0	0	0	0	150.000
413110	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	80.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42	STOKI I USLUGI	451.018.000	233.294.000	54.293.000	52.677.000	29.613.000	0	369.877.000
420	Patni i dnevni rashodi	24.898.000	1.991.000	1.010.000	40.000	11.920.000	0	14.961.000
420110	Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnic)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
420120	Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	650.000	50.000	300.000	20.000	210.000	0	580.000
420130	Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	585.000	296.000	270.000	20.000	0	0	586.000
420140	Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi	125.000	20.000	65.000	0	0	0	85.000
420210	Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	12.910.000	260.000	70.000	0	5.900.000	0	6.230.000
420220	Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	8.893.000	150.000	100.000	0	4.410.000	0	4.660.000
420230	Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	1.565.000	1.200.000	135.000	0	1.340.000	0	2.675.000
420240	Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	110.000	15.000	10.000	0	60.000	0	85.000

B I L A N S N A R A S H O D I

Nivo na: Potstavka

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotaciji	Rashodi od donaciji	Rashodi od krediti	
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	131.732.000	48.830.000	6.166.000	34.361.000	780.000	0	90.137.000
421110	Elektri~na energija	76.300.000	36.370.000	1.757.000	10.081.000	0	0	48.208.000
421120	Vodovod i kanalizacija	5.778.000	1.390.000	782.000	3.234.000	0	0	5.406.000
421130	\ubretarina	4.817.000	50.000	400.000	3.977.000	0	0	4.427.000
421190	Drugi komunalni taksi i uslugi	5.360.000	1.010.000	0	0	0	0	1.010.000
421210	Centralno greewe	19.500.000	300.000	1.185.000	15.006.000	0	0	16.491.000
421240	Te~ni goriva	3.061.000	0	32.000	30.000	0	0	62.000
421310	Po{ta	490.000	200.000	290.000	62.000	0	0	552.000
421320	Telefon i telefaks	6.643.000	4.960.000	930.000	1.337.000	0	0	7.227.000
421390	Drugi tro{oci za komunikacija	12.000	0	10.000	0	0	0	10.000
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	4.172.000	2.000.000	610.000	445.000	0	0	3.055.000
421420	Registracija na motorni vozila	474.000	350.000	47.000	154.000	0	0	551.000
421440	Transport na luje	5.125.000	2.200.000	123.000	35.000	780.000	0	3.138.000
423	Materijali i siten inventar	48.113.000	8.385.000	35.080.000	4.292.000	1.321.000	0	49.078.000
423110	Kancelariski materijali	2.680.000	600.000	1.335.000	312.000	400.000	0	2.647.000
423120	Spisaniya, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vraboteni	800.000	225.000	520.000	130.000	0	0	875.000
423190	Drugi administrativni materijali	136.000	20.000	70.000	95.000	0	0	185.000
423210	Materijali za AOP	1.433.000	935.000	168.000	160.000	200.000	0	1.463.000
423310	Uni formi	171.000	70.000	814.000	710.000	12.000	0	1.606.000
423320	Obuvki	673.000	20.000	190.000	150.000	0	0	360.000
423330	Postelnina	90.000	0	60.000	50.000	0	0	110.000
423410	Prehranbeni produkti i pijalaci	25.590.000	2.300.000	25.625.000	20.000	115.000	0	28.060.000
423550	Sanitetski materijali	40.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423590	Drugi medicinski materijali	42.000	0	40.000	0	0	0	40.000
423610	Nastavno-obrazovni pomagala	1.118.000	35.000	370.000	335.000	97.000	0	837.000
423620	U~ili{ni materijali	790.000	35.000	270.000	250.000	110.000	0	665.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	5.745.000	550.000	2.070.000	800.000	25.000	0	3.445.000
423720	Materijali za razni popravki	1.277.000	85.000	1.125.000	305.000	2.000	0	1.517.000
423810	Siten inventar	1.504.000	320.000	1.153.000	405.000	0	0	1.878.000
423820	Ambala`a	0	0	0	0	50.000	0	50.000
423830	Rezervni delovi	230.000	0	110.000	120.000	0	0	230.000
423910	Drugi materijali za specijalna namena	447.000	0	230.000	170.000	0	0	400.000

B I L A N S N A R A S H O D I

Nivo na: Potstavka

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
423990	Drugi materijali	5.347.000	3.190.000	920.000	280.000	310.000	0	4.700.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	111.498.000	74.855.000	6.193.000	6.987.000	0	0	88.035.000
424110	Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu-uva•• rezervni delovi, g	1.620.000	1.000.000	270.000	380.000	0	0	1.650.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	17.192.000	9.170.000	3.130.000	4.123.000	0	0	16.423.000
424220	Uslugi za obezbeduvawe na objekti	4.335.000	1.520.000	180.000	332.000	0	0	2.032.000
424230	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	2.870.000	1.965.000	325.000	205.000	0	0	2.495.000
424320	Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta	10.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
424390	Odr`uvawe na drugi gradbi	59.000.000	46.500.000	0	0	0	0	46.500.000
424410	Popravki i odr`uvawe na mebel	215.000	0	80.000	102.000	0	0	182.000
424420	Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	3.123.000	2.030.000	703.000	725.000	0	0	3.458.000
424430	Popravki i odr`uvawe na ma{ini	865.000	80.000	985.000	520.000	0	0	1.585.000
424440	Popravki i odr`uvawe na druga oprema	1.170.000	570.000	380.000	370.000	0	0	1.320.000
424510	Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi	30.000	0	0	0	0	0	0
424590	Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini	10.578.000	6.020.000	140.000	230.000	0	0	6.390.000
425	Dogovorni uslugi	42.417.000	18.550.000	3.498.000	5.742.000	13.049.000	0	40.839.000
425120	Iznajmuvawe na magacinski prostor	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425130	Iznajmuvawe na drug tip na prostor	450.000	550.000	0	0	0	0	550.000
425140	Iznajmuvawe na kancelarska oprema	50.000	0	40.000	20.000	0	0	60.000
425190	Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	1.324.000	750.000	0	0	574.000	0	1.324.000
425220	Bankarska provizija	504.000	55.000	13.000	5.000	310.000	0	383.000
425230	Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)	44.000	50.000	0	0	20.000	0	70.000
425250	Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	535.000	2.010.000	135.000	110.000	0	0	2.255.000
425260	Osiguruvawe na motorni vozila	170.000	100.000	40.000	0	0	0	140.000
425290	Drugi finansiski uslugi	255.000	10.000	45.000	15.000	90.000	0	160.000
425310	Pravni uslugi	1.633.000	1.520.000	90.000	70.000	0	0	1.680.000
425320	Sudski ve{ta-ewa	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425350	Sudski kurirski uslugi	5.000	0	0	0	0	0	0
425360	Pla}awe na sudski taksi	350.000	110.000	55.000	20.000	0	0	185.000
425420	Primarna zdravstvena za{tita	800.000	0	530.000	690.000	0	0	1.220.000
425430	Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita	0	0	0	50.000	0	0	50.000
425490	Drugi zdravstveni uslugi	1.246.000	450.000	253.000	341.000	5.000	0	1.049.000
425640	Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi	1.000.000	950.000	0	0	0	0	950.000

B I L A N S N A R A S H O D I

Nivo na: Potstavka

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kredit i	Vkupni rashodi
425710	Obuka za tehni~ka kultura	20.000	0	0	0	0	0	0
425720	Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa	175.000	0	75.000	60.000	0	0	135.000
425740	Dopolnitelni aktivnosti	50.000	0	30.000	16.000	0	0	46.000
425750	Uslugi za vonu~ili {ni obrazovni aktivnosti	20.000	0	5.000	0	0	0	5.000
425760	Prevozni uslugi vo obrazovaniето	1.120.000	30.000	220.000	118.000	710.000	0	1.078.000
425790	Drugi obrazovni uslugi	702.000	20.000	248.000	199.000	305.000	0	772.000
425910	Preveduva~i	1.870.000	50.000	0	0	1.820.000	0	1.870.000
425920	Uslugi za kopi rawe, pe~atewe i izdavawe	5.214.000	3.070.000	125.000	153.000	295.000	0	3.643.000
425940	Ru {ewe na objekti	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425970	Konsultantski uslugi	1.180.000	310.000	195.000	340.000	220.000	0	1.065.000
425980	Nadzor nad odr `uvawe na izgradbata	0	20.000	0	0	0	0	20.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	19.100.000	3.945.000	1.399.000	3.535.000	8.700.000	0	17.579.000
426	Drugi tekovni rashodi	18.360.000	9.683.000	2.346.000	1.255.000	2.543.000	0	15.827.000
426110	^lenarini vo me unarodni organizacii	75.000	133.000	20.000	5.000	0	0	158.000
426120	^lenarini vo doma {ni organizacii	348.000	310.000	40.000	10.000	0	0	360.000
426210	Rashodi za reprezentacija	2.893.000	1.060.000	280.000	80.000	1.550.000	0	2.970.000
426310	Seminari i kon ferencii	1.832.000	290.000	820.000	435.000	423.000	0	1.968.000
426410	Objavuvawe na oglasi	3.707.000	2.450.000	740.000	465.000	0	0	3.655.000
426990	Drugi operativni rashodi	9.505.000	5.440.000	446.000	260.000	570.000	0	6.716.000
427	Privremeni vrabotuvawa	74.000.000	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000
427110	Privremeni vrabotuvawa	74.000.000	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000
45	KAMATNI PLA}AWA	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
452	Kamatni pla}awa kon doma {ni kreditori	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
452410	Kamata na kredit i	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	68.340.000	57.840.000	20.000	0	0	0	57.860.000
463	Transferi do nevladini organizacii	2.450.000	2.030.000	0	0	0	0	2.030.000
463110	Transferi do zdru `enija na gra ani i fondacii	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
463120	Transferi do sportski klubovi	1.650.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000
463160	Transferi do humanitarni organizacii	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464	Razni transferi	65.890.000	55.810.000	20.000	0	0	0	55.830.000
464120	Stipendii za poddr {ka na mladi talenti	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
464910	Pla}awe po sudski re {enija	36.820.000	8.000.000	20.000	0	0	0	8.020.000

B I L A N S N A R A S H O D I

Nivo na: Potstavka

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotaciji	Rashodi od donaciji	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
464940	Transferi pri penzionirawe	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Drugi transferi	25.670.000	44.410.000	0	0	0	0	44.410.000
47	SOCIJALNI BENEFICIJI	7.900.000	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
471	Socijalni nadomestoci	7.900.000	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
471230	Pomo{ za novoroden~iwa	400.000	250.000	0	0	0	0	250.000
471990	Druga socijalna pomo{	7.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
48	KAPITALNI RASHODI	136.753.000	93.809.000	3.635.000	5.770.000	1.000.000	0	104.214.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	10.293.000	2.360.000	1.880.000	2.855.000	0	0	7.095.000
480110	Kupuvawe na kancelariska oprema	615.000	0	280.000	125.000	0	0	405.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	5.230.000	1.050.000	750.000	1.030.000	0	0	2.830.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	775.000	20.000	80.000	880.000	0	0	980.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	600.000	370.000	155.000	90.000	0	0	615.000
480180	Kupuvawe na oprema za vozduhoplovi	0	0	0	220.000	0	0	220.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	2.873.000	920.000	465.000	510.000	0	0	1.895.000
480290	Kupuvawe na drugi ma{ini	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
481	Grade`ni objekti	8.000.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000
481130	Rekonstrukcija na stanbeni objekti	5.000.000	0	0	0	0	0	0
481220	Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti	3.000.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000
482	Drugi grade`ni objekti	106.758.000	60.769.000	0	0	1.000.000	0	61.769.000
482120	Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati	2.619.000	2.619.000	0	0	0	0	2.619.000
482130	Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati	35.100.000	20.000.000	0	0	1.000.000	0	21.000.000
482910	Podgotvuvawe proekti vklju~uvaj}i dizajn na drugi objekti	2.500.000	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000
482920	Izgradba na drugi objekti	55.939.000	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	9.500.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000
482940	Nadzor nad izgradbata	1.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
483	Kupuvawe na mebel	4.012.000	380.000	1.630.000	1.475.000	0	0	3.485.000
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	1.082.000	350.000	210.000	235.000	0	0	795.000
483120	Kupuvawe na u~ili{en mebel	2.007.000	30.000	1.050.000	535.000	0	0	1.615.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	923.000	0	370.000	705.000	0	0	1.075.000
485	Vlo`uvawa i ne finansiski sredstva	3.840.000	2.500.000	125.000	40.000	0	0	2.665.000
485230	Kompijuterstki softver	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
485420	Nadomest za odzemen imot	3.100.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I
Nivo na: Potstavka

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotaciji	Rashodi od donaciji	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
485710	Knigi za biblioteki i u-ebnici	240.000	0	125.000	40.000	0	0	165.000
486	Kupuvawe na vozi la	3.850.000	5.300.000	0	1.400.000	0	0	6.700.000
486110	Kupuvawe na motorni vozi la	0	3.500.000	0	1.400.000	0	0	4.900.000
486190	Kupuvawe na drugi motorni vozi la	3.850.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
49	OTPLATA NA GLAVNICA	28.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
491	Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori	4.200.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
491120	Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka	4.200.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
492	Otplata na glavnina kon doma{ni institucii	24.500.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
492320	Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki	24.500.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kredit i	Vkupni rashodi
A00	SOVET NA OP{TINA	40.140.000	36.870.000	0	0	0	0	36.870.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	5.550.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
401	Osnovni plati	550.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci	550.000	700.000	0	0	0	0	700.000
404	Nadomestoci	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	404150 Drugi nadomestoci	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
41	REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	60.000	100.000	0	0	0	0	100.000
412	Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
413	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	STOKI I USLUGI	830.000	1.070.000	0	0	0	0	1.070.000
420	Patni i dnevni rashodi	130.000	170.000	0	0	0	0	170.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic a)	100.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	10.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	600.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	421320 Telefon i telefaks	600.000	700.000	0	0	0	0	700.000
426	Drugi tekovni rashodi	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	426990 Drugi operativni rashodi	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
45	KAMATNI PLA}AWA	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
452	Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	452410 Kamata na kredit i	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
49	OTPLATA NA GLAVNICA	28.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
491	Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori	4.200.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka	4.200.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
492	Otplata na glavnina kon doma{ni institucii	24.500.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
	492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki	24.500.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
D00	GRADONA^ALNIK	5.790.000	5.245.000	0	0	0	0	5.245.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
40	PLATI I NADOMESTOCI	1.300.000	1.425.000	0	0	0	0	1.425.000
401	Osnovni plati	920.000	995.000	0	0	0	0	995.000
	401110 Osnovni plati - funkcioneri	830.000	900.000	0	0	0	0	900.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	90.000	95.000	0	0	0	0	95.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	380.000	430.000	0	0	0	0	430.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	250.000	270.000	0	0	0	0	270.000
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	100.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	10.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	20.000	25.000	0	0	0	0	25.000
41	REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
42	STOKI I USLUGI	140.000	220.000	0	0	0	0	220.000
420	Patni i dnevni rashodi	90.000	220.000	0	0	0	0	220.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnicna)	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	50.000	0	0	0	0	0	0
	421320 Telefon i telefaks	50.000	0	0	0	0	0	0
46	SUBVENCII I TRANSFERI	4.300.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
464	Razni transferi	4.300.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	464940 Transferi pri penzionirawe	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	464990 Drugi transferi	2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
D10	MESNA SAMOUPRAVA	3.023.000	3.575.000	0	0	0	0	3.575.000
42	STOKI I USLUGI	2.803.000	3.275.000	0	0	0	0	3.275.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	2.803.000	3.275.000	0	0	0	0	3.275.000
	421110 Elektri-na energija	1.800.000	2.370.000	0	0	0	0	2.370.000
	421120 Vodovod i kanalizacija	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	421130 \ubretarina	3.000	5.000	0	0	0	0	5.000
	421210 Centralno greewe	200.000	150.000	0	0	0	0	150.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
	421320 Telefoni telefaks	300.000	250.000	0	0	0	0	250.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	220.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464	Razni transferi	220.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	464990 Drugi transferi	220.000	300.000	0	0	0	0	300.000
E00	OP [T I N S K A A D M I N I S T R A C I J A	181.066.000	178.141.000	0	0	0	0	178.141.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	80.050.000	90.700.000	0	0	0	0	90.700.000
401	Osnovni plati	54.600.000	61.500.000	0	0	0	0	61.500.000
	401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici	46.100.000	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000
	401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	401320 Personalni danok na dohod od nadomestoci	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	21.950.000	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	14.500.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	6.000.000	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	450.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
404	Nadomestoci	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	404110 Nadomest za godi {en odmor	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	STOKI I USLUGI	83.416.000	74.291.000	0	0	0	0	74.291.000
420	Patni i dnevni rashodi	575.000	601.000	0	0	0	0	601.000
	420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	250.000	276.000	0	0	0	0	276.000
	420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	12.620.000	11.640.000	0	0	0	0	11.640.000
	421110 Elektri~na energija	6.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	421120 Vodovod i kanalizacija	1.200.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	421130 \ubretarina	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	421190 Drugi komunalni taksi i uslugi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	421210 Centralno greewe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
421310	Po{ta	260.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421320	Telefon i telefaks	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421420	Registracija na motorni vozila	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
421440	Transport na lufe	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423	Materijali i siten inventar	3.610.000	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
423110	Kancelariski materijali	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423120	Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423210	Materijali za AOP	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
423310	Uni formi	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423410	Prehranbeni produkti i pijalaci	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000
423720	Materijali za razni popravki	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423810	Siten inventar	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423990	Drugi materijali	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	7.350.000	5.050.000	0	0	0	0	5.050.000
424110	Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu-uva•• rezervni del	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424220	Uslugi za obezbeduvawe na objekti	3.800.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
424420	Popravki i odr`uvawe na so f tverska i hardverska oprema	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424430	Popravki i odr`uvawe na ma{ini	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
424440	Popravki i odr`uvawe na druga oprema	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425	Dogovorni uslugi	12.134.000	11.750.000	0	0	0	0	11.750.000
425120	Iznajmuvawe na magacinski prostor	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425130	Iznajmuvawe na drug tip na prostor	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425190	Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
425220	Bankarska provizija	40.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425230	Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)	24.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425250	Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	450.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425260	Osiguruvawe na motorni vozila	120.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425310	Pravni uslugi	1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425320	Sudski ve{ta-ewa	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425360	Pla}awe na sudski taksi	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425490	Drugi zdravstveni uslugi	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
425910	Preveduwa~i	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425920	Uslugi za kopi rawe, pe~atewe i izdavawe	4.600.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425970	Konsultantski uslugi	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
426	Drugi tekovni rashodi	11.127.000	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000
426110	^lenarini vo me unardni organizacii	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426120	^lenarini vo doma{n i organizacii	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426210	Rashodi za reprezentacija	1.000.000	800.000	0	0	0	0	800.000
426310	Seminari i konferencii	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
426410	Objavuvawe na oglasi	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
426990	Drugi operativni rashodi	7.127.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
427	Privremeni vrabotuvawa	36.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000
427110	Privremeni vrabotuvawa	36.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	9.700.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
463	Transferi do nevladini organizacii	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463110	Transferi do zdru`enija na gra ani i fondacii	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
463160	Transferi do humanitarni organizacii	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464	Razni transferi	9.200.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
464120	Stipendii za poddr{k a na mladi talenti	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
464910	Pla}awe po sudski re{enija	4.800.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
464940	Transferi pri penzionirawe	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464990	Drugi transferi	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
47	SOCIJALNI BENEFICII	7.900.000	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
471	Socijalni nadomestoci	7.900.000	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
471230	Pomo{ za novoroden~i wa	400.000	250.000	0	0	0	0	250.000
471990	Druga socijalna pomo{	7.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
EA0	KAPITALNI TRO[OCI NA OP[ITINA	6.560.000	31.400.000	0	0	0	0	31.400.000
48	KAPITALNI RASHODI	6.560.000	31.400.000	0	0	0	0	31.400.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	2.150.000	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	50.000	350.000	0	0	0	0	350.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
481	Grade`ni objekti	0	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
	481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti	0	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000
482	Drugi grade`ni objekti	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl-u-vaj}i dizajn na drugi objekti	0	0	0	0	0	0	0
	482940 Nadzor nad izgradbata	0	500.000	0	0	0	0	500.000
483	Kupuvawe na mebel	60.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	483110 Kupuvawe na kancelariski mebel	60.000	350.000	0	0	0	0	350.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	485230 Kompjuterstki softver	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486	Kupuvawe na vozila	3.850.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
	486110 Kupuvawe na motorni vozila	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila	3.850.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
F10	URBANI STI ^KO PLANIRAWA	1.000.000	950.000	0	0	0	0	950.000
42	STOKI I USLUGI	1.000.000	950.000	0	0	0	0	950.000
425	Dogovorni uslugi	1.000.000	950.000	0	0	0	0	950.000
	425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti-ki planovi	1.000.000	950.000	0	0	0	0	950.000
F20	UREDUVAWA NA GRADE@NO ZEMJI [TE	11.300.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42	STOKI I USLUGI	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425	Dogovorni uslugi	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	425940 Ru{ewe na objekti	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	8.300.000	0	0	0	0	0	0
481	Grade`ni objekti	8.000.000	0	0	0	0	0	0
	481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti	5.000.000	0	0	0	0	0	0
	481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti	3.000.000	0	0	0	0	0	0
482	Drugi grade`ni objekti	300.000	0	0	0	0	0	0
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl-u-vaj}i dizajn na drugi objekti	200.000	0	0	0	0	0	0
	482940 Nadzor nad izgradbata	100.000	0	0	0	0	0	0
FA0	UREDUVAWA NA GRADE@NO ZEMJI [TE (KAPITALNI TRO [OCI)	32.300.000	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
48	KAPITALNI RASHODI	32.300.000	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
482	Drugi grade`ni objekti	29.200.000	12.550.000	0	0	0	0	12.550.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl-u-vaj}i dizajn na drugi objekti	2.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	27.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
	482940 Nadzor nad izgradbata	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	3.100.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	485420 Nadomest za odzemen imot	3.100.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
G10	PODDR [KA NA LOKALNI OT EKONOMSKI RAZVOJ	4.350.000	5.243.000	0	0	0	0	5.243.000
42	STOKI I USLUGI	250.000	243.000	0	0	0	0	243.000
423	Materijali i siten inventar	50.000	70.000	0	0	0	0	70.000
	423990 Drugi materijali	50.000	70.000	0	0	0	0	70.000
425	Dogovorni uslugi	100.000	0	0	0	0	0	0
	425990 Drugi dogovorni uslugi	100.000	0	0	0	0	0	0
426	Drugi tekovni rashodi	100.000	173.000	0	0	0	0	173.000
	426110 ^lenarini vo mejunarodni organizacii	0	73.000	0	0	0	0	73.000
	426990 Drugi operativni rashodi	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	4.100.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
464	Razni transferi	4.100.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	464990 Drugi transferi	4.100.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
GD0	PROEKT I ZA ENERGETSKA EFIKASNOST	7.600.000	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	7.600.000	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000
464	Razni transferi	7.600.000	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000
	464990 Drugi transferi	7.600.000	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000
J00	ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA	22.000.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
42	STOKI I USLUGI	22.000.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	22.000.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
	424390 Odr`uvawe na drugi gradbi	22.000.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
J30	JAVNO OSVETLUVawe	67.000.000	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000
42	STOKI I USLUGI	67.000.000	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	40.000.000	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000
	421110 Elektri-na energija	40.000.000	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000
	424390 Odr`uvawe na drugi gradbi	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000
J40	JAVNA ^ISTOTA	46.700.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
42	STOKI I USLUGI	46.700.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	6.700.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	421190 Drugi komunalni taksi i uslugi	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	421410 Goriva i masla (motorni vozila)	2.700.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
423	Materijali i siten inventar	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	423990 Drugi materijali	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
427	Privremeni vrabotuvawa	38.000.000	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000
	427110 Privremeni vrabotuvawa	38.000.000	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000
J60	ODR@UVAWE I ZA [T I T A N A L O K A L N I P A T I [T A, U L I C I I R E G U L I	20.500.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
42	STOKI I USLUGI	20.500.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	20.500.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
	424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati { ta	10.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	424390 Odr`uvawe na drugi gradbi	10.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
J70	ODR@UVAWE I K O R I S T E W E N A P A R K O V I I Z E L E N I L O	10.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
42	STOKI I USLUGI	10.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	10.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr { ini	10.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
J80	DRUGI KOMUNALNI USLUGI	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	STOKI I USLUGI	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	2.350.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	2.350.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426	Drugi tekovni rashodi	150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426990 Drugi operativni rashodi	150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
JA0	I ZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVawe	3.950.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	3.950.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Drugi grade`ni objekti	3.950.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl u~uvaj} i dizajn na drugi objekti	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	3.850.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	100.000	600.000	0	0	0	0	600.000
JD0	I ZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI [T A I U L I C I	69.919.000	27.819.000	0	0	1.000.000	0	28.819.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
46	SUBVENCII I TRANSFERI	32.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
464	Razni transferi	32.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
464910	Pla{awe po sudski re{enija	32.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	37.919.000	22.819.000	0	0	1.000.000	0	23.819.000
482	Drugi grade`ni objekti	37.919.000	22.819.000	0	0	1.000.000	0	23.819.000
482120	Izgradba na ulici, pati {ta i avtopati	2.619.000	2.619.000	0	0	0	0	2.619.000
482130	Rekonstrukcija na ulici, pati {ta i avtopati	35.100.000	20.000.000	0	0	1.000.000	0	21.000.000
482910	Podgotvuvawe proekti vklju~uvaj}i dizajn na drugi objekti	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482940	Nadzor nad izgradbata	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
JEO	I ZGRADBA NA PROSTOR ZA PARK I RAWE	5.800.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
48	KAPITALNI RASHODI	5.800.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482	Drugi grade`ni objekti	5.800.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482920	Izgradba na drugi objekti	5.700.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482940	Nadzor nad izgradbata	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
JMO	PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)	7.000.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
48	KAPITALNI RASHODI	7.000.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
482	Drugi grade`ni objekti	7.000.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
482920	Izgradba na drugi objekti	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
482940	Nadzor nad izgradbata	0	200.000	0	0	0	0	200.000
JNO	URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)	6.250.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
48	KAPITALNI RASHODI	6.250.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
482	Drugi grade`ni objekti	6.250.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
482920	Izgradba na drugi objekti	6.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
482940	Nadzor nad izgradbata	250.000	300.000	0	0	0	0	300.000
K40	KULTURNI MANIFESTACII I TVORE [TVO	1.800.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	STOKI I USLUGI	600.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
423	Materijali i siten inventar	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423990	Drugi materijali	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425	Dogovorni uslugi	350.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
425130	Iznajmuvawe na drug tip na prostor	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
425190	Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425920	Uslugi za kopirawe, pe-atewe i izdavawe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	200.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
426	Drugi tekovni rashodi	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426990	Drugi operativni rashodi	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
464	Razni transferi	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
464990	Drugi transferi	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
L00	SPORT I REKREACIJA	5.520.000	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000
42	STOKI I USLUGI	1.070.000	2.870.000	0	0	0	0	2.870.000
420	Patni i dnevni rashodi	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
420230	Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
423	Materijali i siten inventar	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423990	Drugi materijali	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425	Dogovorni uslugi	320.000	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
425490	Drugi zdravstveni uslugi	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426	Drugi tekovni rashodi	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
426210	Rashodi za reprezentacija	0	100.000	0	0	0	0	100.000
426990	Drugi operativni rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	4.450.000	3.580.000	0	0	0	0	3.580.000
463	Transferi do nevladini organizacii	1.950.000	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
463110	Transferi do zdru`enija na grajani i fondacii	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
463120	Transferi do sportski klubovi	1.650.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000
464	Razni transferi	2.500.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
464990	Drugi transferi	2.500.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
LA0	SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO [OCI])	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Drugi grade`ni objekti	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
N10	OSNOVNO OBRAZOVANIE	404.654.000	15.909.000	10.396.000	361.347.000	29.613.000	0	417.265.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
40	PLATI I NADOMESTOCI	277.855.000	654.000	0	333.476.000	0	0	334.130.000
401	Osnovni plati	199.940.000	470.000	0	240.212.000	0	0	240.682.000
	401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	185.900.000	435.000	0	221.521.000	0	0	221.956.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	14.040.000	35.000	0	18.691.000	0	0	18.726.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	77.915.000	184.000	0	93.264.000	0	0	93.448.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	52.110.000	123.000	0	62.599.000	0	0	62.722.000
	402190 Drugi pridonesi za PIO	1.000	0	0	0	0	0	0
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	20.892.000	49.000	0	24.997.000	0	0	25.046.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	1.404.000	4.000	0	1.664.000	0	0	1.668.000
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	3.508.000	8.000	0	4.004.000	0	0	4.012.000
42	STOKI I USLUGI	119.102.000	13.255.000	10.376.000	26.411.000	29.613.000	0	79.655.000
420	Patni i dnevni rashodi	23.593.000	0	520.000	40.000	11.920.000	0	12.480.000
	420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	480.000	0	190.000	20.000	210.000	0	420.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	165.000	0	130.000	20.000	0	0	150.000
	420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi	105.000	0	65.000	0	0	0	65.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	12.550.000	0	10.000	0	5.900.000	0	5.910.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	8.763.000	0	40.000	0	4.410.000	0	4.450.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	1.435.000	0	75.000	0	1.340.000	0	1.415.000
	420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	95.000	0	10.000	0	60.000	0	70.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	43.507.000	2.215.000	2.169.000	19.402.000	780.000	0	24.566.000
	421110 Elektri-na energija	20.800.000	0	907.000	5.481.000	0	0	6.388.000
	421120 Vodovod i kanalizacija	2.232.000	90.000	232.000	2.050.000	0	0	2.372.000
	421130 \ubretarina	3.430.000	15.000	130.000	3.060.000	0	0	3.205.000
	421210 Centralno greewe	8.700.000	100.000	385.000	8.106.000	0	0	8.591.000
	421240 Te-ni goriva	3.061.000	0	32.000	30.000	0	0	62.000
	421310 Po{ta	215.000	0	125.000	62.000	0	0	187.000
	421320 Tele fon i tele faks	985.000	10.000	170.000	578.000	0	0	758.000
	421410 Goriva i masla (motorni vozila)	57.000	0	65.000	0	0	0	65.000
	421420 Registracija na motorni vozila	2.000	0	0	0	0	0	0
	421440 Transport na lule	4.025.000	2.000.000	123.000	35.000	780.000	0	2.938.000
423	Materijali i siten inventar	13.644.000	2.415.000	3.095.000	2.952.000	1.321.000	0	9.783.000
	423110 Kancelariski materijali	1.130.000	0	385.000	312.000	400.000	0	1.097.000
	423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	400.000	25.000	175.000	130.000	0	0	330.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
423190	Drugi administrativni materijali	136.000	20.000	70.000	95.000	0	0	185.000
423210	Materijali za AOP	533.000	35.000	168.000	160.000	200.000	0	563.000
423310	Uniformi	101.000	20.000	54.000	10.000	12.000	0	96.000
423320	Obuvki	73.000	20.000	40.000	0	0	0	60.000
423410	Prehranbeni produkti i pijaenci	4.190.000	2.000.000	25.000	20.000	115.000	0	2.160.000
423550	Sanitetski materijali	40.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423590	Drugi medicinski materijali	2.000	0	0	0	0	0	0
423610	Nastavno-obrazovni pomagala	1.069.000	35.000	340.000	265.000	97.000	0	737.000
423620	Uilini materijali	690.000	35.000	270.000	250.000	110.000	0	665.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	2.525.000	50.000	450.000	800.000	25.000	0	1.325.000
423720	Materijali za razni popravki	507.000	35.000	305.000	235.000	2.000	0	577.000
423810	Siten inventar	654.000	120.000	283.000	175.000	0	0	578.000
423820	Ambala`a	0	0	0	0	50.000	0	50.000
423830	Rezervni delovi	110.000	0	50.000	120.000	0	0	170.000
423910	Drugi materijali za specijalna namena	387.000	0	170.000	170.000	0	0	340.000
423990	Drugi materijali	1.097.000	20.000	300.000	210.000	310.000	0	840.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	15.101.000	8.135.000	1.313.000	1.410.000	0	0	10.858.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	12.375.000	8.000.000	380.000	340.000	0	0	8.720.000
424220	Uslugi za obezbeduvawe na objekti	235.000	20.000	120.000	90.000	0	0	230.000
424230	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija	460.000	15.000	135.000	145.000	0	0	295.000
424410	Popravki i odr`uvawe na mebel	45.000	0	20.000	30.000	0	0	50.000
424420	Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	913.000	30.000	323.000	525.000	0	0	878.000
424430	Popravki i odr`uvawe na ma{ini	425.000	30.000	185.000	200.000	0	0	415.000
424440	Popravki i odr`uvawe na druga oprema	100.000	20.000	70.000	50.000	0	0	140.000
424510	Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi	30.000	0	0	0	0	0	0
424590	Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini	518.000	20.000	80.000	30.000	0	0	130.000
425	Dogovorni uslugi	17.888.000	280.000	1.988.000	1.542.000	13.049.000	0	16.859.000
425140	Iznajmuvawe na kancelarska oprema	50.000	0	0	20.000	0	0	20.000
425190	Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	574.000	0	0	0	574.000	0	574.000
425220	Bankarska provizija	464.000	5.000	13.000	5.000	310.000	0	333.000
425230	Osiguruvawe na vraboteni (nesre{i, `ivot)	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000
425250	Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	85.000	10.000	135.000	110.000	0	0	255.000
425290	Drugi finansiski uslugi	235.000	10.000	45.000	15.000	90.000	0	160.000
425310	Pravni uslugi	233.000	20.000	90.000	70.000	0	0	180.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
425350	Sudski kurirski uslugi	5.000	0	0	0	0	0	0
425360	Pla}awe na sudski taksi	120.000	10.000	45.000	20.000	0	0	75.000
425420	Primarna zdravstvena za{tita	250.000	0	130.000	90.000	0	0	220.000
425490	Drugi zdravstveni uslugi	876.000	80.000	253.000	341.000	5.000	0	679.000
425720	Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa	170.000	0	75.000	60.000	0	0	135.000
425740	Dopolnitelni aktivnosti	0	0	0	16.000	0	0	16.000
425750	Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti	20.000	0	5.000	0	0	0	5.000
425760	Prevozni uslugi vo obrazovanieto	1.120.000	30.000	200.000	118.000	710.000	0	1.058.000
425790	Drugi obrazovni uslugi	702.000	20.000	248.000	199.000	305.000	0	772.000
425910	Preveduva~i	1.820.000	0	0	0	1.820.000	0	1.820.000
425920	Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe	549.000	20.000	125.000	153.000	295.000	0	593.000
425970	Konsultantski uslugi	395.000	10.000	95.000	40.000	220.000	0	365.000
425980	Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata	0	20.000	0	0	0	0	20.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	10.200.000	45.000	529.000	285.000	8.700.000	0	9.559.000
426	Drugi tekovni rashodi	5.369.000	210.000	1.291.000	1.065.000	2.543.000	0	5.109.000
426110	^lenarini vo me}unarodni organizacii	25.000	10.000	20.000	5.000	0	0	35.000
426120	^lenarini vo doma{nii organizacii	48.000	10.000	40.000	10.000	0	0	60.000
426210	Rashodi za reprezentacija	1.843.000	60.000	280.000	80.000	1.550.000	0	1.970.000
426310	Seminari i konferencii	1.058.000	40.000	290.000	315.000	423.000	0	1.068.000
426410	Objavuvawe na oglasi	937.000	50.000	335.000	415.000	0	0	800.000
426990	Drugi operativni rashodi	1.458.000	40.000	326.000	240.000	570.000	0	1.176.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	2.020.000	2.000.000	20.000	0	0	0	2.020.000
464	Razni transferi	2.020.000	2.000.000	20.000	0	0	0	2.020.000
464910	Pla}awe po sudski re{enija	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
464990	Drugi transferi	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	5.677.000	0	0	1.460.000	0	0	1.460.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	3.905.000	0	0	1.045.000	0	0	1.045.000
480110	Kupuvawe na kancelariska oprema	425.000	0	0	125.000	0	0	125.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	2.250.000	0	0	460.000	0	0	460.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	270.000	0	0	90.000	0	0	90.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	920.000	0	0	360.000	0	0	360.000
483	Kupuvawe na mebel	1.587.000	0	0	375.000	0	0	375.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	465.000	0	0	35.000	0	0	35.000
483120	Kupuvawe na u~ili {en mebel	612.000	0	0	135.000	0	0	135.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	510.000	0	0	205.000	0	0	205.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	185.000	0	0	40.000	0	0	40.000
485710	Knigi za biblioteki i u~ebnici	185.000	0	0	40.000	0	0	40.000
NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE		9.209.000	6.740.000	2.170.000	0	0	0	8.910.000
48	KAPITALNI RASHODI	9.209.000	6.740.000	2.170.000	0	0	0	8.910.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	2.123.000	110.000	1.275.000	0	0	0	1.385.000
480110	Kupuvawe na kancelariska oprema	190.000	0	280.000	0	0	0	280.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	1.190.000	50.000	480.000	0	0	0	530.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	65.000	20.000	80.000	0	0	0	100.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	185.000	20.000	120.000	0	0	0	140.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	493.000	20.000	315.000	0	0	0	335.000
482	Drugi grade`ni objekti	5.489.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000
482910	Podgotvuvawe proekti vkluvaj}i dizajn na drugi objekti	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482920	Izgradba na drugi objekti	189.000	0	0	0	0	0	0
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	5.000.000	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
482940	Nadzor nad izgradbata	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
483	Kupuvawe na mebel	1.542.000	30.000	770.000	0	0	0	800.000
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	457.000	0	210.000	0	0	0	210.000
483120	Kupuvawe na u~ili {en mebel	895.000	30.000	390.000	0	0	0	420.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	190.000	0	170.000	0	0	0	170.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	55.000	0	125.000	0	0	0	125.000
485710	Knigi za biblioteki i u~ebnici	55.000	0	125.000	0	0	0	125.000
Q00 ZA [TITA I SPASUVAWE		0	2.460.000	0	0	0	0	2.460.000
42	STOKI I USLUGI	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	0	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	0	450.000	0	0	0	0	450.000
424230	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	0	950.000	0	0	0	0	950.000
424440	Popravki i odr`uvawe na druga oprema	0	250.000	0	0	0	0	250.000
426	Drugi tekovni rashodi	0	750.000	0	0	0	0	750.000
426990	Drugi operativni rashodi	0	750.000	0	0	0	0	750.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
46	SUBVENCII I TRANSFERI	0	60.000	0	0	0	0	60.000
464	Razni transferi	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	464990 Drugi transferi	0	60.000	0	0	0	0	60.000
R10 ZA [T I T A N A @ I V O T N A S R E D I N A I P R I R O D A		2.500.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	2.500.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
464	Razni transferi	2.500.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	464990 Drugi transferi	2.500.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
V10 DETSKI GRADINKI		193.539.000	520.000	43.917.000	166.576.000	0	0	211.013.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	123.302.000	0	0	136.000.000	0	0	136.000.000
401	Osnovni plati	89.000.000	0	0	97.927.000	0	0	97.927.000
	401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	83.000.000	0	0	91.354.000	0	0	91.354.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	6.000.000	0	0	6.573.000	0	0	6.573.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	34.302.000	0	0	38.073.000	0	0	38.073.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	23.000.000	0	0	25.566.000	0	0	25.566.000
	402190 Drugi pridonesi za PIO	1.000	0	0	0	0	0	0
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	9.200.000	0	0	10.199.000	0	0	10.199.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	600.000	0	0	678.000	0	0	678.000
	402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo	1.000	0	0	0	0	0	0
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	1.500.000	0	0	1.630.000	0	0	1.630.000
42	STOKI I USLUGI	70.107.000	520.000	43.917.000	26.266.000	0	0	70.703.000
420	Patni i dnevni rashodi	510.000	0	490.000	0	0	0	490.000
	420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnic)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	120.000	0	110.000	0	0	0	110.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	150.000	0	140.000	0	0	0	140.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	25.452.000	0	3.997.000	14.959.000	0	0	18.956.000
	421110 Elektri-na energija	7.700.000	0	850.000	4.600.000	0	0	5.450.000
	421120 Vodovod i kanalizacija	1.846.000	0	550.000	1.184.000	0	0	1.734.000
	421130 \ubretarina	1.334.000	0	270.000	917.000	0	0	1.187.000
	421190 Drugi komunalni taksi i uslugi	1.350.000	0	0	0	0	0	0

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
	421210 Centralno greewe	10.550.000	0	800.000	6.900.000	0	0	7.700.000
	421310 Po{ta	15.000	0	165.000	0	0	0	165.000
	421320 Telefoni i telefaks	1.208.000	0	760.000	759.000	0	0	1.519.000
	421390 Drugi tro{oci za komunikacija	12.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	421410 Goriva i masla (motorni vozila)	415.000	0	545.000	445.000	0	0	990.000
	421420 Registracija na motorni vozila	122.000	0	47.000	154.000	0	0	201.000
	421440 Transport na luje	900.000	0	0	0	0	0	0
423	Materijali i siten inventar	28.159.000	0	31.985.000	1.340.000	0	0	33.325.000
	423110 Kancelariski materiali	950.000	0	950.000	0	0	0	950.000
	423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	200.000	0	345.000	0	0	0	345.000
	423310 Uni formi	60.000	0	760.000	700.000	0	0	1.460.000
	423320 Obuvki	600.000	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	423330 Postelnina	90.000	0	60.000	50.000	0	0	110.000
	423410 Prehranbeni produkti i pijalaci	21.100.000	0	25.600.000	0	0	0	25.600.000
	423590 Drugi medicinski materiali	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	423610 Nastavno-obrazovni pomagala	49.000	0	30.000	70.000	0	0	100.000
	423620 U~ilil{ni materiali	100.000	0	0	0	0	0	0
	423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena	2.520.000	0	1.620.000	0	0	0	1.620.000
	423720 Materiali za razni popravki	720.000	0	820.000	70.000	0	0	890.000
	423810 Siten inventar	650.000	0	870.000	230.000	0	0	1.100.000
	423830 Rezervni delovi	120.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	423910 Drugi materiali za specijalna namena	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	423990 Drugi materiali	900.000	0	620.000	70.000	0	0	690.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	7.197.000	520.000	4.880.000	5.577.000	0	0	10.977.000
	424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva•• rezervni del	620.000	0	270.000	380.000	0	0	650.000
	424210 Odr`uvawe na zgradi	4.617.000	520.000	2.750.000	3.783.000	0	0	7.053.000
	424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti	300.000	0	60.000	242.000	0	0	302.000
	424230 Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija	60.000	0	190.000	60.000	0	0	250.000
	424410 Popravki i odr`uvawe na mebel	170.000	0	60.000	72.000	0	0	132.000
	424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	210.000	0	380.000	200.000	0	0	580.000
	424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini	390.000	0	800.000	320.000	0	0	1.120.000
	424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema	770.000	0	310.000	320.000	0	0	630.000
	424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini	60.000	0	60.000	200.000	0	0	260.000
425	Dogovorni uslugi	7.625.000	0	1.510.000	4.200.000	0	0	5.710.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
425140	Iznajmuvawe na kancelariska oprema	0	0	40.000	0	0	0	40.000
425260	Osiguruvawe na motorni vozila	50.000	0	40.000	0	0	0	40.000
425290	Drugi finansiski usluzi	20.000	0	0	0	0	0	0
425360	Plažawe na sudski taksi	130.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425420	Primarna zdravstvena zaštita	550.000	0	400.000	600.000	0	0	1.000.000
425430	Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita	0	0	0	50.000	0	0	50.000
425710	Obuka za tehnička kultura	20.000	0	0	0	0	0	0
425720	Usluzi za razvoj na nastavniot plan i programa	5.000	0	0	0	0	0	0
425740	Dopolnitelni aktivnosti	50.000	0	30.000	0	0	0	30.000
425760	Prevoznii usluzi vo obrazovanieto	0	0	20.000	0	0	0	20.000
425920	Usluzi za kopirawe, pešatewe i izdavawe	15.000	0	0	0	0	0	0
425970	Konsultantski usluzi	485.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
425990	Drugi dogovorni usluzi	6.300.000	0	870.000	3.250.000	0	0	4.120.000
426	Drugi tekovni rashodi	1.164.000	0	1.055.000	190.000	0	0	1.245.000
426310	Seminarii i konferencii	524.000	0	530.000	120.000	0	0	650.000
426410	Objavuvawe na oglasi	370.000	0	405.000	50.000	0	0	455.000
426990	Drugi operativni rashodi	270.000	0	120.000	20.000	0	0	140.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	100.000	0	0	0	0	0	0
464	Razni transferi	100.000	0	0	0	0	0	0
464990	Drugi transferi	100.000	0	0	0	0	0	0
48	KAPITALNI RASHODI	30.000	0	0	4.310.000	0	0	4.310.000
480	Kupuvawe na oprema i mašini	30.000	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000
480140	Kupuvawe na informatička i video oprema	30.000	0	0	570.000	0	0	570.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	0	0	0	870.000	0	0	870.000
480180	Kupuvawe na oprema za vozduhoplovi	0	0	0	220.000	0	0	220.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	0	0	0	150.000	0	0	150.000
483	Kupuvawe na mebel	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	0	0	0	200.000	0	0	200.000
483120	Kupuvawe na učilničen mebel	0	0	0	400.000	0	0	400.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	0	0	0	500.000	0	0	500.000
486	Kupuvawe na vozila	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
486110	Kupuvawe na motorni vozila	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
VA0	KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI	11.758.000	1.200.000	1.465.000	0	0	0	2.665.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.185.878.000	519.372.000	57.948.000	527.923.000	30.613.000	0	1.135.856.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
48	KAPITALNI RASHODI	11.758.000	1.200.000	1.465.000	0	0	0	2.665.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	2.085.000	0	605.000	0	0	0	605.000
480140	Kupuvawe na informativka i video oprema	560.000	0	270.000	0	0	0	270.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	670.000	0	0	0	0	0	0
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	95.000	0	35.000	0	0	0	35.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	560.000	0	150.000	0	0	0	150.000
480290	Kupuvawe na drugi ma{ini	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
482	Drugi grade`ni objekti	8.850.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482910	Podgotvuvawe proekti vkluvuvajji dizajn na drugi objekti	100.000	0	0	0	0	0	0
482920	Izgradba na drugi objekti	6.200.000	0	0	0	0	0	0
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482940	Nadzor nad izgradbata	50.000	0	0	0	0	0	0
483	Kupuvawe na mebel	823.000	0	860.000	0	0	0	860.000
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	100.000	0	0	0	0	0	0
483120	Kupuvawe na uili{en mebel	500.000	0	660.000	0	0	0	660.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	223.000	0	200.000	0	0	0	200.000
X10	RODOVA EDNAKVOST	150.000	800.000	0	0	0	0	800.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	150.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464	Razni transferi	150.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464990	Drugi transferi	150.000	800.000	0	0	0	0	800.000



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 3

Буџетот на општина Карпош за 2023 година влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Карпош“, а ќе се применува од 01.01.2023 година.

Број: 09-9396/22

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година

1. Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/17
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на 36 став 1, точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот на Општината Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година донесе

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година

Член 1

Буџетот на Општина Карпош за 2023 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општина Карпош се состои од: општ, посебен и развоен дел:

- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на Буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредната година,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми и ставки за финансиската година и
- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските корисници.

Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: основен Буџет, Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити.

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по:

- одделни буџетски програми и подпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети

Член 3

Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.



Член 4

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2023 година се определени врз основа на извршена процена на сопствените финансиски ресурси согласно законските прописи.

Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи, се остваруваат во поголем износ од планираниот Буџет за 2023 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со Измени на Буџетот на Општината за 2023 година, донесени од страна на Советот на Општина Карпош.

Член 5

Планираните расходи во Буџетот за 2023 година не смеат да ги надминат планираните приходи во истиот.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.

Член 6

Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Буџетот на Општината.

Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата утврдени во Буџетот на Општината Карпош, во рамките на тековната буџетска година.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските буџетски корисници ја одобрува Советот на Општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и Буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната фискална година, а одобрените средства за плати и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат со прераспределба да се зголемат повеќе од 10%.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.



Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации, Буџетот на дотации, или Буџетот на заеми, планираните приходи и други

приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување -зголемување на Планот на приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината.

Член 8

Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансиски план по месеци.

Член 9

Исплатата на платата на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот на општината.

Основица за пресметување на платата на Градоначалникот на Општината се утврдува согласно членот 17-в, став 2, алинеја 4 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Службен весник на РМ бр. 36/90; 44/90; 11/91; 38/91; 16/97; 37/05; 84/05; 121/07; 161/08; 92/09; 4/10; 97/10; 162/10; 11/12; 145/12; 170/13 и 139/14 и 233/18) и тоа според законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на градоначалникот кој изнесува 3,40.

Вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници се утврдува секоја година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот на општината.

Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската администрација во Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2023 година ќе изнесува 26,11 денари.

Член 10

На вработениот во општинската администрација, под услов вработениот да работел најмалку шест месеци во календарската година во Општина Карпош, се исплаќа регрес (надоместок) за годишен одмор во висина од најмалку 9.000 денари нето.

Член 11



На вработениот за време на службено патување во земјата му се надоместуваат трошоците за дневница, трошоците за превоз и трошоците за ноќевање.

Дневницата за службено патување се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување, до часот на враќање со превозното средство и тоа:

- дневница во висина од 700.00 денари ако службеното патување траело повеќе од 12 часа
- дневница во висина од 350.00 денари ако службеното патување траело од 8 до 12 часа

Средствата за дневници за службени патувања во земјата се предвидени во Буџетот на Општина Карпош за 2023 година

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата,
- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.
- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и
- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 12

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 13

Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските градинки (во понатамошен текст: локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок



дотациите од буџетот на дотации, согласно позитивните законски прописи, под контрола и одобрување на соодветните министерства.

Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на платите до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати и надоместоци кон кои ќе ги приложат пропишаните обрасци, копија од рекапитуларот за пресметување нето и бруто плата,

образец за бројот на вработените по име и презиме и други податоци во електронска или пишана форма, за односниот месец за секого поединечно на кого се однесува исплатата.

Член 14

Во случај на потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници претходно се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства до Градоначалникот на Општината.

Член 15

При ново вработување во јавните установи на Општината, за обезбедените средства Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од редот на државните службеници во Општинската администрација, Градоначалникот бара претходно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација.

Член 16

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари.

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по предходно доставеното барање со комплетирана документација во годината на настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на настанување на смртта.

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги



обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 17

На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа кој ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува по претходно доставено барање во тековната, односно наредната година.

Исплатата на надоместокот од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината, а од програмата ДО- Градоначалник, позиција 464 – Други трансфери.

Член 18

Вработените во општината имаат право на јубилејни награди според условите и во висина определени во Правилникот за доделување парични награди за јубилеи и пригодни настани.

Член 19

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на општинските буџетски корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што трошоците треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 20

За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во програмите за:

- Програма за Совет на Општината;
- Програма за Градоначалник;
- Програма за општинска администрација;
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот;
- Програма за локален економски развој;
- Програма за комунални дејности;
- Програма за култура;



-
- Програма за спорт и рекреација;
 - Програма за социјална заштита и заштита на децата; и
 - Програма за образование
 - Програма за заштита на животна средина и природа

одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е одговорен Градоначалникот на Општината Карпош.

Член 21

За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите/ постојна и тековна буџетска резерва/, која неможе да надмине износ од 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на Општината, одлучува Советот на Општината а ги извршува Градоначалникот на Општината.

По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната резерва одлучува Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари.

За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 22

На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот се утврдува во процентуален износ од 70% од просечната месечна нето плата во Република Македонија, исплатена за претходната година.

На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Совет се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.



Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 24

За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за буџетите, Законот за административни службеници, Законот за работните односи и Општ колективен договор за јавниот сектор на Република Северна Македонија.

Член 25

Буџетот на Општина Карпош се извршува од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2023 година.

Број: 09-9396/23

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлука за утврдување благајнички максимум за
2023 година**

1. Се објавува Одлука за утврдување благајнички максимум за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/18
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 20, став 1 и став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15,193/19 и 7/19 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/20), Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА **за утврдување на благајнички максимум за 2023 година**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на благајничкиот максимум за 2023 во износ што може да се подигне и држи во готови пари во благајната на општина Карпош.

Член 2

Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 200.000,00 денари.

Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната во девизни средства изнесува 5.000,00 евра.

Член 3

Плаќањето на производи и услуги во готово не може поединечно да биде повеќе од 6.000,00 денари.

Член 4

Готовите пари во благајната примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот ден од наплатата.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2023 година.

Број: 09-9396/24
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 година

1. Се објавува Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/19
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/2002) и член 88, став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

**за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за
2023 година**

Член 1

Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 година изнесува 81,60 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Карпош“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2023 година.

Број: 09-9396/25
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџетски календар за 2023 година

1. Се објавува Буџетски календар за 2023 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/20
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 27, став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и Службен весник на Република Северна Македонија 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2023 година

1.

Ред. број	АКТИВНОСТИ	Месеци во годината
1.	Советот на Општина Карпош го усвојува Буџетскиот календар	декември јануари
2.	Градоначалникот на Општина Карпош подготвува општински буџетски циркулар со главните насоки за изготвување на финансиски планови до сите сектори и буџетски корисници	најдоцна до 31 август
3.	Сите сектори и буџетски корисници ги доставуваат финансиските планови и предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позициите	најдоцна до 30 септември
4.	Министерството за финансии доставува циркулар-насоки за подготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа за наредната година	најдоцна до 30 септември
5.	Секторот за финансиски прашања подготвува проценка на вкупните приходи, ги разгледува, анализира и усогласува буџетските барања и финансиските планови и го известува Градоначалникот за основните параметри	до 20 октомври
6.	Советот на Општина Карпош го одобрува Предлог-Планот на Програмите за развој	најдоцна до 15 ноември
7.	Секторот за финансирање и Буџет го изготвува предлог Буџетот и го доставува до Градоначалникот на разгледување и одобрување	ноември



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

8.	Градоначалникот доставува Предлог-Буџет до Советот на Општина Карпош и организира јавна расправа по Предлог Буџетот	ноември декември
9.	Советот на Општина Карпош го донесува Буџетот	најдоцна до 31 декември

2. Буџетскиот календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број: 09-9396/26

Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор
во УЗ Нерези за 2023 година**

1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/21
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019 и 87/2021) и во врска со Договорот за закуп на деловен простор бр.03-34/1 од 03.01.2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези за 2023 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на недвижна ствар – деловен простор во УЗ Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19м 2 , за 2023 година.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Абдула Џелили на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19м 2 , со број на жиро-сметка: 300007099041454, депонент: Комерцијална банка АД – Скопје.

Член 3

Предметниот деловен простор претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2023 година, почнувајќи од 01.01.2023 година заклучно со 31.12.2023 година.

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 80 евра во денарска противвредност, сметано според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година од Програмата ЕО – општинска администрација.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/27

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6

1. Се објавува Одлуката за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/22
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и врз основа на Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези бр.09-9396/27 од 26.12.2022 година, Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, за 2023 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар во закуп на Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, на пензионерските друштва: Здружение на пензионери КАРПОШ и Здружение на пензионери Тафталиџе ДДД, за 2023 година.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на отстапување на користење на оваа одлука е во сопственост на Абдула Џелили на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19 м².

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Пензионерските друштва од член 1 на оваа одлука, се обврзуваат да ги користат деловните простории-канцеларии за реализирање на програмските активности на здруженијата.

Член 5

Пензионерските друштва се обврзуваат да ги покриваат тековните месечни трошоци (струја и вода) подеднакво, врз основа на месечни фактури доставени од Заедницата на сопственици, најдоцна до 15-ти во месецот.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Член 6

Се овластува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2023 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/28

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор
Лапласт за 2023 година**

1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/23
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019 и 87/2021), и врз основа на Договорот за закуп на деловен-магацински простор, бр.03-31/3 од 03.01.2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26.12 2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на магацински простор за 2023 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на деловен простор-магацин за складирање на подвижни ствари - сопственост на Општина Карпош, за 2023 година.

Член 2

Деловниот простор – магацински простор бр. 1 кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги „ЛАПЛАСТ-М“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со адреса на ул. „Франце Прешерн“ бр. 165, со број на жиро-сметка: 2010058340070111, депонент: Тутунска банка АД – Скопје, ЕДБ:МК4030004498837, застапувано од управителот Миле Илиевски и се наоѓа на подрачјето на општината, во локалитетот Момин Поток 66 (улица „1506“ бр. 50).

Член 3

Предметниот деловен простор – магацин, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби (добар и лесен приод, сидани простории, електрична инсталација, лимен покрив и обезбедена комплетна заштита на објектот).

Општина Карпош има потреба од 150 метри квадратни деловен простор за складирање на подвижни ствари во сопственост на Општина Карпош.

Член 4

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 25.050,00 денари.



Член 5

Договорот за закуп да се склучи за 2023 година, почнувајќи од 01 јануари 2023 година, заклучно со 31 декември 2023 година.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/29
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/24
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019 и 87/2021) и Договорот за закуп на деловен простор бр.03-3668/2 од 07.10.2009 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26.12.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на деловен простор во деловна зграда на улица „Копенхагенска“ бр. 5 – Скопје, за 2023 година.

Член 2

Деловниот простор – две простории-канцеларии со ознаки Б2 и Б5 (согласно проектниот план за деловна зграда на ЗЕЛС, односно описно канцеларија веднаш до лифтот и првата канцеларија од десната страна до тоалетот) како простор кој ќе биде користен единствено од закупувачот и простор со површина од 53,12м² (ходник на кат, пристапен ходник и тоалети) со статус зеднички простор, кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, со адреса на ул. „Копенхагенска“ бр. 5, со број на жиро-сметка: 300-000001010679, депонент на Комерцијална банка АД – Скопје, застапувано од Душица Перишиќ - извршен директор на ЗЕЛС и се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Тафталиџе 2, во површина од 53,12 м², во сопственост на закуподавачот.

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2023 година, почнувајќи од денот на донесување на оваа одлука - 01.01.2023 година, заклучно со 31.12.2023 година.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 450 евра во денарска противвредност, со пресметан ДДВ.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/30

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.**



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/202, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/25
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019 и 87/2021) и Анекс на Договорот за закуп на неевиден имот бр.08-1546/1 од 03.03.2010 година бр.03-33/1 од 03.01.2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26.12. 2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на деловен простор сопственост на Закуподавачот, кој се наоѓа во Скопје на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, опишан во Имотен лист бр. 45344 за КП бр.3060/2, КО Карпош, за 2023 година.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Моме Мицковски, роден во с. Железна река – Гостивар со ЕМБГ 2003972473010, преку полномошник Злате Арсоски, роден во село Подбреѓе – Тетово со ЕМБГ 1203948470014 и л.к. бр. 379151 од СВР Тетово со специјално полномошно бр. 32044, со број на трансакциска сметка: 21-001-04322753 ТТК Банка АД – Скопје, во корист на Моме Мицковски.

Деловниот простор се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Тафталици 1, со површина од 17 м².

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2023 година, почнувајќи од 01.01.2023 година, заклучно со 31.12.2023 година.



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 180 евра во денарска противвредност, сметано според средниот курс на НБРСМ, на денот на уплатата.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/31

Датум: 26.12.2022 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Стратешки план за развој на Општина Карпош за период 2022-2026 година

1. Се објавува Стратешкиот план за развој на Општина Карпош за период 2022-2026 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/26
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25



Општина Карпош
СТРАТЕШКИ ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ
ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2026 ГОДИНА



Предлагач: Градоначалник на Општина Карпош
Стевчо Јакимовски
Подготвил: Сектор за развој

Скопје, 2022



СОДРЖИНА

Предговор.....	5
Вовед	6
Намена на документот	7
Методологија на изработка на документот	7
Кратко резиме.....	9

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ 2022-2026

1. Краток преглед на состојбите и опкружувањето во општината.....	151
1.1. Профил на општината	11
1.1.1. Историја на општината	151
1.1.2 Локација на општината	151
1.1.3. Географски карактеристики и природни услови	12
1.1.4 . Демографски карактеристики.....	12
1.1.5 Услови за живот.....	15
1.1.5.1.Домување	155
1.1.5.2.Сообраќајна инфраструктура	155
1.1.5.3. Образование	16
1.1.5.4. Здравствено осигурување	156
1.1.5.5. Култура	17
1.1.5.6. Туризам.....	17
1.1.5.7. Спорт	20
1.1.5.8. Економски карактеристики.....	20
1.1.5.9. Пазар на работна сила.....	20
1.2. Организација на локалната самоуправа Карпош	21
1.2.1. Локална самоуправа – Општина Карпош	1611
1.2.1.1. Градоначалник.....	1611
1.2.1.2 Совет на општината	22



1.2.2. Организациска поставеност на локалната администрација.....	23
1.2.2.1. Секретар на општината	23
1.2.2.2. Организациона поставеност на секторите на општината....	23
1.2.3. Месна самоуправа - урбани и рурални заедници.....	1666
1.2.4. Подрачни единици во општината на органи на државна управа	1666
1.2.5. Заинтересирани страни - влијание, очекувања и ресурси.....	27
1.3.Трендови во развојот на Општина Карпош во последните 5 години.....	28
1.3.1.Движење на населението.....	28
1.3.1.1. Жители.....	28
1.3.1.2. Деца.....	30
1.3.1.3. Ученици во основното образование	31
1.3.2. Економски субјекти	33
1.3.2.1. Структура според големина.....	1754
1.3.2.2. Структура по дејности	36
1.3.2.3. Угостителски и сместувачки капацитети	37
1.3.3. Градежни работи, објекти и станови.....	1787
1.3.3.1. Инфраструктура	1787
1.3.4 Туристи.....	42
1.4. Учество на општинскиот буџет во финансирање на развојот.....	44
1.5. Ставови на заинтересираните страни за насоките на локалниот развој	52
1.5.1 Анкета на релевантните актери на локалниот развој.....	1932
2. Анализа на опкружувањето	63
2.1. Поширокото опкружување -ПЕСТЛЕ анализа	63
2.2. СВОТ АНАЛИЗА на единицата на локална самоуправа	66
2.3. Други нивоа на власт и институции во опкружувањето	2088
2.3.1. Град Скопје	2088
2.3.2. Центар за развој на Скопскиот плански регион.....	2099
2.3.3. Влада на Република Македонија	2099



2.3.4. Меѓународни организации	70
3. Фактори на економскиот развој	71
4. Мисија и визија	2112
4.1. Мисија	2122
4.2. Визија.....	2123
4.3. Општа цел	73
5. Стратегиски приоритети и цели на Општината Карпош.....	2134
5.1. Долгорочни Стратегиски насоки	2134
5.1.1. Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните	2134
5.2.1. Диверзификација на економските активности преку привлекување нови бизниси и инвеститори.....	82
5.3.1. Зголемување на вработувањето	2244
5.4.1. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис-секторот и меѓународните програми и донатори.....	2266
5.5.1. Унапредување на туризмот	88
6. Усогласеност на Стратегиските приоритети со релевантните европски, национални и валидните регионални Стратегиски документи.	90229
6.1. Усогласеност со европската стратегија до 2020 година	90
6.2. Усогласеност со повисоките нивоа на власта.....	90
6.2.1. Усогласеност со Стратегиските документи на Владата за децентрализација	90
6.2.2. Усогласеност со Стратегиските документи на Скопскиот плански регион.....	91
6.2.3. Усогласеност со Стратегиските документи на Градот Скопје	2311
7. Имплементација и индикатори за успешност.....	92
7.1 Градење партнерства	2312
7.2. Постапка за имплементација на акцискиот план	93
7.3. Индикаторите на успешност	93
Документација.....	94
	144



Предговор

Почитувани,

Да се раководи со развојот на локалната самоуправа значи да се менаџираат желбите и потребите на жителите на општината, да се согледаат приоритетите и да се направи обид да се излезе во пресрет на секој поединец. Несомнено, одговорноста што стои пред мене, како градоначалник на општина Карпош, и пред членовите на целата општинска администрација е огромна.

Затоа имаме потреба од еден сеопфатен стратешки приод во креирањето на политиката на развојот, кој ќе призлегува од дефинираните надлежности на општината. Не само развојот како единица на локалната самоуправа, туку и како дом, место каде живееме со нашето минато и место каде ја планираме нашата иднина.

Неопходноста да се има стратегија е за да се работи домаќински, со визија за иднината и да се преземаат чекори кои водат кон остварување на зацртаните цели. Стратешките решенија за локалниот развој на Општина Карпош 2022-2026-та година, согласно законските надлежности, ги обезбедуваат насоките за успех во сите домени на животот. Во неа се дефинира политиката за идниот локален развој, преку дефинирање на развојна рамка со конкретни цели и мерки, односно програми и проекти за нивна реализација на подолг рок.

Предизвикот со кој се соочуваме во процесот на континуирана и транспарентна работа е огромен. Имајќи ја Вашата доверба, заеднички со Вас, граѓаните, невладините организации и бизнис секторот, ја подготвивме оваа Стратегија, во насока на подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните, според европските и светските стандарди, подобрување на конкурентноста во однос на други локални заедници во земјата, подобрување на климата за инвестирање, а со тоа и можноста за отворање на нови работни места.

Го следиме патот на постојан раст и развој на нашата заедница, во соработка и поддршка од страна на јавните институции, бизнис заедницата и

граѓанското општество и со постојани напори за достигнување на заедничката визија за подобра иднина на секој граѓанин на општината Карпош.

Со почит,

Ваш,
Стевчо Јакимовски
Градоначалник на Општина Карпош

Вовед

Процесот на стратешко планирање помага да се предвиди развојот на општината во иднина. Се фокусира врз прашањата од критично значење, можностите, потребите и проблемите на локалната самоуправа. Дава можност за пореално согледување на секојдневните проблеми и помага да се откријат и да се изнајдат вистинските решенија. Се определуваат приоритетите и целите кои се сметаат за најважни, се дефинираат програми, проекти и активности преку кои ќе се остварат дефинираните приоритети.

Тоа е проактивен процес низ кој Општина Карпош ќе се подготви, но и ќе ја дефинира својата иднина, посветувајќи се на критичните стратешки прашања и активности со највисок приоритет.

Влијанието на општинското раководство на локалниот економски развој е преку: доделените законски надлежности за уредување на просторот и користење на јавните добра во општината; ресурсите; (природните, туристичките и културно-историските локалитети);

Очекувањата за поврат на вложувањата во локалниот развој се однесуваат на зголемениот промет на недвижности; зголеменото користење на просторот; пораст на инвестициите и нови работни места; пораст на вработувањата и зголемениот прилив на средства од надворешни извори на финансирање.

Финансирањето на општинскиот развој се обезбедува од три извори: општинскиот буџет; буџетите на другите нивоа на власти (Скопскиот плански регион и буџетот на Република Македонија); како и донаторските програми (мултилатерални и билатерални). Дополнително, општината може да го

финансира локалниот економски развој преку задолжување (заеми, кредити и инвестициони фондови) и преку користење на јавно-приватно партнерство.

Креирањето на општинскиот буџет се врши преку подготовка на годишни програми од секторите на општината создадени преку предлози и консултации во текот на годината со голем број чинители на Локалниот економски развој. Станува збор за консултација и предлози од граѓаните, бизнис секторот како и невладиниот сектор. Истите Програми се донесуваат во корелација, дискусија и предлози од Советниците од Советот на Општина Карпош преку Комисиите формирани во Советот вклучувајќи ги сите Советници од сите политички партии.

Намена на документот

Документот Стратегија за развој на Општина Карпош 2022-2026 година е наменета да ги поддржи носителите на одлуки во општината во нивната работа за успешно управување со развојот на општината и според приоритетите да ги насочи општинските ресурси кон подобрување на нивото на економската активност во општината, вработувањето, животниот стандард и благосостојбата на граѓаните.

Подготовката на документот се одвиваше преку состаноци и предлози од општинската администрација, контакти со локалните бизниси, невладините организации, како и предлози од граѓаните се со цел вклучување на се поголем број предлог проекти како и насоки за нивна реализација со посебен акцент преку партнерство помеѓу општината и релевантните субјекти. Исто така, во подготовката на Стратегијата за развој активно беа вклучени и Советниците од сите политички партии кои го сочинуваат Советот на Општина Карпош преку детектирање на сите проблеми и давање на директни предлог идеи за подобар развој на Општина Карпош.

По периодот на подготовка, Предлог - Стратегијата за локален развој на Општина Карпош 2022-2026 година беше предложена за расправа и донесување на седница на Советот на Општината Карпош.

Методологија на изработка на документот

Во изготвувањето на документот беа применети следните принципи:

- 1. Вклучување на релевантните засегнати страни;*
- 2. Транспарентен процес на прибирање предлози;*
- 3. Консензус во одредувањето на приоритетите;*
- 4. Ограничувањата на локалните ресурси и фискалниот капацитет да се надополнуваат со надворешни извори на финансирање.*

Дополнително во методологијата се користеа претходните Стратешки документи кои биле и се донесени во Општина Карпош, како и тековните Годишни програми на Секторите.

Методолошкиот пристап во овој Стратегиски документ е базиран врз системот оддолу – нагоре (bottom up approach), за да се овозможи согледување на вистинските потреби на сите економски чинители на локалниот развој на Општина Карпош (бизнис-заедницата, граѓанскиот сектор и граѓаните) и на тој начин да им се овозможи да влијаат во креирањето на одржлива политика на локалниот развој. Ваквиот пристап овозможува поставените цели да бидат во согласност со расположливите ресурси и со интересот на заинтересирани страни во Општината Карпош.

Подготовката на документот се одвиваше во следните фази:



Пристапот се реализираше преку анкети, директни контакти, како и барања од релевантните чинители добиени преку архива, социјални медиуми и службени маил адреси во претходните години. Преку прашалници се добија ставовите на пет групи на релевантните актери во локалниот развој: членовите на Советот на Општината, вработени во општинската администрација вклучувајќи ги и вработените во урбаните заедници, претпријатија од приватниот сектор,

невладините организации што работат на територијата на општината, како и жителите на Општина Карпош.

Кратко резиме

Стратегијата за локален развој за 2022-2026 година се состои од три дела: Анализа на трендовите и опкружувањето; стратедиска мисија, визија и цели на општината и акциски план за имплементација на стратегијата.

Во првиот дел анализирани се постигнувањата во изминатиот четиригодишен период.

- ❖ Главни согледувања се дека општината бележи позитивни трендови во однос на условите за живот, работењето, но главно стагнација во делот на развој на економските субјекти како одраз на Ковид кризата која ја зафати државата во предходните две години и предизвика забавување на развојот на државата и економијата.
- ❖ Основни проблеми на општината се: невработеноста кај младите; поголем развој на приватниот сектор; поголем прилив на инвестиции; немање на индустриски зони, уредување на просторот согласно новите барања на приватниот сектор и граѓаните; загадената животна средина, проширување на капацитетите на детските градинки и потребата за реновирање на објектите за култура и спорт, нови парковски површини.
- ❖ Потенцијал за развој на општината постои во носење на нови ДУП-ови, побрзата изградба на урбанизираните локации, поголемата искористеност на туристичкиот потенцијал и поттикнување на растот на постојната стопанска структура. Но и во овој дел општината бележи стагнација пред се поради поништување на постојните детални урбанистички планови и веќе повеќе од 5 години не донесување на нови урбанистички планови. Со тоа се забавува растот на општината преку слабата урбанизација, како и намалениот тренд на приходното салдо на општинскиот буџет.
- ❖ Потребите за инвестиции се однесуваат на подобрување на инфраструктурата и бизнис-средината, поттикнување и поддршка на економските активности на приватниот сектор и градење на капацитетот на човечки ресурси за вработување, водење бизнис активности и водење општински проекти.

Во вториот дел дефинирани се пет долгорочни Стратегиски насоки за развојот на општината (вкупно 20 приоритетни Стратегиски цели и 55 мерки и 164 проекти).



Имплементацијата на Стартешките цели, мерки и проекти опфаќа активности за градење партнерства, примена на постапка за реализирање на мерките и следење на индикаторите за успешност.

Материјалот е презентираан текстуално со слики и преглед -табели, со анекси на табели за појаснување на текстуалниот дел.

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ 2022-2026

1. Краток преглед на состојбите и опкружувањето во општината

1.1. Профил на општината

1.1.1. Историја на општината

Најголемиот дел од подрачјето на кое е формирана општината го носело името Карпош кое е заедничко име (прекар) на две значајни личности од историјата на македонскиот народ:

Карпош - војвода, кој во 1689 година бил водач на селското востание од Кривопаланечкиот и Кумановскиот крај и се борел против турските феудалци - паши (Карпошево востание). Востанието било задушено, а Карпош бил заробен, набиен на колец, избоден со копја, по што од Камениот мост во Скопје Турците го фрлиле во реката Вардар.

За да не се заборави името на Карпош тоа име го земал Христијан Тодоровски - народен херој на Македонија од НОБ и легендарен партизански командант во североисточна Македонија. Тој храбро загинал на 7 февруари 1944 година, во борба против фашистичката полиција во селото Билјача.

По кажување на еминентни македонски историчари името на Општината Карпош не може да се поврзе само со една од овие две значајни историски личности, со оглед на тоа дека самото име Карпош асоцира на монолитност и истрајност на македонскиот народ за сопствена држава и сопствен национален идентитет.

Општината Карпош е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање на општини на Град Скопје и со утврдување на нивните подрачја ("Службен весник на СРМ" бр.8/76).

1.1.2 Локација на општината

Општина Карпош се простира во северозападниот дел од Македонија, централно западен дел на Град Скопје. Општина Карпош на својата источна страна се граничи со



Општина Центар, на запад со Општина Ѓорче Петров, на северна страна со Општина Бутел, а јужно со планината Водно, каде се простира граничната линија со Општина Сопиште. Карпош има правец на простирање со површина од 35 км².

Според Статутот на Општина Карпош, подрачјето на општината е утврдено со закон. Границата на Општина Карпош почнува од ул.

Рузвелтова, па по должина се протега до крај на Бул. Партизански одреди т.е. до Porta Влае.

Општина Карпош е поделена на 14 заедници, од кои 13 се урбани, а една рурална (Бардовци).

1.1.3. Географски карактеристики и природни услови

Врз климатските особини на територијата на Општина Карпош посебно влијание има положбата и локалните географски услови. Средната годишна температура на воздухот изнесува 12.9 целзиусови степени. Општина Карпош се одликува со топли и суви лета, а зимите се умерени и студени. Есента е релативно потопла од пролетта.

На територијата на општината просечно годишно паѓаат по 451.1 литри во м² врнежи кои се нерамномерно распоредени во текот на годината. Вкупно има 102 просечни денови со појава на дожд, 9 дена со појава на снег кои главно се ограничени само во зимските месеци и се јавуваат од ноември до март и 14 дена со појава на магла, исто така во зимските денови.

1.1.4 . Демографски карактеристики

Со донесувањето на новиот Закон за територијална организација, во општината на 35 км² површина живеат 63.760 жители (Според Државен Завод за статистика од 2021 година).

Во Општина Карпош живее 12.11% од вкупното население во Скопје, а 3.47% од вкупното население во Република Северна Македонија. Во Општина Карпош има 24.589 домаќинства што е 14.37% од вкупните домаќинства на ниво на Град Скопје и 4,11% на ниво на државата. Во просек едно домаќинство во Општина Карпош е составено од 2,6 жители. Што се однесува на бројот на живеалишта во Општина Карпош има 32.115 живеалишта, во однос на Град Скопје каде има вкупно 213.850 живеалишта и на ниво на Република Северна Македонија 839.174 живеалишта. Од вкупно десетте општини кои припаѓаат на Град Скопје, најголема општина по број на жителство е Општина Аеродром со 77.735 жители, потоа следи Општина Гази Баба со 69.626 жители, трета е Општина Карпош, а со најмал број на жителство е Општина Шуто Оризари со 25.726 жители.

Во однос на број на домаќинства ситуацијата е идентична, а во однос на живеалишта Општина Карпош го има второто место веднаш по Општина Аеродром.

Табела 1. Национална структура на населението во Општина Карпош

Национална структура	Број на население	Процент од вкупното население
Македонци	51.609	80,94
Срби	1.635	2,56
Роми	600	0,94
Власи	483	0,76
Турци	443	0,70
Бошњаци	192	0,30
Албанци	2.324	3,64
Останати	6.474	0,16
Вкупно	63.760	100

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

Старосната структура на населението е понеповолна во однос на некои општини од Градот Скопје и Република Северна Македонија. Помал е процентот на учество на децата, а поголем е процентот на учество на население постаро од 65 години.

Според половата структура, во Општина Карпош има 33.633 жени од кои 27.488 се со македонска националност. Мажи има за 10.5% во однос на жени, односно 30.127, а од нив 24.121 се со македонска националност.

Табела 2. Број на домаќинства во Општина Карпош

Општина	Домаќинства		
	Индивидуални домаќинства	Членови на домаќинства	Просечен број на членови на домаќинства
Република Северна Македонија	598.632	1.836.713	3.58
Скопје	171.171	525.502	3.01
Општина Карпош	24.589	63.760	2.6

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

Табела 3. Број на население по пол и возраст во Општина Карпош

Општина Карпош	Вкупно	Мажи	Жени
Вкупно	63.760	30.127	33.633
0-14	9.931	5.121	4.810
15-24	5.878	2.965	2.913
25 – 40	12.833	6.259	6.574
40 – 64	22.247	10.521	11.726
65 и повеќе	12.871	5.261	7.610

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

Табела 4. Полова структура на населението во Општина Карпош

Полова структура		
Пол	број на жители	Процент (%)
Мажи	30.127	47.25%
Жени	33.633	52.75%
Вкупно	63.760	100%

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

Табела 5. Резидентно население на возраст од 5 + години до формалното образование според степен на образование и пол

Степен на образование	Вкупно	Мажи	Жени
Непосетува образование	46.244	21.446	24.798
Основно образование	5.910	3.042	2.868
Средно образование	2.579	1.291	1.288
Високо образование	4.113	1.987	2.126
Магистратура	1.121	463	658
Докторат	278	113	165
Непознато	301	152	149
Вкупно	60.546	28.494	32.052

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

Табела 6. Резидентно население на возраст од 15 + години според највисок степен на образование

Степен на образование	Вкупно	Мажи	Жени
Без образование	162	49	113

Незавршено основно образование	290	70	220
Основно образование	4.134	1.527	2.607
Средно образование	22.719	11.527	11.267
Високо образование	20.638	9.339	11.299
Магистратура	3.762	1.503	2.259
Докторат	1.055	485	570
Непознато	997	509	488
Вкупно	53.829	25.006	28.823

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година

1.1.5 Услови за живот

1.1.5.1. Домување

Според пописот на население од 2021 година, Општина Карпош има 32.115 станови. Имајќи предвид дека во општината има 24.589 домаќинства, бројот на станбен фонд е поголем од вкупниот број на домаќинства, односно во просек има 1,3 стана по домаќинство на територија на Општина Карпош.

1.1.5.2. Сообраќајна инфраструктура

Сообраќајната инфраструктура во Општина Карпош генерално се состои од магистрални улици во надлежност на Градот Скопје како и собирни, станбени и сервисни улици во надлежност на Општина Карпош. Низ центарот на Општина Карпош поминува бул. Партизански Одреди, паралелна на него е бул. Илинденска како и бул. Теодосие Гологанов. Овие булевари се поврзани со бул. 8ми Септември како и собирните улици Рузвелтова, Московска, Скупи, Љубљанска, Манапо и Никола Парапунов. Улиците кои се во надлежност на Општина Карпош, односно сервисните и станбените улици во најголем број се реконструирани во изминатите 10 години.

Од горе наведеното Општина Карпош претставува модерна и урбано средена општина со реконструирана инфраструктура, што и овозможува да биде водечка општина во Градот Скопје.

1.1.5.3. Образование

Во Општина Карпош постојат четири државни градинки: ЈУОДГ "Мајски Цвет" со 4 објекта, ЈУОДГ "Орце Николов" со 3 објекта, ЈУОДГ "Пролет" со 4 објекта и ЈУОДГ "Распеана Младост" со 2 објекта, како и десет приватни градинки.

Во општината има десет основни училишта: ООУ "Христијан Тодоровски Карпош", ООУ "Вера Циривири Трена", ООУ "Лазо Трповски", ООУ "Петар Поп Арсов", ООУ "Војдан Чернодрински", ООУ "Владо Тасевски", ООУ "Братство", ООУ "Димо Хаџи Димов", ООУ "Јан Амос Коменски", ООУ "Аврам Писевски". На територија на Општина Карпош има и седум приватни основни училишта.

На територија на општината се наоѓаат и пет средни државни училишта: СУГС "Никола Карев", СУГС "Орце Николов", СУГС "Георги Димитров", СУГС "Лазар Танев", СУГС "Здравко Цветковски" и четири приватни средни училишта.

Постојат седум државни факултети: Педагошки факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Технолошко-металуршки факултет, ФИНКИ, Факултет за ликовна уметност и Факултет за драмски уметности, како и два приватни факултети: Факултет за Туризам и менаџмент и Интернационален Универзитет за аудио визуелни уметности "ЕСРА".

Исто така, во Општина Карпош постојат услови за сместување на ученици, студенти и постдипломци и тоа во: Ученички дом "Здравко Цветковски", Студентски дом "Гоце Делчев" и Дом за постдипломци.

1.1.5.4. Здравство

Во Општина Карпош постои развиена здравствена мрежа, во која постои можност за давање на квалитетна и разновидна здравствена услуга, почнувајќи од примарна, специјалистичка, хируршка и секако голем дел на приватни здравствени услуги. На територија на општината има 93 здравствени установи и тоа 5 се во делот на државното здравство, вклучувајќи ги и детските диспанзери, додека над 88 се приватни и тоа во различни области: општа пракса се 28, очни ординации 8, стоматолошки ординации 32, гинеколошки ординации 8, поликлиники 2, педијатрија 6 и лаборатории 4.

Исто така, на територијата на општината работат и најголемите две приватни болници: Систина и Филип Втори.

1.1.5.5. Култура

Објекти од областа на културата во Општина Карпош во кои се одржуваат редовни и повремени претстави, фолклорни фестивали, концерти, ликовни колонии и манифестации се: Драмски Театар, Кинотека на Република Северна Македонија сместена во Библиотеката "Другарче", Амфитеатар – на кејот на реката Вардар, Античкиот локалитет Скупи, како и Манастирот Св. Пантелејмон.

Општина Карпош се вклучува во негување и развој на културата преку организација и покровителство на повеќе културни манифестации кои биле во програмите во изминатите периоди: Меѓународна детска ликовна колонија Манастир Св. Пантелејмон – с. Горно Нерези, Културно лето – Карпош, Детски театар, Карпош има талент, 10ка за Карпош и други манифестации.

Општина Карпош досега давала поддршка на установи и НВО од областа на културата каде општината традиционално се вклучувала како покровител и тоа: Програмата на АКУД “Цветан Димов”; Програмата на АКУД “Мирче Ацев”, Здружението за негување на древните традиции “Ксантика”, како и поддршка на други институции и здруженија од областа на културата и творештвото кои дејствуваат на територија на Општина Карпош: Македонска етно група Мониистра, АКУД Етнос, АКУД Каршијака, Детски ликовен центар и други.

По повод празникот на Општина Карпош секоја година општината прогласува *заслужни граѓани на Општина Карпош* истакнати во својата област/професија и се организираат манифестации со цел одбележување на денот на формирање на Општина Карпош 03.11.1976 година.

1.1.5.6. Туризам

На територијата на која се протега општината наследени се локалитети од културно значење кои се негуваат и воедно претставуваат туристички локалитети кои отсликуваат делови од минатото.

АНТИЧКИ ГРАД СКУПИ – Во подножјето на Зајчев Рид, од левата страна на реката Вардар, во непосредна близина на населбата Злокуќани, се наоѓа античкиот град Скупи, древниот поредок на Скопје. Пред доаѓањето на Римјаните на овие простори, градот бил населен од познатото племе Дарданци, а со населувањето на Римјаните овој град прераснал во колонија со што започнал општиот развој-процвет. Скупи се наоѓал на една важна сообраќајница која ги поврзувала Егеј и Средна Европа, а во помала мера и Тракија со Јадранското Море. Пронајдените историски податоци зборуваат дека во 313 година Скупи станал епископско седиште, а нешто повеќе од еден век подоцна и архиепископско. Овој град својот голем економски и културен подем го забележал во два различни временски периоди, првиот во I и II век, а вториот во раниот IV век по Христа. Пронајдените материјали и предмети го покажуваат различниот социјален статус на граѓаните на Скупи, неговите културни и економски белези кои говорат за еден град како значајна станица на патот Via Egnatia.

СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН – манастир со црква, задружбина на Алексеј Комнин. Се наоѓа во с. Горно Нерези. Подигнат е во 1164 година. Црквата претставува петокуполна градба врз крстообразна основа, со три апсиди и правоаголен нартекс. Градена е од кршен камен и тули. Посебна уметничка вредност има фрескоживописот, реализиран од сликар повикан од Цариград. Сликите што ги

украсуваат сидовите претставуваат ремек – дело на уметничките текови од XII век и се предвесник на италијанската сликарска ренесанса. Од тој корпус, најпозната е композицијата “Оплакувањето на Христос”. Во 1555 година, како последица од земјотрес, се урнала централната купола на црквата и највисоките сводни површини околу неа. Денешниот живопис на овој простор е од втората половина на XIV век.

ХАВЗИ – ПАШИНИ КОНАЦИ - Во непосредна близина на Скопје, на периферијата на с.Бардовци се наоѓаат конаците на Хавзи – паша. Конаците кои биле харем во кој живееле 4 жени и 30 слугинки (конкубини), Хавзи – паша ги изградил во период помеѓу 1830 и 1845 година. Тие по својата намена биле изградени како летниковец за одмор на пашата. При повлекувањето на Германците во 1944 година, конаците биле запалени и уништени, со што е дојдено до денешната состојба во која има само голи сидови.

МИЛЕНИУМСКИ КРСТ – Милениумскиот крст симболично го означува јубилејот 2000 години од христијанството. Крстот е бетонска основа од мали столбови (12 апостоли) и големи (4 евангелисти) со 66 метри конструкција поделена на 33 делови (години на Христос). Милениумскиот крст се наоѓа на врвот на планината Водно (1.066 метри надморска височина), непосредно над градот Скопје. Пуштен е во 2002 година и претставува највисок објект во Македонија.

СОНЧЕВ ЧАСОВНИК – Универзалниот вертикален сончев часовник, единствен од ваков тип во светот, е поставен на зградата на Природонаучниот музеј. Карактеристично за овој универзален мерач на времето е тоа што тој може да биде поставен на која и да е географска ширина и должина, а сепак да покажува точно време. На него може да се отчитува реалното физичко време со точност од плус или минус 15 минути. На часовникот се прикажани и основните точки, линии, насоки и рамнини од небесната сфера како и сферните координатни системи за потребите на астрономските набљудувања и мерења. Авторот на пронајдокот, Коља Асенов, инаку прв професор по астрономија во земјава е добитник на бројни домашни и меѓународни награди.

САРКОФАЗИТЕ ОД КАРПОШ – Збирката од литографски споменици пред Музејот на Град Скопје е составена од триесетина камени споменици од античкиот град Скупи, откриени во локалитетот во подножјето на Зајчев рид, на само 5 km од денешниот центар на градот. Градскиот музеј поседува околу 23.000 предмети од локалитетот Скупи. Преку овие камени споменици може да се направи хронолошки пресек низ материјалната и духовната култура во римскиот период од I до III век, а одбрани се ексклузивни, раритетни предмети со голема естетика, материјална, историска и археолошка вредност, споменици кои се разликуваат според намената и поводот поради кој биле подигнати, според материјалот и според статусот на личностите на кои им биле посветени. Интересен е податокот дека четирите гробни ковчежи веднаш пред влезот во Музејот биле откриени во една од најурбаните

населби на денешно Скопје, во Карпош 3, во околината на денешниот трговски центар во таа населба.

АКВАДУКТ - Аквадуктот во Скопје се наоѓа на север од центарот на градот меѓу Скопската тврдина Кале и археолошкиот локалитет Скупи. Тој е изграден над долината на реката Серава, на надморска височина од околу 300 метри. Аквадуктот спроведува вода од Скопска Црна Гора до Скопската тврдина. Растојанието меѓу Скопска Црна Гора и Аквадуктот е околу 10 км.

Периодот на изградба на Аквадуктот во Скопје останува неодреден. Според едни податоци, споменикот бил изграден во 6-тиот век во времето на византискиот император Јустинијан 1-ви, а според други бил изграден во 15-тиот век. Се претпоставува дека тој сеуште бил во употреба при крајот на 19-тиот век.

Аквадуктот е долг 386 метри и има 54 главни сводови и 42 т.н. "олеснувачки" засведени отвори поставени над столбовите. Долниот дел на Аквадуктот го сочинуваат 53 квадратни или правоаголни столбови и 2 странични рампи-северна и јужна, со нивните темели.

Столбовите во најстара фаза на градење изведени се од речен и кршен камен во карактеристични либажни редови од тула стар формат со делумна употреба на камени плочи други фрагменти во варов малтер. Од вкупно 42 "олеснувачки" отвори, на 32 тимпаноните се срушени, додека 10 се сочувани. Челните сидови се од мешовита сидарија, камен и тула во варов малтер, со архиволти и надворешни лакови од тула, над кој има надложни оградни сидови исто така од мешовита сидарија.

На објектот се забележуваат повеќе фази на градење и преправки. Поголемиот дел од тие преправки потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век. По Втората светска војна, 3 сводови биле минирани и срушени за да се демонстрира како се минираат сводови на мост. Истите се обновени во 1968 година, според мислењето на некои стручни лица, несоодветно.

Како и да е, во врска со изгедот, состојбата, датирањето и функционирањето на Аквадуктот има повеќе пишани податоци во литературата. Но, досега не се вршени системски археолошки испитувања околу споменикот. Единствено во 2008 година, извршени се минимални сондажни од двете страни на јужната рампа, при што сондите биле на растојание од објектот и не е констатирано постоење на културни слоеви. Сепак, датумот за постоењето на најстариот Аквадукт останува на вас да го одредите.

1.1.5.7. Спорт

Карпош располага со две спортски сали: сала "Борис Трајковски" и сала "Форца", еден затворен базен "Борис Трајковски", Аква парк, Адреналински Парк, отворени спортски игралишта во сите основни и средни училишта, тениски терени (државни 2 и приватни 8) и педесет и седум детски игралишта. Она што е за гордост на карпошани е што во 2022 година се започна со реконструкција на новата сала Партизан, обележје на сите спортски активности на Општина Карпош.

1.1.5.8. Економски карактеристики

Во Општина Карпош бројот на активни деловни субјекти за 2021 година изнесува 4.490 деловни субјекти. Од нив најголем број има во трговијата на големо и мало 1.064, потоа во стручни, научни и технички дејности 771, преработувачка индустрија 323 како и градежништво 289. Од ова можеме да заклучиме дека токму тие се и најважните стопански гранки во општината.

1.1.5.9. Пазар на работна сила

Вкупниот бројот на работоспособно население во Општина Карпош на возраст од 15 години изнесува 53.829 жители. Вкупното активно население е 30.902, од нив вработени лица се 29.145, додека бројот на невработени лица е 1.757. Бројот на економски неактивни лица е 22.048 жители, а непознати 879 жители.

Најголем процент од населението од 15+ или 42,21% се со средно образование, следат 38,34 % со високо образование, а секако најмал процент паѓа на лица кои завршиле докторски и магистерски студии т.е. 6.99 % односно 1,96 % (Според Попис на население од 2021 година).

1.2. Организација на локалната самоуправа Карпош

1.2.1. Локална самоуправа – Општина Карпош

Во рамките на локалната самоуправа согласно Законот за Локална самоуправа, органи на општината се: Градоначалник на Општина Карпош и Совет на општината.

1.2.1.1. Градоначалник

Согласно **член 50 од Законот за локалната самоуправа**, Градоначалникот на Општината Карпош во рамките на своите овластувања:

- Ја претставува и застапува општината
- Ја контролира законитоста на прописите на советот
- Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот
- Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината
- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот
- Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината
- Го извршува буџетот на општината
- Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс
- Редовно го известува советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот
- Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон
- Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација
- Раководи со општинската администрација
- Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и
- Врши други работи утврдени со закон и статутот
- Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти

1.2.1.2 Совет на општината

Во Советот на општината партиципираат 23 советници од различни политички партии. Со новите Локални избори одржани на 17.10.2021 година, Советот на Општина Карпош го сочинуваат:

- СДСМ и коалицијата – 8 советници

- ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата – 7 советници
- ЛЕВИЦА – 4 советници
- ГРОМ – 2 советници
- ГРУПА ИЗБИРАЧИ -2 советници

Надлежности на Советот

Надлежностите на Советот и Градоначалникот се уредени со Законот за локалната самоуправа, Статутот на Општината ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 8/97) и со **Деловник за работа на Советот**.

Согласно **член 36 од Законот за локалната самоуправа, Советот на Општината** ги врши следниве работи:

- ☐ Го донесува статутот на општината и други прописи
- ☐ Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината
- ☐ Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон
- ☐ Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа
- ☐ Именува членови во управни одбори на јавните служби, кои ги основа
- ☐ Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината
- ☐ Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината
- ☐ Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон
- ☐ Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки за јавните служби, кои ги основала општината
- ☐ Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината
- ☐ Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон
- ☐ Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон
- ☐ Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до Министерот за внатрешни работи и Народниот правобранител
- ☐ Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и
- ☐ Врши и други работи утврдени со закон.

Комисии – помошни тела во функција на Советот на општината:

- Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања

- Комисија за финансии и локален економски развој
- Комисија за заштита на животната средина и природа
- Комисија за урбанистичко планирање
- Комисија за комунални работи и сообраќај
- Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита)
- Комисија за култура
- Комисија за спорт
- Комисија за прописи
- Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен обележја
- Комисија за еднакви можности на жените и мажите

1.2.2. Организациска поставеност на локалната администрација

Општинската администрација ја сочинуваат:


- Секретар на општината
- Дванаесет сектори и две самостојни одделенија поделени во одредени области

1.2.2.1. Секретар на општината

Секретарот на општината има за цел да врши остварување на законско, ефикасно и ефективно работење и раководење со општинската администрација во насока на извршување на надлежностите на општината кои се од локален интерес за општината, обезбедување на извршување на други надлежности утврдени со закон, како и поддршка и спроведување на работата и политиката на Градоначалникот за развој на општината.

1.2.2.2. Организациона поставеност на секторите на општината

Општинската администрација се организира во сектори и во одделенија. Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на Градоначалникот.



1. Сектор за правни работи

- Одделение за норматива
- Одделение за правна заштита

2. Сектор за поддршка на Градоначалникот на општината

- Одделение за координација на активностите на Градоначалникот
- Одделение за помошни работи
- Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
- Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра
- Одделение за геоинформатички системи (ГИС)

3. Сектор за финансиски прашања

- Одделение за буџетска координација
- Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци
- Одделение за буџетска контрола
- Одделение за сметководство и плаќања

4. Сектор за јавни набавки

- Одделение за набавки од мала вредност
- Одделение за набавки од голема вредност

5. Сектор за развој на општината

- Одделение за локален економски развој
- Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам
- Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

6. Сектор за урбанизам, просторно и урбанистичко планирање и проектирање

- Одделение за просторно и урбанистичко планирање
- Одделение за архитектонско планирање и проектирање
- Одделение за спроведување на урбанистички планови
- Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности

7. Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи
 - Одделение за уредување на градежно земјиште
 - Одделение за комунална инфраструктура
8. Сектор за дејности од јавен интерес
 - Одделение за образование
 - Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита
 - Одделение за култура и спорт.
9. Сектор за екологија и енергетска ефикасност
 - Одделение за екологија
 - Одделение за енергетска ефикасност
10. Сектор за односи со јавност и информација на граѓаните
 - Одделение за односи со јавност
 - Одделение за информации на граѓаните
11. Сектор инспекторат
 - Одделение за урбанистичка и градежна инспекција
 - Одделение за комунална инспекција
 - Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината
12. Сектор за поддршка на работата на Советот и архивско административни работи
 - Одделение за поддршка и организација на работата на Советот
 - Одделение за стручно и стручно административни работи
13. Одделение за човечки ресурси
14. Одделение за внатрешна ревизија

1.2.3. Месна самоуправа - урбани и рурални заедници

Управувањето со територијата на Општина Карпош е организирано преку 14 заедници од кои 13 се урбани и една е рурална заедница, со цел да се овозможи демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси. Урбани заедници се: **Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4**, Влае 1, Влае 2, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Владо Тасевски, Кузман Јосифовски Питу, Пецо Божиновски Кочо, Нерези, Злокуќани и една рурална заедница Бардовци.

Во согласност со Статутот на општината, највисок орган на месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 3 до 5 члена со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на заедница.

Преку Советот, граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален интерес до надлежните органи во општината.

Според Статутот на Општина Карпош, граѓаните преку месната самоуправа се грижат за: решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје; изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти); заштита на животната средина и природата; покренување иницијатива за уредување на просторот; организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и други работи од секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

1.2.4. Подрачни единици во општината на органи на државна управа

На територијата на општината лоцирани се подрачни единици на органите на државната управа:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ Карпош;
- Министерство за труд и социјална политика, ПЕ Карпош;
- Меѓуопштински центар за социјална работа, ПЕ Карпош;
- Министерство за финансии и имотно-правни односи, ПЕ Карпош;
- Министерство за правда;


Од министерствата и органите на државната управа, индиректно влијание на локалниот економски развој имаат: Министерството за земјоделство преку субвенциите за земјоделците и програмите за рурален развој и ИПАРД; Министерството за економија преку програмите за поддршка на конкурентоста; Агенцијата за поддршка на претприемништвото преку програмите за поддршка на

малите и средните претпријатија, Агенцијата за промоција на инвестициите и извозот преку програмите за привлекување инвеститори и програмите за извозна промоција; Агенцијата за вработување преку активните мерки за вработување и за самовработување.

Општина Карпош треба да воспостави соработка со овие институции за да овозможи поголем пристап на претпријатијата и невработените на нејзината територија во користењето на средствата што се наменети за поттикнување на локалниот економски развој.

1.2.5. Заинтересирани страни

Заинтересирани страни за локалниот економски развој на општината Карпош се:



1.3.Трендови во развојот на Општина Карпош во последните 5 години

1.3.1. Движење на населението

Во Општина Карпош во периодот 2017-2021 година нема значително зголемување на населението, напротив во 2021 година се забележува помал број имајќи ги во предвид бројот на новородените деца, умрените и поголемиот број на доселени лица.

1.3.1.1. Жители

Во Општина Карпош просечно годишно за последните четири години се раѓаат околу 570 деца или 9% од вкупно родените деца во Градот Скопје. Најголем

пораств на живородени деца се забележува во 2018 година, чии број е 611 живородени деца, а додека најмалку во 2019 година, 540 живородени деца.

Табела 7. Живородени деца по општини во Град Скопје, по години

	Вкупно				
	2017	2018	2019	2020	2021
Република Северна Македонија	21.754	21.333	19/845	19.031	18.648
Скопје	6.463	6.663	6.281	6.119	6.030
Аеродром	765	832	787	785	781
Ѓорче Петров	431	433	427	437	414
Карпош	574	611	540	573	558
Кисела Вода	623	610	590	549	519
Центар	760	815	800	622	717

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

Што се однесува до бројот на умрени лица, најмногу се бележат во 2021 година (1.064), што генерално ја има истата слика во сите општини, Градот Скопје и на ниво на целата држава, а веруваме дека се поврзува со Ковид пандемијата. Споредувајќи ги живородените деца и умерените лица во Општина Карпош, општината бележи негативен природен прираств во сите години, најголем во 2021 година од минус 506 лица, а најмал во 2018 година минус 60.

Табела 8. Умрени лица по општини во Градот Скопје, по години

	Вкупно				
	2017	2018	2019	2020	2021
Република Северна Македонија	20.310	19.727	20.446	25.755	28.516
Скопје	5.180	5.065	5.510	6.582	7.852
Аеродром	718	672	763	885	1.173
Ѓорче Петров	412	433	491	471	722
Карпош	706	671	725	864	1.064
Кисела Вода	691	704	745	857	1.035
Центар	620	588	627	646	778

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

Што се однесува до бројот на доселени лица во општината, тој незначително варира каде заедно со останатите поголеми скопски општини (Аеродром, Центар, Кисела вода и Ѓорче Петров) имаат најголем процент на доселени лица во однос на другите општини. Најголема разлика на доселени во однос на одселени граѓани има во 2020 година (плус 245 лица), а додека пак најмал во 2017 година (174 лица). Исто така од табелата можеме да заклучиме дека од година на година бројот на лица кои се отселуваат од општината е се помал во однос на претходните години почнувајќи од 2018 година, но во 2021 година овој тренд се менува и се забележува пораст во бројот на отселени лица.

Табела 9. Вкупно доселени и отселени граѓани од скопските општини, по години

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Вкупно доселени	Вкупно отселени	Вкупно доселени	Вкупно отселени	Вкупно доселени	Вкупно отселени	Вкупно доселени	Вкупно отселени	Вкупно доселени	Вкупно отселени
Скопје	2.506	1.553	2.145	1.221	1.954	989	1.942	1.047	1.999	1.188
Аеродром	629	202	558	190	387	129	456	159	417	182
Ѓорче Петров	268	117	150	86	170	69	180	63	170	92
Карпош	356	182	329	125	366	111	344	99	360	140
Кисела Вода	327	171	318	113	292	102	250	115	290	113
Центар	321	170	279	120	298	99	251	107	248	104

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

1.3.1.2. Деца

Бројот на деца во установите за згрижување на деца во претходните четири години е во постојан пораст. Најголемо зголемување имаме во 2020 година и тоа за 6% во однос на 2019 година и 9% во однос на 2017 година. Паралелно со тоа и бројот на вработени е зголемен во овие установи во однос на претходните години, но незначително. Исто така бројот на згрижени деца во детските градинки е многу поголем во однос на општините Ѓорче Петров (667) и Кисела Вода (1.584) за 2020 година, па можеме да заклучиме дека Карпош заедно со Општина Аеродром и Центар има најголем број на деца згрижени во детските гадинки во однос на останатите општини од градот Скопје.

Табела 10. Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание, и деца по вработен – по општини и години

Општин	ВКУПНО
--------	--------

и во градот Скопје												
	2017			2018			2019			2020		
	Деца	Вработени	деца /вработен	Деца	Вработени	деца /вработен	Деца	Вработени	деца /вработен	Деца	Вработени	деца /вработен
Аеродро м	1853	251	7.38	2037	242	8.42	2172	264	8.23	2320	274	8.47
Ѓорче Петров	532	89	5.98	545	91	5.99	628	92	6.83	667	91	7.33
Карпош	2049	288	7.11	2071	287	7.22	2111	282	7.49	2227	290	7.68
Кисела Вода	1313	213	6.16	1354	218	6.21	1425	221	6.45	1584	228	6.95
Центар	1657	274	6.05	1863	280	6.65	1866	282	6.62	2023	284	7.12

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

1.3.1.3. Ученици во основното образование

Бројот на ученици во основното образование во Општина Карпош во период 2017–2021 година е без значителен пораст со малку поголемо учество на ученици од машкиот пол и со само 30-50 ученици повеќе во однос на секоја претходна година. Генерално ваква слика имаат и останатите општини од Град Скопје со исклучок на Општина Аеродром со зголемување од 250 ученици во 2020/2021 година во однос на 2019/2020 година, Општина Центар со зголемување од речиси 400 ученици анализирајќи ги истите години. Истата слика е преликувана и на ниво на Град Скопје, односно се забележува пораст од над 1600 деца запишани повеќе во 2020/2021 во однос на 2019/2020.

Табела 11. Ученици во основни училишта, по пол, по општини и учебни години

	2017/2018			2018/2019			2019/2020			2020/2021		
	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки
Град Скопје	55.143	26.952	28.192	55.485	27.091	28.394	55.703	27.097	28.606	57.335	27.788	29.549
Аеродром	6.352	3.140	3.212	6.391	3.190	3.201	6.622	3.246	3.376	6.878	3.362	3.516
Ѓорче Петров	3.269	1.602	1.667	3.473	1.696	1.777	3.472	1.699	1.773	3.602	1.743	1.859
Карпош	6.641	3.269	3.372	6.668	3.244	3.424	6.698	3.253	3.445	6.770	3.284	3.486
Кисела Вода	5.315	2.624	2.691	5.301	2.605	2.696	5.234	2.573	2.661	5.365	2.624	2.741
Центар	4.429	2.221	2.208	4.468	2.248	2.200	4.299	2.112	2.187	4.696	2.291	2.405

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

Што се однесува до бројот на наставници во основните училишта во Општина Карпош, тие се речиси непроменети во текот на годините и се движи од 519 до 545 наставници. Како и во останатите општини во Град Скопје, така и во Општина Карпош значително доминира бројот на жени во однос на бројот на мажи, а бројот на деца по наставник е непроменет и се движи од 12 до 13 деца по наставник во сите години.

Табела 12. Наставници во основни училишта, по пол, по општини и учебни години

	2017/2018			2018/2019			2019/2020			2020/2021		
	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи
Град Скопје	3.667	2.979	688	3.678	3.007	671	3.688	3.015	673	4.148	3.324	824
Аеродром	409	369	40	445	401	44	462	405	57	489	434	55
Ѓорче Петров	236	196	40	237	206	31	221	193	28	266	217	49
Карпош	519	449	70	545	467	78	545	475	70	564	483	81
Кисела Вода	376	326	50	382	328	54	363	312	51	399	338	61
Центар	329	302	27	329	300	29	323	293	30	361	325	38

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

Благо намалување на бројот на ученици се забележува во 2020/2021 година и тоа со 200 ученици помалку во однос на 2019/2020 година. За разлика од Општина Карпош зголемен број на запишани деца во средните училишта се забележува во Општина Аеродром со над 350 ученици и Општина Центар со над 400 запишани деца во 2020/2021 година во однос на 2019/2020 година. Во останатите општини бројот е непроменет. Во средните училишта во Општина Карпош се запишани 20-25% од вкупниот број на ученици во средните училишта на Градот Скопје и вработени се 23% од вкупниот број наставници од средните училишта од Градот Скопје. Што се однесува до наставниот кадар во Општина Карпош има намалување за 55 вработени во 2020/2021 година во однос на 2017/2018 година, додека пак во останатите општини расте, но незначително.

Табела 13. Број на ученици во средно образование по пол, општини и години

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
--	-----------	-----------	-----------	-----------

	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки	вкупно	женски	машки
Град Скопје	23.869	11.592	12.277	24.122	11.807	12.315	23.731	11.672	12.059	24.966	12.366	12.600
Аеродром	2.626	1.175	1.451	2.711	1.239	1.472	2.781	1.250	1.531	3.162	1.513	1.649
Ѓорче Петров	297	121	176	258	110	148	252	109	143	237	94	143
Карпош	5.801	2.892	2.909	5.830	2.857	2.973	5.808	2.870	2.938	5.619	2.834	2.785
Кисела Вода	1.955	1.055	900	1.871	1.026	845	1.814	1.005	809	1.846	1.060	786
Центар	6.272	3.447	2.825	6.401	3.565	2.836	6.275	3.572	2.703	6.688	3.781	2.907

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

Табела 14. Наставници во средни училишта, по пол, по општини и учебни години

	2017/2018			2018/2019			2019/2020			2020/2021		
	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи	вкупно	жени	мажи
Град Скопје	2.194	1.482	712	2.214	1.514	700	2.220	1.497	723	2.110	1.416	694
Аеродром	245	156	89	255	164	91	284	187	97	245	155	90
Ѓорче Петров	33	27	6	33	27	6	37	27	10	37	28	9
Карпош	491	361	130	510	380	130	511	368	143	436	326	110
Кисела Вода	162	126	36	171	129	42	167	123	44	167	121	46
Центар	586	404	182	597	420	177	600	415	185	609	413	196

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

1.3.2. Економски субјекти

Бројот на активни економски субјекти кои делуваат на територија на Општина Карпош во 2021 година е 4.490 и тоа значи благо зголемување во однос на 2020 година, односно за 101 деловен субјект, а во однос на 2017 година за над 550. Иста е ситуацијата и во другите општини во Град Скопје каде секаде се забележува зголемување на бројот на деловни субјекти во 2021 година во однос на секоја претходна година.

Најмногу активни деловни субјекти се регистрирани во Општина Центар 7.145, потоа следи Општина Карпош 4.490, Општина Аеродром 3.773. Општина

Карпош учествува со 17% од вкупниот број на активни деловни субјекти во Градот Скопје за 2021 година.

Табела 15. Активни деловни субјекти по општини

Општина	2017	2018	2019	2020	2021
Скопје	25.539	26.162	28.094	27.104	27.038
Аеродром	3.565	3.675	3.905	3.788	3.773
Ѓорче Петров	1.522	1.573	1.729	1.720	1.769
Карпош	3.929	4.110	4.483	4.389	4.490
Кисела Вода	2.762	2.812	3.034	2.947	2.940
Центар	7.069	7.221	7.762	7.308	7.145

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

1.3.2.1. Структура на деловните субјекти според големина


Општина Карпош има најголем процент на микро претпријатија, потоа следат малите претпријатија, и со речиси иста застапеност на средни и големи претпријатија. Ваквиот соодност се пресликува и во останатите општини во Градот Скопје.

Табела 16. Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба

	Град Скопје	Аеродром	Ѓ.Петров	Карпош	К.Вода	Центар
2017 вкупно	25.539	3,565	1.522	3.929	2.762	7.069
Микро	15.575	2.295	1.025	2.284	1.768	3.836
Мали	9.250	1.219	475	1.538	941	2.916
Средни	365	25	12	49	36	147
Големи	349	26	10	58	17	169
2018 вкупно	26.162	3.675	1.573	4.110	2.812	7.221
Микро	15.854	2.361	1.046	2.403	1.771	3.898
Мали	9.538	1.260	504	1.584	984	2.988
Средни	403	27	12	63	41	150
Големи	367	27	11	60	16	185
2019 вкупно	28.094	3.905	1.729	4.483	3.034	7.762
Микро	17.428	2.546	1.195	2.704	1.956	4.333
Мали	9.840	1.303	509	1.650	1.011	3.069
Средни	447	28	13	65	43	178
Големи	379	28	12	64	24	182
2020 вкупно	27.104	3.788	1.722	4.389	2.947	7.308

Микро	15.662	2.361	1.151	2.519	1.837	3.789
Мали	10.281	1.371	539	1.734	1.036	3.157
Средни	470	29	17	70	49	185
Големи	391	27	13	66	25	179
2021 вкупно	27.038	3.773	1.769	4.490	2.940	7.145
Микро	15.669	2.323	1.165	2.549	1.802	3.608
Мали	10.492	1.390	572	1.800	1.072	3.169
Средни	477	36	17	75	42	179
Големи	400	24	15	66	24	189

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година



Процент на активни деловни субјекти во Општина Карпош по големина за 2021 година

1.3.2.2. Структура на деловните субјекти по дејности

Најголемиот број на деловни субјекти има во трговија на големо и мало (1064) потоа во стручни, научни и технички дејности (771) како и други услужни дејности (403) за 2021 година. Од табелата може да се види дека поради тоа што Општина Карпош е урбана општина без значајни економски зони, најмалку регистрирани деловни субјекти има во рударство и вадење на камен и земјоделство, шумарство и рибарство.

Табела 17. Активни деловни субјекти по сектори на дејност во Општина Карпош

	2018	2019	2020	2021
Вкупно	4110	4483	4389	4.490
А Земјоделство, шумарство и рибарство	25	36	35	38
Б Рударство и вадење на камен	8	8	9	10
В Преработувачка индустрија	336	350	322	323
Г Снабдување со ел. енергија, гас, пареа и климатизација	23	28	30	34
Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води; управување со отпад; санација на околината	9	10	12	13
Ѓ Градежништво	284	297	284	289
Е Трговија на големо и на мало; поправка на моторни возила и моторцикли	1100	1149	1097	1064
Ж Транспорт и складирање	162	175	180	182
З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	199	210	205	223
С Информации и комуникации	298	335	337	359
И Финансиски дејности и дејности на осигурување	24	27	29	33
Ј Дејности во врска со недвижен имот	64	76	70	71
К Стручни, научни и технички дејности	616	688	710	771
Л Административни и помошни услужни дејности	185	204	205	222
Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	10	10	10	10
М Образование	84	96	99	98
Н Дејности на здравствена и социјална заштита	196	190	202	208
Њ Уметност, забава и рекреација	111	141	143	139
О Други услужни дејности	376	453	410	403
П Дејности на домаќинствата како работодавачи	-	-	-	-
Р Дејности на екстратериторијални организации и тела	-	-	-	-

1.3.2.3. Угостителски и сместувачки капацитети

Во Општина Карпош има голем број на угостителски објекти кои главно се лоцирани во отворени и затворени трговски центри. Голем број од нив се препознатливи, бидејќи опстојуваат повеќе од 20 години на иста локација и се дел од промотивниот материјал на Град Скопје за привлекување и посета од страна на домашни и странски туристи.

Што се однесува до сместувачките капацитети, во општината има голем број на сместувачки капацитети отворени од страна на индивидуални лица, за што говори и регистрот на угостителство и туризам за физички лица. Станува збор за бројка од над 27 регистрирани сместувачки капацитети кои во текот на целата година примаат домашни и странски туристи. Исто така, Карпош може да се пофали и со поголем број на хотели и хотелски ресторани чии број на легла надминува над 1.600 легла со над 650 соби. Станува збор за реномирани хотелски објекти, како и помали хотели и мотели на различни локации на територија на Општина Карпош.

1.3.3. Градежни работи, објекти и станови


1.3.3.1. Инфраструктура

Анализирајќи ја табелата може да се утврди дека најмногу објекти за домување од страна на деловни субјекти се изградени во 2018 и 2021 година (109), а додека пак најмалку и тоа за 30% се изградени во 2020 година. Истата слика се пресликува и на изградени објекти во индивидуална сопственост каде во 2020 година бројот се намалува за дури 30 објекти помалку во однос на 2018 година, но бележи значителен раст во 2021 година и тоа за 44 објекти повеќе од 2020 година. Анализирајќи ги поголемите општините од Град Скопје најмногу изградени објекти во 2021 година има во Општина Карпош, па Општина Центар и тоа 103, а веднаш зад неа е Општина Општина Аеродром со 77.

Табела 18. Извршени градежни работи во објекти за домување градени од деловни субјекти по општини

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост
Аеродром	80	35	85	55	64	41	54	34	77	48
Ѓорче Петров	58	28	47	21	35	11	34	15	54	37
Карпош	94	59	109	74	77	43	71	43	109	87
Кисела Вода	60	44	65	40	47	32	40	25	42	21
Центар	136	72	148	78	107	52	129	49	103	64

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022



Графикон на извршени градежни работи

Бидејќи бројот на завршени станови од страна на деловните субјекти и станови изградени од лица во индивидуална сопственост е директно поврзано со бројот на изградени објекти од приложената табела подолу ќе видиме дека најмногу завршени станови имаме во 2019 година (1.006) како и 2018 година (797), а додека пак овој број е најмал во 2021 година (263). Од ова може да се види дека процентот е за 70 пати помал во однос на 2019 година.

Табела 19. Завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти, по општини

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост	Вкупен број на градежни објекти	Индивидуална сопственост
Аеродром	726	726	634	634	1.601	1.601	320	320	1.179	1.179
Ѓорче Петров	206	206	257	257	36	36	1	1	106	106

Карпош	458	433	797	797	1.006	1.006	393	393	263	263
Кисела Вода	424	424	163	163	69	69	231	231	121	121
Центар	151	151	127	127	164	164	60	60	126	126

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

Од табелата подолу, анализирајќи го периодот 2017–2019 година можеме да заклучиме дека бројот на завршени станови во индивидуална режија од година на година се намалува, за да резултира со благо покачување во 2020 година, екстремно големо во 2021 година со вкупно 209 завршени станови. Истото ова намалување на бројот на градби се пресликува во сите поголеми општини во Градот Скопје освен во Општина Ѓорче Петров, каде во 2021 година бројот на завршени станови значајно се зголемува во однос на 2020 година и тоа за 25 пати повеќе. Можеме да заклучиме дека во Општина Карпош поизразен е трендот на изградба на објекти за домување од колективен карактер одколку објекти од индивидуален карактер. Исто така може да видиме дека просечната квадратура на стан од година на година расте и ако во 2017 година е 91 м² по стан, во 2020 година просечно имаме 156 м² по стан изграден во индивидуална режија, за во 2021 година се гледа намалување и тоа на 104м² просечно од големина на стан.

Табела 20. Број на завршени станови, површина и просечна големина на станот во индивидуална режија по години

	2017			2018			2019			2020			2021		
	Број на завршени станови	Површина за завршени станови (м2)	Просечно во м2/стан	Број на завршени станови	Површина за завршени станови (м2)	Просечно во м2/стан	Број на завршени станови	Површина за завршени станови (м2)	Просечно во м2/стан	Број на завршени станови	Површина за завршени станови (м2)	Просечно во м2/стан	Број на завршени станови	Површина за завршени станови (м2)	Просечно во м2/стан
Аеродром	31	2.252	73	70	4.332	62	53	4.011	76	11	908	83	18	1.915	106
Ѓорче Петров	200	13.406	67	52	4.591	88	64	4.711	74	7	664	95	160	13.227	83
Карпош	136	12.312	91	25	3.217	129	32	4.370	137	37	5.629	156	209	21.685	104
Кисела Вода	108	9.284	86	66	5.157	78	111	8.636	78	5	676	135	30	2.779	93
Центар	52	5.558	107	99	7.463	75	61	4.025	66	15	2.631	175	108	11.394	106

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022

1.3.4 Туристи

Општина Карпош е на второ место во Градот Скопје според бројот на туристи до 2018 година, каде постои тренд на зголемување на бројот на домашни и странски туристи, благо намалување во 2019 година и драстично намалување во 2020 година. Ова се должи на почетокот на пандемијата Ковид – 19 и затварање на границите на речиси сите земји во светот. Во 2021 година со делумно отварање на границите и намалување на дел од рестриктивните мерки, бројот на странски туристи бележи благо зголемување и тоа само за 1500 туристи, а речиси двојно повеќе ноќевања. Иста таква слика се добива и преку бројот на ноќевања за претходните години. За споредба во 2020 година процентот на намалување на туристи изнесува 85% од 2019 година и намалување од 83% во однос на број на ноќевања. Споредбено со останатите поголеми скопски општини, логично најмногу туристи се евидентирани во Општина Центар во 2019 година (203.574 туристи) потоа следи Карпош со (47.485 туристи), Општина Аеродром (24.884 туристи) или 50% помалку во однос на Општина Карпош. Но ако ги анализираме низ години ќе видиме дека од година во година бројот на туристи значајно се зголемува во Општина Центар и Општина Аеродром, а додека во Општина Карпош е со благ пад. Тоа ни го покажува фактот што во Општина Аеродром бројот на туристи во 2021 година е зголемен за 3 пати повеќе во однос на 2020 година.

Табела 21. Број и ноћевања на домашни и странски туристи по општини

Општина	2017		2018		2019		2020		2021	
	Број на туристи	Број на ноћевања	Број на туристи	Број на ноћевања	Број на туристи	Број на ноћевања	Број на туристи	Број на ноћевања	Број на туристи	Број на ноћевања
Карпош	53.645	92.272	56.574	88.730	47.485	78.369	6.851	13.408	9.116	22.185
Домашни туристи	6.315	14.288	6.567	10.327	6.334	10.158	1.916	4.285	2.418	5.620
Странски туристи	47.330	77.984	50.007	78.403	41.151	68.211	4.935	9.123	6.698	16.565
Кисела Вода	4.312	8.567	4.543	9.094	4.346	8.304	307	561	/	/
Домашни туристи	421	530	540	1.411	524	797	97	133	/	/
Странски туристи	3.891	8.037	4.003	7.683	3.822	7.507	210	428	/	/
Центар	168.543	276.396	198.344	325.239	203.574	336.977	40.277	77.344	99.469	191.011
Домашни туристи	14.092	19.711	19.734	31.761	19.813	31.111	9.376	18.856	19.800	34.573
Странски туристи	154.451	256.685	178.610	293.488	183.761	305.866	30.901	58.488	79.669	156.438
Аеродром	11.269	22.403	10.590	27.959	24.884	49.080	7.684	13.840	22.971	47.068
Домашни туристи	1.610	2.465	1.608	2.845	4.137	6.493	1.850	2.848	5.595	10.553
Странски туристи	9.659	19.938	8.982	25.114	20.747	42.587	5.834	10.992	17.376	36.515

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година

1.4. Учество на општинскиот буџет во финансирање на развојот

Во периодот 2017-2021 година, Општина Карпош го реализираше општинскиот буџет под планираното во сите години. Процентот на реализација се движи од најмалку 29,5% во 2018, до најмногу 77,68% во 2021 година. Почнувајќи од 2017 година, индексот на планиран буџет од година на година се повеќе се намалува, па така во 2021 година се забележува 2,5 пати помал буџет од 2017 година.

Големи отстапувања во однос на планирано и реализирано се забележува во даночните приходи најмногу кај даноците на специфични услуги и тоа во сите години. Споредено со неданочните приходи се забележува поголема реализација во однос на планираната во сите години освен во 2020 година што главно се должи на затварањето на многу фирми и нивното неработење поради настанатата ситуација со Ковид 19. Исто така и капиталните приходи се многу под границите на реализација движејќи се меѓу 7% и 16 % во 2017 и 2018 година, а значително подобрување се гледа во 2021 година со реализација од 81,33%. Што се однесува до расходите има намалено трошење на општинските средства. Најмногу се забележува во делот на капиталните расходи, каде реализираните расходи учествуваат само со 14% до 20% во 2017/18 година, а нешто повеќе односно 77,37% се забележува во 2021 година.


Што се однесува на приходите и расходите во вкупниот буџет ќе кажеме дека најголем процент на добиени средства се остварува од данок на имот и даноци на специфични услуги во сите анализирани години, а најмногу расходи припаѓаат на капитални расходи, стоки и услуги и плати и надоместоци.

Табела 22. Планиран и реализиран општински буџет во 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година

ОПИС	2017			2018			2019			2020			2021		
	Реализиран	Планиран	% на реализација	Реализиран	Планиран	% на реализација	Реализиран	Планиран	% на реализација	Реализиран	Планиран	% на реализација	Реализиран	Планиран	% на реализација
ВКУПНО	622.849.767	1.946.000.000	32%	409.806.456	1.389.085.000	29,5%	609.705.549	910.916.164	66,93%	360.038.224	746.362.000	48,24%	543.627.358	699.838.000	77.68%
Даночни приходи	513.446.519	1.542.591.000	33.28%	358.642.882	1.126.461.000	31,84%	321.226.791	577.394.000	55,63%	316.651.296	629.634.000	50.29%	490.269.987	628.470.000	78%
Данок на доход	12.970.432	15.050.000	86.18%	13.738.906	12.850.000	106,92%	15.406.954	14.120.000	109,11%	18.360.715	19.000.000	96,64%	16.820.960	20.860.000	80,64%
Данок на имот	164.923.650	219.050.000	75.29%	155.240.570	158.900.000	97,67%	171.277.304	146.700.000	116,75%	178.211.244	169.200.000	105,34%	224.645.617	197.900.000	113.51%
Даноци на специфични услуги	335.322.609	1.308.091.000	25.63%	189.419.197	954.311.000	19,85%	134.398.100	416.274.000	32,29%	120.002.263	441.134.000	27,2%	248.626.138	409.210.000	60,76%
Такси	229.828	400.000	57.46%	244.209	400.000	61,05%	144.433	300.000	48,14%	77.074	300.000	25,7%	177.272.	500.000	35.45%
Неданочни приходи	28.063.522	20.085.000	139,72%	14.700.297	13.750.000	106,91%	7.541.553	8.050.000	93,68%	5.465.768	10.050.000	54,39%	11.930.718	8.580.000	139.05%
Претприемачки приход и приход од имот	15.276.683	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Такси и надоместоци	3.832.671	4.000.000	95,82%	3.634.960	4.500.000	80,78%	3.321.283	3.500.000	94,89%	2.004.294	4.000.000	50,11%	3.320.818	3.000.000	110.69%
Глоби, судски и адм.такси	4.145.182	6.085.000	68,12%	2.195.212	4.250.000	51,65%	1.864.509	2.050.000	90,95%	1.425.662	3.050.000	46,74%	1.816.480	2.580.000	70.41%
Административни такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др. Владини услуги	60.000	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др.неданочни приходи	4.748.986	10.000.000	47,49%	8.870.125	5.000.000	177,4%	2.355.761	2.500.000	94,23%	2.035.812	3.000.000	67,86%	6.793.420	3.000.000	226.45%
Капитални	54.712.930	322.000.000	16,99%	13.450.863	187.550.000	7,17%	10.499.506	15.205.000	69,05%	9.916.998	25.250.000	39,28%	13.257.520	16.300.000	81.33%

приходи															
Продажба на капитални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	54.712.930	322.000.000	16,99%	13.450.863	187.550.000	7,17%	10.499.506	15.205.000	69,05%	9.916.998	25.250.000	39,28%	13.257.520	16.300.000	81.33%
Трансфери и донации	26.626.796	61.324.000	43,42%	23.012.414	61.324.000	37,53%	270.437.699	310.267.164	87,16%	28.004.162	81.428.000	34,39%	28.169.133	46.488.000	60.59%
Трансфери и други нивоа на власт	26.013.251	61.324.000	42,42%	23.012.414	61.324.000	37,53%	269.998.191	310.267.164	87,02%	27.527.162	80.928.000	34,0%	28.088.133	46.488.000	60.42%
Донации од странство	613.545	0	100%	0	0	0	439.508	0	100%	477.000	500.000	95,4%	81.000	0	100%
РАСХОДИ	619.540.695	1.946.000.000	31,83%	409.806.456	1.389.085.000	29,50%	609.705.549	910.916.164	66,93%	360.038.224	746.362.000	48,24%	541.508.456	699.838.000	77,38%
Плати и надоместоци	72.595.114	92.899.000	78,14%	76.518.096	90.699.000	84,36%	72.051.760	76.531.000	94,15%	77.350.973	84.874.000	91,14%	80.653.809	89.024.000	80.60%
Резерви и недефинирани расходи	0	1.200.000	0	0	800.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	150.000	0%
Стоки и услуги	186.963.706	415.302.000	45,02%	159.899.449	379.117.000	42,18%	217.779.009	329.731.450	66,05%	162.530.893	319.184.000	50,92%	211.625.281	307.250.000	68.88%
Камати	9.028.077	11.000.000	82,07%	8.110.538	9.000.000	90,12%	7.240.555	8.000.000	90,51%	3.277.474	5.000.000	65,55%	5.915.657	6.000.000	98.59%
Субвенции и трансфери	78.607.234	129.300.000	60,79%	28.420.142	18.400.000	34,91%	39.007.110	66.441.496	58,71%	33.525.323	58.800.000	57,02%	58.274.837	69.010.000	84.44%
Социјални бенефиции	4.021.514	5.000.000	80,43%	3.810.736	4.600.000	82,84%	4.267.085	4.400.000	96,98%	5.438.604	7.400.000	73,49%	6.389.022	6.400.000	99.83%
Капитални расходи	253.966.341	1.272.799.000	19,95%	115.354.280	804.369.000	14,34%	250.616.955	401.512.218	62,42%	71.283.550	260.804.000	27,33%	148.007.781	191.304.000	77.37%
Отплата главница	14.358.709	16.00.000	87,02%	17.693.215	19.100.000	92,63%	18.743.075	24.000.000	78,1%	6.631.407	10.000.000	66,31%	30.642.069	30.700.000	99.81%

Извор: web страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk




Графикон: Структура на приходите на општинскиот буџет во 2018-2021 година

Табела 23. Структура на приходите и расходите на општинскиот буџет во 2018, 2019, 2020 и 2021 година

ОПИС	2017			2018			2019			2020			2021		
	Реализир ан	Планира н	% на реализац ија	Реализир ан	Планира н	% на реализац ија	Реализир ан	Планира н	% на реализац ија	Реализир ан	Планира н	% на реализац ија	Реализир ан	Планира н	% на реализац ија
ВКУПНО	622.849.767	1.946.000.000	32%	409.806.456	1.389.085.000	29,5%	609.705.549	910.916.164	66,93%	360.038.224	746.362.000	48,24%	543.627.358	699.838.000	77.68%
Даночни приходи	513.446.519	1.542.591.000	33.28%	358.642.882	1.126.461.000	31,84%	321.226.791	577.394.000	55,63%	316.651.296	629.634.000	50.29%	490.269.987	628.470.000	78%
Данок на доход	12.970.432	15.050.000	86.18%	13.738.906	12.850.000	106,92%	15.406.954	14.120.000	109,11%	18.360.715	19.000.000	96,64%	16.820.960	20.860.000	80,64%
Данок на имот	164.923.650	219.050.000	75.29%	155.240.570	158.900.000	97,67%	171.277.304	146.700.000	116,75%	178.211.244	169.200.000	105,34%	224.645.617	197.900.000	113.51%
Даноци на специфични услуги	335.322.609	1.308.091.000	25.63%	189.419.197	954.311.000	19,85%	134.398.100	416.274.000	32,29%	120.002.263	441.134.000	27,2%	248.626.138	409.210.000	60,76%
Такси	229.828	400.000	57.46%	244.209	400.000	61,05%	144.433	300.000	48,14%	77.074	300.000	25,7%	177.272.	500.000	35.45%
Неданочни приходи	28.063.522	20.085.000	139,72%	14.700.297	13.750.000	106,91%	7.541.553	8.050.000	93,68%	5.465.768	10.050.000	54,39%	11.930.718	8.580.000	139.05%
Претприемачки приход и приход од имот	15.276.683	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Такси и надоместоци	3.832.671	4.000.000	95,82%	3.634.960	4.500.000	80,78%	3.321.283	3.500.000	94,89%	2.004.294	4.000.000	50,11%	3.320.818	3.000.000	110.69%
Глоби, судски и адм.такси	4.145.182	6.085.000	68,12%	2.195.212	4.250.000	51,65%	1.864.509	2.050.000	90,95%	1.425.662	3.050.000	46,74%	1.816.480	2.580.000	70.41%
Административни такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др. Владини услуги	60.000	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др.неданочни приходи	4.748.986	10.000.000	47,49%	8.870.125	5.000.000	177,4%	2.355.761	2.500.000	94,23%	2.035.812	3.000.000	67,86%	6.793.420	3.000.000	226.45%
Капитални приходи	54.712.930	322.000.000	16,99%	13.450.863	187.550.000	7,17%	10.499.506	15.205.000	69,05%	9.916.998	25.250.000	39,28%	13.257.520	16.300.000	81.33%

Продажба на капитални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	54.712.930	322.000.000	16,99%	13.450.863	187.550.000	7,17%	10.499.506	15.205.000	69,05%	9.916.998	25.250.000	39,28%	13.257.520	16.300.000	81.33%
Трансфери и донации	26.626.796	61.324.000	43,42%	23.012.414	61.324.000	37,53%	270.437.699	310.267.164	87,16%	28.004.162	81.428.000	34,39%	28.169.133	46.488.000	60.59%
Трансфери и други нивоа на власт	26.013.251	61.324.000	42,42%	23.012.414	61.324.000	37,53%	269.998.191	310.267.164	87,02%	27.527.162	80.928.000	34,0%	28.088.133	46.488.000	60.42%
Донации од странство	613.545	0	100%	0	0	0	439.508	0	100%	477.000	500.000	95,4%	81.000	0	100%
РАСХОДИ	619.540.695	1.946.000.000	31,83%	409.806.456	1.389.085.000	29,50%	609.705.549	910.916.164	66,93%	360.038.224	746.362.000	48,24%	541.508.456	699.838.000	77.38%
Плати и надоместоци	72.595.114	92.899.000	78,14%	76.518.096	90.699.000	84,36%	72.051.760	76.531.000	94,15%	77.350.973	84.874.000	91,14%	80.653.809	89.024.000	80.60%
Резерви и недефинирани расходи	0	1.200.000	0	0	800.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	150.000	0%
Стоки и услуги	186.963.706	415.302.000	45,02%	159.899.449	379.117.000	42,18%	217.779.009	329.731.450	66,05%	162.530.893	319.184.000	50,92%	211.625.281	307.250.000	68.88%
Камати	9.028.077	11.000.000	82,07%	8.110.538	9.000.000	90,12%	7.240.555	8.000.000	90,51%	3.277.474	5.000.000	65,55%	5.915.657	6.000.000	98.59%
Субвенции и трансфери	78.607.234	129.300.000	60,79%	28.420.142	18.400.000	34,91%	39.007.110	66.441.496	58,71%	33.525.323	58.800.000	57,02%	58.274.837	69.010.000	84.44%
Социјални бенефиции	4.021.514	5.000.000	80,43%	3.810.736	4.600.000	82,84%	4.267.085	4.400.000	96,98%	5.438.604	7.400.000	73,49%	6.389.022	6.400.000	99.83%
Капитални расходи	253.966.341	1.272.799.000	19,95%	115.354.280	804.369.000	14,34%	250.616.955	401.512.218	62,42%	71.283.550	260.804.000	27,33%	148.007.781	191.304.000	77.37%
Отплата главница	14.358.709	16.00.000	87,02%	17.693.215	19.100.000	92,63%	18.743.075	24.000.000	78,1%	6.631.407	10.000.000	66,31%	30.642.069	30.700.000	99.81%

Извор: web страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk



Структура на расходи во општинскиот буџет 2018/2021 година

Табела 24. Структура на приходи и расходи и индекс на пораст 2018/2021

ОПИС	2018		2021		Индекс 2021/2018
	Реализиран Буџет	Учество	Реализиран Буџет	Учество	
ВКУПНО	409.806.456	100%	543.627.358	100%	2021/2018
Даночни приходи	358.642.882	87,52%	490.269.987	90,19%	1.37
Данок на доход	13.738.906	3,35%	16.820.960	3,10%	1.22
Данок на имот	155.240.570	37,87%	224.645.617	41,34%	1.45
Даноци на специфични услуги	189.419.197	46,22%	248.626.138	45,75%	1.31
Такси	244.209	0,07%	177.272	0,03%	0.73
Неданочни приходи	14.700.297	3,59%	11.930.718	2,19%	0.11
Такси и надоместоци	3.634.960	0,89%	3.320.818	0,61%	0.91
Глоби, судски и адм.такси	2.195.212	0,54%	1.816.480	0,33%	0.83
Административни такси и надоместоци	0	0	0	0	0
Др. Владини услуги	0	0	0	0	0
Др.неданочни приходи	8.870.125	2,16%	6.793.420	1,25%	0.77

Капитални приходи	13.450.863	3,28%	13.257.520	2.44%	0.99
Продажба на капитални средства	0	0	0	0	0
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	13.450.863	3,28%	13.257.520	2.44%	0.99
Трансфери и донации	23.012.414	5,62%	28.169.133	5.18%	1.22
Трансфери и други нивоа на власт	23.012.414	5,62%	28.088.133	5.17%	1.22
Донации од странство	0	0	81.000	0.01%	0
РАСХОДИ	409.806.456	100%	541.509.456	100%	1.32
Плати и надоместоци	76.518.096	18,67%	80.653.809	14.89%	11.05
Резерви и недефинирани расходи	0	0	0	0	0
Стоки и услуги	159.899.449	39,02%	211.625.281	39.09%	1.32
Камати	8.110.538	1,98	5.915.657	1.09%	0.73
Субвенции и трансфери	28.420.142	6,94%	58.274.837	10.76%	2.05
Социјални бенефиции	3.810.736	0,92%	6.389.022	1.18%	1.68
Капитални расходи	115.354.280	28,15'	148.007.781	27.33%	1.28
Отплата главница	17.693.215	4,32%	30.642.069	5.66%	1.73

Извор: веб страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk

Во однос на трендовите во општинскиот буџет може да се заклучи следново:

- Постои позитивен тренд на зголемување на даночните приходи во однос на неданочните приходи што укажува на зголемена економска активност;
- Треба да се анализира трендот на намалување на учеството на владините трансфери за да се оцени како да се покрие евентуалниот недостиг на средства за пренесените надлежности на општината;
- Планираниот буџет е приближно ист со реализираниот буџет во последната година, што значи дека добро се предвидуваат приходите со трошоците и се тоа дава една успешна реализација и правилна насока на развој на општината без задолжувања.

1.5. Ставови на заинтересираните страни за насоките на локалниот развој

За согледување на мислењето на заинтересираните страни за идните насоки на општинскиот развој и за утврдување на Стратешките приоритети, се спроведе анкета со вработените во општинската администрација вклучувајќи ги и урбаните и

руралните заедници, бизнис секторот, невладините организации како и Советниците од Советот на Општина Карпош за 2021– 2025 година.

Во продолжение се презентирани ставовите на заинтересираните страни групирани по области, за чие што спроведување ќе бидат задолжени надлежните сектори.

1.5.1 Анкета на релевантните актери на локалниот развој

Визија за општината

- ЗЕЛЕНА ГРАДИНА и ТУРИСТИЧКА ОАЗА на културен, еколошки, образовен, спортски и урбан туризам
- Зелена Општина – зелен Град кој континуирано ја штити и подобрува животната средина, одржливо ги користи природните ресурси и ги намалува негативните влијанија на човечките активности врз климата.
- Привлекување на интерес на домашните и странските инвеститори
- Отварање на нови индустриски капацитети од домашни и странски инвеститори, како можност за отварање на нови вработувања
- Економски развиена, урбана со добра инфраструктура која ќе понуди подобар животот на граѓаните, а со тоа ќе се намали иселувањето на младата популација.
- Општина со развиена зелена економија и зелени работни места преку отварање на нови алтернативни начини за производство на обновливи извори на енергија
- Општина која што ќе понуди еднакви можности на жените и мажите преку вмрежување со поголеми институции и здруженија (државни и меѓународни) кои работат проекти од областа на еднакви можности, родово буџетирање, заштита на жртви од семејно насилство, женско претприемништво и идентична можност при вклучување на пазарот на трудот.
- Модерна и дигитална Општина, која ќе биде пријатна и посакувана за живеење за младите.

Проблемите за остварување на визијата

- ☐ Законите кои ја опфаќаат регулативата на локалната самоуправа, во делот на финансирање на локалната самоуправа. Треба да се предвидат повеќе извори на приходи на општините, поточно да се прошири нормативната рамка за поквалитетно финансирање на општините.
- ☐ Дефинирање на појасни односи општини и Град Скопје
- ☐ Отсуство на дефиниран стратешки концепт, координиран помеѓу општината, владата и инвеститорите (стопанството), доследно менаџиран и спроведуван
- ☐ Отсуство на поволности за нови инвестиции

ДЕТЕКТИРАНИ ПРОБЛЕМИ КОИ ШТО ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТИНАТА

- Недостаток на паркинг места во одредени убрани заедници
- Преоптовареност на постоечки канализациони и атмосферски мрежи
- Неефикасен и неекономичен систем на улично осветлување
- Не усвојување на Урбанистички Планови
- Непостоење на индустриски економски зони во ГУП
- Слаба развиена свест на граѓаните во делот на екологијата и енергетската ефикасност
- Непостоење на соодветна стимулација за користење на обновливи извори на енергија во индивидуално и колективно домување
- Недостаток на капацитети во воспитно образовните институции
- Недоволно уредување и афирмација на планината Водно од делот на црквата Св. Пантелејмон
- Недоволна афирмација на туристичките локалитети и објекти од културно наследство во Општина Карпош
- Неискористување на школските дворови
- Слаба соработка и креативна мрежа помеѓу општината, бизнис секторот и НВО
- Отсуство на локална младинска стратегија и нивно вклучување во креирање на локални политики
- Отсуство на стручни лица во одредени сектори во општината
- Недостаток на културни домови, уредени спортски терени, базени во училиштата
- Зголемена младинската миграција, незаинтересираност и недоволна оспособеност за соодветни работни места на младите лица во државата, но и во Општина Карпош.
- Недоволно развиена инфраструктурата за спорт, рекреација и забава во општината, каде значително недостасуваат компоненти за социјализација и размена на идеи помеѓу жителите.

Област: ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

1. Поволни субвенции за жителите за поставување на индивидуални соларни системи
2. Изградба на парк со подигнување на ново зеленило, нови клупи и корпи за отпадоци и фонтана во близина на УЗ Бардовци
3. Редовно одржување на сите детски игралишта
4. Уредување на дворот во ООУ "Вера Циривири Трена"
5. Поставување на хибридни фотоволтаични панели на јавни објекти во надлежност на општината за користење на енергијата во самите објекти, напојување со електрична енергија на уличното осветлување, како и за продажба
6. Изградба на енергетско ефикасни објекти кои се под инвентаризации на Општина Карпош
 - ЈУОДГ Пролет, матичен објект – ул.Миле Поп Јорданов бр.74 – УЗ Владо Тасевски
 - ЈУОДГ Мајски Цвет, клон Тафталиџе – ул.Римска бр.26 - УЗ Владо Тасевски
 - ЈУОДГ Мајски Цвет, матичен објект Тафталиџе 2 – ул.Женевска бр.4 – УЗ Тафталиџе
 - ЈУОДГ Орце Николов, матичен објект Карпош 3 – ул.Карпошево Востани бр.1 – УЗ Карпош 3
 - ЈУОДГ Орце Николов, клон Карпош 4 – ул.Разловечко Востание бр.20 – УЗ Карпош 4
 - ЈУОДГ Распеана Младост, матичен објект Карпош 1 – ул.Руѓер Бошковиќ бр.6 – УЗ Карпош 1
7. Реконструкција на постоечките фасади во енергетско ефикасни на територија на Општина Карпош преку субвенцирање или целосно покривање на средствата
8. Поставување на контејнери за кабасти отпад
9. Уредување на летниковецот со шаховски табли и друг вид на урбана опрема пред УЗ Карпош – 2
10. Поставување на пунктови за изнајмување на велосипеди
11. Развој на мрежа на електрични полначи за автомобили, електрични тротинети и велосипеди
12. Уредување на кејот на река Вардар со нови содржини и украсно зеленило
13. Изградба на нов парк на ул. Илиндеска во УЗ Карпош 4
14. Поставување на соларни полначи за смарт телефони на кејот на река Вардар
15. Изградба на фотоволтаични паркинзи
16. Поставување на пунктови за селекција на отпад во близина на секоја зграда
17. Поставување на вендинг машини за селекција на отпад на одредени локации
18. Поставување на детски игралишта во детските градинки и училишта

19. Развој и поддршка на граѓаните за изградба на сопствени системи за електрична енергија
20. Уредување на дворовите во училиштата и градинките (урбана опрема, хортикултурно уредување)
21. Мониторинг и управување со електрична и топлинска енергија во општината
22. Замена на сите улични светилки со LED светилки заради значително подобрување на јавното осветлување, но и значителни заштеди на буџетот
23. Гасификација на Општина Карпош
24. Едуцирање на најмладата популација и пошироката јавност за селекција на отпад, обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност и рационално користење на ресурсите
25. Мали модулари системи за греење и ладење со ОИЕ (обновливи извори на енергија)
26. Поставување на улично осветлување на улицата од Бардовци до Качанички пат
27. Чистење на одводните канали во урбаната заедница ПБК
28. Да се направи испитување на поставување системи за производство на струја на ветер (ветерници на планината Водно)
29. Помош преку субвенции и поволни кредити за промена на кровови прозори и фасади на граѓаните кои живеат во индивидуални куќи
30. Помош преку субвенции и поволни кредити за промена на кровови прозори и фасади на граѓаните кои живеат во колективни објекти за домување
31. Поставување на подземни контејнери за собирање на отпад во сите урбани заедници
32. Расчистување на канал за отпадни води над германска амбасада и негово затварање
33. Поставување на нови детски игралишта
34. Користење на листовите што се собираат од парковите за правење на хумус
35. Подигање на ново зеленило секаде каде што има услови за озеленување
36. Кадровско доекипирање и оспособување на секторот (електро инженер и нов машински инженер).
37. Креирање на енергетски задруги и ЕСКО модели
38. Субвенции или поттикнување на инвеститорите за изградба на зелени кровови на резиденцијални и индивидуални објекти
39. Поголема соработка со граѓанските здруженија во реализација на поголем број на проекти од областа на енергетската ефикасност, климатските промени и животната средина
40. Да се развие СЕКАП - Одржлив енергетски и климатски акционен план

41. Користење на ЕМТ алатка (оценка за енергетска ефикасност) за селекција на можни партнер општини за спроведување на заеднички енергетски и развојни проекти
42. Спроведување на енергетски контроли во приватниот и јавниот сектор
43. Отварање на информативни центри и промотивни кампањи за одржливо греење и ладење
44. Поставување на компостери до зелените пазари, големите маркети, детските градинки и основни училишта со цел компостирање на остатокот на овошјето, зеленчукот и останатата храна. Компостот да го користат земјоделците во Карпош, како и општината за оддржување на зеленилото
45. Правилник за изнајмување на покриви на куќи /згради за поставување на соларни панели – технологија која допрва ќе станува поактуелна, а почетната инвестиција (кровот) е веќе направен. Доколку општината се модернизира во овој дел и дозволи слободно изнајмување на крововите за поставување на соларни панели, значително би се подобрила економијата на цела општина, а целиот проект финално може да резултира со изградба на првата е-бензинска во државата од мал обем, каде би се полнеле тротинети, велосипеди, mopеди и полесни автомобили
46. Модерни системи за менаџирање со отпад- електронски контролирани контејнери кои во секој момент го даваат нивото на пополнетост и волуменот и типот на отпад. Евтино решение кое ќе ги оптимизира комуналните претпијатија и значително ќе ги намали трошоците за нафта, превозни средства и жива сила, ќе ги намали загадувањето и ќе се намали гужвата предизвикана од комуналните камиони.
47. Набавка на тротинети наменети за општинската администрација како ефикасна замена во летниот период наместо користење на автомобилите за вршење на службени работи
48. Воведување на систем за изнајмување на тротинети преку поставување на пунктови низ општината за изнајмување од страна на граѓаните
49. Поставување на модерна урбана опрема со соларни полначи
50. Редовно оддржување на урбаната опрема

Област: КОМУНАЛНИ РАБОТИ:

1. Проширување на патот од Злокуќани кон Бардовци со планирана велосипедска патека
2. Санација на постоечката водоводна мрежа во општината
3. Воведување на паркинг зони, изградба на катни гаражи и вело патеки на територијата на Општина Карпош (проритетни - за катни гаражи Карпош 2 и Карпош 3, Влае 2; вело патеки ул.Париска, ул.Лондонска, ул.Љубљанска,

ул.Манапо, ул.Орце Николов, ул.Брадфордска, ул.Скупи; патот кон Горно Нерези до Етно село, во соработка со ЈП Градски Паркинг Скопје реализација на паркинг зони)

4. Реконструкција на улица Скупи заради нејзино константно уништување од тешки моторни возила со услов за нејзино проширување
5. Проширување на ул.Илинденска во Карпош 4 на потегот кон ул.Никола Парапунов за непречено движење на возилата и жителите
6. Асфалтирање на улицата која води од Бардовци кон Качанички пат
7. Поплочување на улица 2,6,8 и 14 во УЗ Бардовци
8. Изградба на нова водоводна и канализациона мрежа во Момин поток
9. Изградба на канализациона мрежа на улица 2 покрај другата како и на улица 1687
10. Зголемување на притисокот на вода во високите зони во населбите Жданец и Трнодол во УЗ Пецо Божиновски Кочо
11. Поставување на нова фекална канализација на ул: Ловкенска бр.4
12. Решавање на паркингот кај Веро на ул. ЊУ Делхиска со поставување рампи
13. Реконструкција на постоечката фекално канализациона мрежа на ул. 7 и Скупи бр.12
14. Изградба на детска градинка во УЗ Злокуќани
15. Изградба на катна гаража во делот кај Маврово механизација
16. Решавање на проблемот на ул.Иван Цанкар преку проширување на улицата или отстранување на возилата паркирани на самата улица или пренамена во еднонаочна улица.
17. Набавка на багери кои би можеле да се користат во случај на поплави, а со тоа и да се санираат штетите од поплавувањето
18. Изградба на мост кој ќе ги поврзува Карпош 4 со Злокуќани преку ул.Љубљанска
19. Реконструкција на сите плочници во трговските центри во Општина Карпош
20. Реконструкција на сите дотраени пешачки патеки и велосипедски патеки
21. Изградба на пешачки постови на покритичните места на Бул. Партизански одреди
22. Конечно пуштање во употреба на новата општинската зграда
23. Проширување на патеката за ролери и велосипеди на кеј на река Вардар
24. Изградба на трим патека на кеј на река Вардар
25. Изградба на смарт гаражи за велосипеди
26. Изградба на велосипедска патека на пат кон с.Горно Нерези
27. Изградба на нова велосипедска патека на патот од Злокуќани кон Бардовци
28. Бележење на нови пешачки патеки на планината Водно во делот на св.Пантелејмон

Област: СОЦИЈАЛА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ и КУЛТУРА :

1. Изградба на ново основно училиште во населба Злокуќани, Нерези и Влае 1
2. Изградба на градинка во Злокуќани
3. Изградба на нова детска градинка во Тафталиџе 1, Влае 2 и Злокуќани
4. Реновирање на детската градинка Пролет во Влае 1, Мајски цвет во Владо Тасевски, како и Распеана младост во Карпош 1 преку проширување на капацитетот за згрижување на поголем број на деца
5. Изградба на спортска сала Партизан
6. Изградба на нови тениски терени во основните училишта
7. Реконструкција на сите спортски игралишта во основните училишта
8. Организирање на спортски манифестации од врвен европски и светски квалитет
9. Враќање на шаховскиот турнир во организација на Општина Карпош
10. Организирање на меѓународен натпревар за скејтери
11. Организирање на домашни и европски натпревари на Адреналинскиот парк
12. Изградба на нови спортски терени на кејот на река Вардар
13. Отварање на пензионерски домови во сите урбани заедници
14. Планирање на пешачки патеки планирани за лица со посебни потреби
15. Отварање на дневни центри за лица со посебни потреби
16. Културни домови за глума, фолклор и ликовна уметност
17. Зголемување на бројот на градинки со цел згрижување на деца со тоа што ќе се реши проблемот на долго месечно чекање за прием на деца
18. Зголемување на капацитетот на постоечките детски градинки преку надградба или доградба зависно од можностите и проектите
19. Инклузија на деца од предшколска возраст од ромската популација
20. Формирање на канцеларии за помош на постарите лица и лица со инвалидитет
21. Повторно ставање во функција на хумани патроли
22. Поддршка и отварање на нови спортски школи
23. Опременување на училиштата со нови нагледни средства и проектни активности
24. Поставување на смарт табли во секое училиште
25. Доделување на стипендии за талентирани ученици
26. Доделување на спортски стипендии
27. Финансирање на училишно спортски клубови
28. Повторно организирање на училишни спортски лиги
29. Отварање на кретивен центар за млади лица и талентирани ученици
30. Финансирање на надарени и талентирани ученици при учество во меѓународни натпревари

31. Вклучување на училиштата во поголем број на Еразмус проекти
32. Примена на разни форми на мотивирање на наставниот кадар
33. Отварање на канцеларија за давање бесплатни правни совети
34. Помош на самохрани мајки и жртви од семејно насилство
35. Организирање на поголем број културно уметнички настани
36. Отварање на поголем број на спортски зони
37. Реконструкција на сите културни локалитети во Карпош
38. Организирање на фолклорни манифестации
39. Заживување на Културно лето Карпош
40. Користење на огранска храна во градинките и училиштата во Општина Карпош и тоа од обработливите посеи низ општината
41. Отварање на Олимписко тренинг село – СКС Карпош. Како еден од најистакнатите симболи на Општина Карпош има огромен потенцијал, препознаен од врвни светски качувачки експерти да прерасне во Олимписки тренинг центар. Тоа значи дека и до 6 месеци во годината, Карпош би бил посакувана дестинација на најдобрите качувачи од Европа, кои се стремат да настапуваат во Европската лига. Станува збор за бројка од околу 60.000-80.000 качувачи на возраст до 40 години, кои поддржани од различни спонзори (веќе постоечки договори) се обврзани што повеќе да патуваат и да пробуваат различни платформи за качување.
42. Изградба на модулари населби составени од монтажни куќи, наменети за млади - со тоа ќе им се помогне на младите лица преку кредит или плаќање на помали комуналии да купат свој дом

Област: УРБАНИЗАМ:

1. Проширување на урбанистичкиот план во руралната заедница Бардовци
2. Да се врати во функција постоечкиот ДУП сс. 3-01.10 градски четврт од 2016 кој во моментот не е во функција
3. Ефикасно решавање на легализација на диво изградени објекти кои се изградени пред донесување на Законот за легализација од 2011 година кои припаѓаат во делот на локалитетот Скупи
4. Носење на нов важечки ДУП во УЗ КЈП
5. Донесување на нови ДУП-ви
6. Мапирање на нови слободни парцели за привлекување на нови бизнис инвестиции

Област: ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Помош, субвенционирање и намалување на комуналии при отварање на нови бизниси
2. Обука на млади лица за отварање на нови бизниси
3. Отварање на модерна индустриска зона во Момин Поток со соодветна инфраструктура
4. Развој на циркуларната економија, преку развој на бизниси за искористување и ре-употреба на сите сировини и отпадни материјали.
5. Субвенционирање на фирми кои ќе вработат жители на Карпош
6. Отварање на индустриска зона со поволности за фирмите
7. Давање помош при самовработување на млади лица
8. Поддршка на иновативни проекти
9. Поддршка при отварање на старт-ап бизниси од ИТ секторот
10. Поголема соработка со НВО и бизнис секторот во реализација на проекти за зголемување на локалниот економски развој
11. Отварање на повеќе бизнис центри за млади, вработување на млади лица и овозможување на пракса во текот на студирањето
12. Збратимување со општини од земји членки во Европска унија
13. Поголема соработка меѓу општината и Градот Скопје
14. Промоција и поддршка на постојните бизниси преку нивна промоција со збратимени општини
15. Обновување на брошурите за промоција на туристичките локалитети.
16. Учество на саеми за промоција на туристичките локалитети.
17. Организирање на туристички екскурзии на децата од основните училишта со цел запознавање со културното и историското наследство во општината.
18. Постапување на туристички знаци и патокази.
19. Организирање на манифестации за поддршка на старите занаети.
20. Обука на млади лица за полесен пристап кон вработување.
21. Доквалификација на млади лица и самохрани мајки.
22. Обука за вработување на лицата од ромска популација.
23. Субвенционирање на одредени професии за млади жители (програмер, пилот, готвач и сл).
24. Поттикнување на младите при одгледување на органски земјоделски производи.
25. Овозможување на практични обуки на млади лица во државни и приватни институции.

26. Вработување на млади кадри преку соработка со образовните институции и бизнис секторот.
27. Посредување при вработување на млади лица со фирмите кој се на територија на Општина Карпош.
28. Воведување на посебни стимулации за млади припремачи.
29. Обука за професионално усовршување на вработените.
30. Студиски посети на вработените со цел стекнување и размена на искуство.
31. Формирања на тимови за поголема искористеност на странски фондови.
32. Активирање на соработката со збратимените општини со цел поголемо взаемно вклучување во поднесување на проекти.
33. Мапирање на сите туристички локалитети за печатење на мапа за општината.
34. Издавање на годишни брошури за организирање на културни настани и манифестации кој се организираат во општината.
35. Промоција на туристичките локалитети преку издавање на брошури и нивна дистрибуција.
36. Постапување на смарт табли за информација на туристите.
37. Отварање на туристичко инфо биро.
38. Давање на стручни совети и помош на земјоделците при пополнување на апликации за добивање на финансиски средства од ИПАРД и други видови на фондови.
39. Поттикнување на земјоделците да преминат во органско производство преку нивно субвенционирање и истите земјоделски производи да се искористат како локална органска храна во градинките и училиштата во Општина Карпош.
40. Поддршка на земјоделците за применување во производство на органски производи
41. Развој на селски туризам преку стимулирање на домаќинствата за организирање на изложби на ракотворби, традиционален ручек преку нивно вметнување во туристичките брошури
42. Младински канцеларии: со working space е модерен концепт, кој сеуште се развива ширум светот, а претставува урбан простор (зграда, сала, кука) каде се направени поголем број на канцеларии кои по релативно ниски цени се изнајмуваат на дигитални номади и фриленсери. Со ова, им се помага на огромниот број на ваков профил луѓе да се организираат во делот на работата, а истите би биле понатаму корисници на поголем дел од содржините што ќе се нудат околу овие канцеларии (велосипеди за изнајмување, тротинети и слично)
43. Примена на субвенционирано вработување - во делот на ненаменските средства, доколку постои законска можност општината да донесе правилник за субвенционирање на одредени професии, правилник со што ќе се обезбедат средства за млади жители на Општина Карпош да успеат во остварување на

својот сон да се занимаваат со одредена професија. Во таа насока би се субвенционирале курсеви за:

Програмер или креатор на апликации

Пилот- по примерот на западни земји, доколку Општина Карпош годишно финансира двајца жители за стекнување на пилотска дозвола, што чини 14.000 евра (по пилот), годишен поврат на инвестицијата која може да биде и вид на кредит би бил околу 40.000 евра, ако се земат во предвид платите на секој млад пилот во било која компанија. Со ова се води до директно подобрена економија на општината преку своите граѓани.

Готвач – потребата и дефицитот од овој тип на вработени е огромен, а интересот мал, додека невработеноста се зголемува псотојано. Со субвенции за стекнување на основно и напредно познавање на овој тип работа, општината директно ќе допринесе за подобрување на личната економијата.

Област ИТ:

1. Дигитализација на општината
2. Полесен пристап при поднесување на барања и добивања на одобренија

2. Анализа на опкружувањето и нејзино влијание врз локалната самоуправа

2.1. Пошироко опкружување -ПЕСТЛЕ анализа

Со цел ефикасно и навремено да се предвидат промените на опкружувањето, Општина Карпош мора да ги разбере и предвиди внатрешните и надворешните услови. Овој дел на скенирање на опкружувањето е исто така познато како PEST анализа, што всушност е кратенка од Политички, Економски, Социо-културни и Технолошки фактори.

Карактеристични фактори кои влијаат врз Општина Карпош се:

Политички фактори

- ❖ Децентрализација - продолжува имплементацијата на акцискиот план за следење на децентрализацијата и јакнење на капацитетот на општините за остварување на законските надлежности. Општина Карпош успешно ги комплетираше фазите од децентрализацијата и претстои период на јакнење на капацитетот на администрацијата за остварување на превземените надлежности.
- ❖ “Позициски – опозициски ” статус во Владата и Градот Скопје – анализирајќи ја моменталната состојба, политичката определеност на парламентарната власт е спротивна од политичката определба на Градот Скопје и повеќето општини од скопскиот плански регион. Сето тоа придонесува политички судири при носење на локални политики, владини политики, како и недостаток во поддршка при

реализација на локални проекти од стратешки карактер. Слабата локална и владина комуникација придонесува за немање на заедничка визија и насоки за иден развој на локалните самоуправи и државата генерално.

- ❖ Евроинтеграции - Република Македонија како земја кандидат за влез во ЕУ превзема чекори и реформи, кои ќе се рефлектираат и врз општините кои исто така ќе мораат да преземат дел од обврските за постигнување на зацртаната цел.
- ❖ Безбедност и стабилност на државата/регионот – Генералната нестабилност на Европа погодена од последните случувања и дестабилизацијата која резултираше со воениот конфликт во Република Украина и Република Русија влијаеше со политичка неизвесност и дестабилизација и во нашата земја. Исто така, не треба да се заборави и Ковид пандемијата која не само што направи дестабилизација на нашата држава, вклучувајќи го стопанството, образованието, здравството, исто така ги погоди на помал или поголем начин сите земји од светот и направи дестабилизација на целата светска економија.

Економски фактори

- ❑ Странски директни инвестиции (СДИ) - Ако политиката на владата е насочена кон привлекување на странски директни инвестиции тоа ќе влијае и за поголеми инвестиции во општината. Но, Општина Карпош со зголемените надлежности кои произлегуваат од процесот на децентрализација, сега има можност за самостојно привлекување и стимулирање на странски директни инвестиции, преку директни контакти и заложби за нивно привлекување.
- ❑ Стабилност на макроекономската политика - Стапката на инфлација, стабилноста на курсот на денарот и многу други макроекономски фактори имаат големо влијание врз бизнис климата, како на централно така и на локално ниво.
- ❑ Трошоци за водење бизнис - Многу е важно општината да ги намали овие трошоци и одвои повеќе средства за стимулирање на бизнисот. Исто така, општината треба да обезбеди и понуди погодни услови, намалување на процедурите за започнување на нови бизниси, како и ефикасно да го имплементира едно шалтерскиот систем (“one stop shop”). Она што се јавува како позитивно е дека Општина Карпош веќе го има ставено во употреба едно шалтерскиот систем и ги има поедноставено процедурите за водење на потребните документи.
- ❑ Собирање на даноци и такси - Централната и локалната власт треба да најдат начин за да ја зголемат ефикасноста во собирањето на разни такси од граѓаните. Станува збор за финансирање на општината од граѓаните преку следните давачки: данок на имот, данок на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, персонален данок на доход, данок од додадена вредност, такси за истакнување на фирми, такса за користење на улици и патишта, такса за јавно осветлување и други видови на даноци и такси. Успешноста на овој процес зависи и од довербата што граѓаните ја имаат во локалната власт. Општина

Карпош е една од водечките општини во собирање на овој тип на даноци и истите учествуваат во општинскиот буџет со значително висок процент.

Социо-културни фактори

- Доверба во власта – Општинското раководство треба да води политика на професионално работење и да биде поактивна и потранспарентна во делот на услугите кои што ги нуди. Исто така, треба да оди кон што е можно поголемо вклучување на граѓаните во процесот на градење на политиката за добро општинско работење. Општина Карпош посветено работи во овој дел што резултираше со искачување на врвот на најтранспарентни државни институции во последните две години и доби многу признанија како најтранспарентна општина на ниво на државата.
- Слаба грижа за опкружувањето на граѓаните - Грижата на граѓаните во врска со здравјето и чистата околина е на многу ниско ниво. Не би ги елаборирале причините за ваквата состојба, но воведувањето на подобра и поактивна едукација (започнувајќи од најмладите), како и постојаното и доследно воведување на санкции врз граѓаните и стопанскиот сектор кои ја загадуваат околината и природата, со сигурност ќе дадат резултат. Резултатите ќе бидат поуспешни ако се имплементираат двете активности истовремено, без давање приоритет на една од нив.
- Граѓанско учество - Инволвирањето на заедницата може да помогне општинското раководство да работи со доза на “здрава критика”. Постојат голем број на бенефити кои може да се добијат доколку се зголеми учеството на јавноста во работењето на општината. Довербата која ќе ја стекне општината од граѓаните е најголема од сите придобивки.

Технолошки фактори

- Дигитализација или Е-влада – Е-влада е „усвоен наслов“ на информациската и комуникациската технологија на владини и јавни агенции и го трансформира начинот на кој институциите комуницираат со граѓаните. Неговата употреба ветува зголемување на ефикасноста и ефективноста на институциите и радикално го менува нивниот однос спрема јавноста. Напредокот во комуникацијата и користењето на технологијата игра главна улога во зголемувањето на животниот стандард и им дава поголема моќ на луѓето да добијат пристап до сите активности, но и да ги разберат системите кои им се достапни.

2.2. СВОТ АНАЛИЗА на единицата на локална самоуправа

СВОТ анализата се однесува само на локалната самоуправа и администрација и служи за дефинирање на компаративните и конкурентските предности за следниот петгодишен период.

	Позитивно влијание	Негативно влијание
Внатрешни фактори	Strengths- Јаки Страни • Транспарентност: Според центарот за граѓански комуникации, фондацијата Fridrih Ebert, Општина Карпош ја оцени како 100 % транспарентна за 2021/2022 година ➢ двонасочна комуникација со граѓаните преку facebook и instagram, ➢ воведување на мобилна апликација М – заедница, ➢ на веб страната на Општина Карпош постојано се објавуваат сите финансиски податоци, одлуки од седници на советот, дневни активности и сл. • Имиџ на успешност - Добиени награди и признанија дома и во странство • Амбициозно раководство (изборна програма и предложени и реализирани проекти) • Искусна и обучена администрација (континуирана обука) • Голем опфат на граѓаните во годишните активности (контакти, проекти, настани, средби); • ИТ опременост и ИСО стандард во работењето	Weaknesses- Слаби страни • Недостаток на сопствена иницијатива функционира по системот "top-down" менаџирање со организацијата • Финансиска нестабилност - големи осцилации во реализација на приходите, ограниченост во креирање на висината на буџетот • Недоволно искористување на можностите за соработка (мал број идеи за проекти со збратимени општини, земји членки на ЕУ) • Недоволна искористеност на потенцијалот на НВО во општината (мал број на заеднички проекти и мал опфат на граѓаните преку НВО) • Недостаток на стручна администрација во одредени сектори (ниските плати, не атрактивни за одредени професии) • Дисперзираност на секторите и вработените на различни локации • Слаба соработка на советниците од Советот на Општина Карпош и администрацијата

Надворешни фактори	• Opportunities- Согледани Можности • Засилена поддршка од страна на ЕУ за проекти во областа на животната средина и екологија (искористување на обновливи извори на енергија, изградба на енергетско ефикасни објекти и сл.) • Искористување на историските, културните и спортските локалитети за развој на туризмот и привлекување на странски и домашни туристи • Можност за имплементација на меѓуопштински проекти со цел искористување на заедничкиот потенцијал • Вклучување на основните училишта во еразмус програмите со цел подобрување на образовниот процес преку размена на искуства • Развиена инфраструктурна мрежа со цел привлекување на странски инвестиции	• Threats- Согледани Закани/Ризици • Перцепција за нестабилност во светот и во регионот • Конкурентноста на другите општини, со посебен акцент на руралните општини • Нестабилни економски услови • Можност за повторно ескалирање на пандемијата, светската криза и дестабилизација на државата • Ризик од предвремени избори на државно ниво
--------------------	---	--

Врз основа на СВОТ анализата стратешкиот пристап ќе биде искористување на силните страни на општинската администрација за да се пресретнат можностите што се нудат во опкружувањето.

<i>Можности</i>	<i>Јаки страни</i>
• Засилена поддршка од страна на ЕУ за проекти во областа на животната средина и екологија (искористување на обновливи извори на енергија, изграба на енергетско ефикасни објекти и сл.) • Искористување на историските, културните и спортските локалитети за развој на туризмот и привлекување на странски и домашни туристи • Можност за имплементација на	• Транспарентност: Според центарот за граѓански комуникации, фондацијата Fridrih Ebert, Општина Карпош ја оцени како 100 % транспарентна за 2021/2022 година - двонасочна комуникација со граѓаните преку facebook и instagram, - воведување на мобилна апликација М – заедница, - на веб страната на Општина

меѓуопштински проекти со цел искористување на заедничките потенцијали • Вклучување на Основните училишта во еразмус програмите со цел подобрување на образовниот процес преку размена на искуства • Развиена инфраструктурна мрежа со цел на привлекување на странски инвестиции	Карпош постојано се објавуваат сите финансиски податоци, одлуки од седници на советот, дневни активности и сл. • Имиџ на успешност- Добиени награди и признанија дома и во странство • Амбициозно раководство (изборна програма и предложени и реализирани проекти) • Искусна и обучена администрација (континуирана обука) • Голем опфат на граѓаните во годишните активности (контакти, проекти, настани, средби и сл) • ИТ опременост и ИСО стандард во работењето
--	--

2.3. Други нивоа на власт и институции во опкружувањето

2.3.1. Град Скопје

Град Скопје има надлежности за локалниот економски развој и во рамки на овие надлежности Стратегиски документи:

- Стратегија за локален економски развој со акционен план за период 2022 – 2025 година; Стратегија за малите и средните претпријатија и претприемништво на Град Скопје со акционен план за период од 2022 – 2025 година; Стратегија за развој на туризмот 2020 - 2023; изработка на Стратешки план на Град Скопје за 2023 – 2025 година, активна Стратегија за развој на занаетчиство.
- Програми за развој на комуналната и сообраќајната инфраструктура, годишни програми за енергетска ефикасност и подобрување на животната средина, како и годишни програми на сите Сектори и одделенија кои се формирани по Актот за систематизација.

Во подготовка на Стратешкиот план на Град Скопје, активно учество имаше администрацијата од сите општини во Град Скопје. Општина Карпош даде свои предлози и идеи, а најголемо учество во стратешките документи имаат инфраструктурните проекти.

2.3.2. Центар за развој на Скопски плански регион

Центарот за развој на Скопски плански регион¹ донесува стратегии, програми и проекти поврзани со економскиот развој.

❖ Акциониот план на Скопски плански регион опфаќа 4 Стратешки области и приоритети за развој на регионот :

1. Стратешка цел – подобрена активност и конкурентност на регионот преку поттикнување и развој на МСП, носечките индустрии и развој на модерната инфраструктура со вкупно 7 приоритети и 19 конкретни активности
2. Стратешка цел – развиен човечки капитал кои одговара на потребите на пазарот на труд, обезбеден повисок степен на родова еднаквост и подобрена социјална и здравствена заштита. Оваа цел е поделена на 4 приоритети и 11 конкретни активности.
3. Стратешка цел – подобрен квалитет на животната средина во Скопскиот регион со дефинирани 5 приоритети и 15 конкретни активности.
4. Стратешка цел – одржливо користење на природното и културното наследство во функција на туризмот со дефинирани 3 приоритети и 10 конкретни активности.

Во голем дел од конкретните активности, Општина Карпош се јавува или како лидер или како партнер за реализација на предложените активности и се очекува истите да бидат реализирани во следниот период. Акцискиот план се донесува секоја година и е дел од Програмата за развој на Скопскиот плански регион за 2021 – 2026 година.

2.3.3. Влада на Република Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија² го планира и управува економскиот развој на општините преку своите дефинирани стратешки приоритети:

- Обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните
- Справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот Ковид – 19
- Водење на пристапни преговори со европската унија
- Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност

¹ <http://skopjeregion.gov.mk/>

² <http://vlada.mk/>

- Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на труд
- Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти
- Целосно спроведување на охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на меѓусебно толеранција и почитување
- Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аеро загадување и влијание на климатските промени

Владата на Република Северна Македонија и Министерствата подготвуваат голем број на Стратегии се со цел да бидат дел од стратешките приоритети на општините.

Голем дел од овие стратешки приоритети се и приоритети на Општина Карпош, посебно оние кои го опфаќаат нејзиниот делокруг на работење.

2.3.4. Меѓународни организации

Меѓународните организации го поддржуваат развојот на Република Северна Македонија преку билатерална и мултирателна помош³, фокусирани на национално, регионално и на европско ниво.

Општина Карпош е и ќе биде насочена кон подготовка на капитални и стратешки проекти за општината како и градење на цврста соработка со меѓународните организации се со цел обезбедување на финансиска, техничка и друг вид на институционална помош, не само од страна на Европската Унија туку и од други меѓународни организации.

3. Фактори на економскиот развој

Економски развој генерално се однесува на одржливи и усогласени акции на креаторите на политиките на заедниците, со кои се промовира животниот стандард и економската благосостојба на одредена област или територија.

Економскиот развој, исто така може да се однесува на квантитативните и квалитативните промени во економијата. Таквите активности може да вклучат повеќе области, вклучувајќи развој на човечкиот капитал, клучната инфраструктура, регионалната конкурентност, одржливост на животната средина, социјална инклузија, здравје, безбедност, образование и други иницијативи.

³ <http://www.sep.gov.mk/>

Економскиот развој се разликува од економскиот раст. Додека економскиот развој е напор да се интервенира со политики кои имаат цел - подобра економска и социјална благосостојба на луѓето, економскиот раст е поврзан со продуктивноста на пазарот и со порастот на БДП. Затоа економскиот раст е еден аспект на процесот на економски развој.

Факторите на локалниот економски развој се групираат во три подрачја⁴:

1) Стабилност и предвидливост

- ❖ Институциите да генерираат динамичка стабилност
- ❖ Поделба на надлежности помеѓу приватен, граѓански и јавен сектор
- ❖ Обезбедување инфраструктура, (комунална, сообраќајна, комуникациска, енергетска) вклучувајќи и човечки вештини и компетенции
- ❖ Успешен менаџмент на вкупната економска стабилност

2) Конкуренција (натпревар) и раководење со промени

- Постојано следење и управување со промените за развиен, динамичен, флексибилен и иновативен приватен сектор
- Понуда на квалификувана работна сила и развиен пазар на труд
- Поволно бизнис-опкружување со лесен пристап до: информации и знаење; систем на континуирано учење; пазари; финансии; квалитетни јавни услуги
- Куповна моќ на граѓаните, доверба и штедење

3) Социјална инклузија

- Локално лидерство за поттикнување на заедништво и толеранција
- Пристап до политичко претставување на различни категории на граѓани
- Еднаквост на сите пред законите
- Пристап до образование
- Пристап до работа
- Пристап до јавните добра и услуги

4. Мисија и визија

⁴ Факторите на кои општината може да влијае се напишани со болд и италик букви

4.1. Мисија

Посветеност кон креирање и достигнување на потребите за забрзан локален развој на Општина Карпош преку:

- Вклучување на органите на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните институции, приватниот и граѓанскиот сектор, невладиниот сектор и меѓународната заедница, и
- Континуирано обучување и подготовка на органите на локалната самоуправа, јавните претпријатија и јавните установи за испорака на висококвалитетни стандардизирани услуги ориентирани кон бизнисот и граѓаните.

Вработените во Општина Карпош ќе креираат и ќе ја поддржат партиципативната атмосфера преку вклучување на граѓани и останати учесници во работењето на општината.

Општината ќе создаде таква политика која ќе биде точна и прецизна според барањата во имплементирање и евалуација на јавната политика.

4.2. Визија

Општина Карпош ќе биде место каде сите граѓани без разлика на пол, возраст или религија ќе ги најдат своите можности и ќе го искористат својот потенцијал.

Општина на граѓаните во која има надеж, достоинство, интегритет, хумани вредности, богатства, културни содржини, етичка мотивација и човечка солидарност во сите сегменти на животот и работата на секој дел од локалната заедница.

- ❖ Туристичка оаза, креативна општина и зелена градина, водечка на спортски, културен, образовен и социјален план

Општина во која:

- граѓаните уживаат во високиот квалитет и стандард на урбаното живеење.
- се користат најдобрите светски практики, се подобрува и унапредува економското опкружување, се вложува во граѓаните - посебно во младите со цел обезбедување просперитет на заедницата.
- се промовира бизнисот, инвестициите и креативните индустрии

4.3. Општа цел

Карпош - конкурентна општина со одржлив економски развој и атмосфера погодна за водење бизнис.

Долгорочни цели:



5. Стратегиски приоритети и цели на Општината Карпош

5.1. Долгорочни Стратегиски насоки

5.1.1. Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните

Долгорочната насока на развојот е општина која постојано презема мерки за унапредување на условите за живот и работа на своите граѓани со што нивниот потенцијал и иновации ќе дојде до израз.

Стратешки цели за периодот 2022-2026 година за спроведување на приоритетни проекти вклучуваат: унапредување на комуналната инфраструктура, подобрување на образовниот процес, изградба и адаптација на културни и рекреативни објекти, подобрување на мерките за енергетска ефикасност, зачувување на животната средина, остварување на целите поврзани со покриеност на сите категории на луѓе, подобрување на животот и работата. Дефинирани се 8 Стратегиски цели, 30 мерки и 116 проекти.

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
 Стратешка цел: 1.1. Унапредување на комуналната и патната инфраструктура

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.1.1. Уредување на кејот на р.Вардар	1. Уредување на кејот на река Вардар со нови содржини и ново зеленило

	2. Проширување на патеката за ролери и велосипеди 3. Уредување на трим патека
1.1.2 Третман на отпадни води (фекална канализација), нова и санација на водоводна мрежа	1. Чистење на одводни канали во урбана заедница Пецо Божиновски Кочо 2. Расчистување на канал на германска амбасада и негово затварање. 3. Санација на постоечката водоводна мрежа во Бардовци. 4. Изградба на канализациона мрежа на ул.2 во Бардовци. 5. Поставување на нова фекална канализација на ул.Ловкенска бр.4 6. Реконструкција на постоечката канализациона мрежа на ул.7 и Скупи бр.12 7. Нова водоводна и канализациска мрежа во момин поток. 8. Зголемување на притисокот на вода во високите зони во населба Зданец и Трнодол.
1.1.3. Паркови, училишни дворови и партерно уредување	1. Уредување на дворовите во сите основни училишта. 2. Подигнување на нови зелени парковски површини во општината. 3. Изградба на парк во близина на руралната заедница Бардовци 4. Уредување на дворовите во детските градинки. 5. Изградба на нов парк на ул.Илинденска - Карпош 4.
1.1.4. Паркирање	1. Решавање на паркингот кај Веро на ул.Нуделхиска. 2. Изградба на катна гаража кај Маврово механизација. 3. Изградба на катни гаражи во Карпош 2, 3 и 4, Влае 2 4. Изградба на смарт гаражи за точак
1.1.5. Улично осветлување	1. Поставување на улично осветлување од ул.Бардовци до Качанички пат.
1.1.6. Велосипедски патеки	1. Изградба на нови велосипедски патеки по патот кон горно Нерези. 2. Нови патеки на ул.Лубљанска, ул Орце Николов, ул.Брадфордска, ул Париска 3. Изградба на велосипедска патека на патот

	од Злокуќани кон Бардовци. 4. Реконструкција на сите оштетени велосипедски патеки
1.1.7. Санација и асфалтирање на улици	1. Проширување на патот од Злокуќани кон Бардовци. 2. Реконструкција на ул.Скупи. 3. Проширување на ул.Илинденска во Карпош 4 кон ул.Никола Парапунов 4. Асфалтирање на улицата од Бардовци кон Качанички пат 5. Поплочување на ул.2, 6, 8, 14 во Бардовци. 6. Изградба на нов мост на ул.Љубљанска кој ќе го поврзе Карпош 4 со Злокуќани. 7. Решавање на проблемот на ул.Иван Цанкар преку проширување на улицата, отстранување на возилата кои се паркирани на самата улица или пренамена во еднонасочна улица 8. Изградба на пешачки мостови на сите критични места долж Бул.Партизански одреди
1.1.8. Тротоари/поплочување и пристапни патеки	1. Поставување на пешачки патеки за лица со посебни потреби 2. Реконструкција на сите плочници во отворените трговски центри во Општина Карпош 3. Реконструкција на сите оштетени тротоари и пешачки патеки
Индикатори	Метри должни на извршените работи, процент на заштеда на електрична енергија, број на жители корисници на услугата, број на засадени дрва
Целни групи	Граѓани, бизнис сектор, образовни институции (градинки и училишта)
Надлежен сектор	Уредување на градежно земјиште и комунални работи, Енергетска ефикасност и екологија, Дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
Стратешка цел: 1.2. Урбанизам

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.2.1. Уредување локации за инвеститорите	1. Мапирање на нови слободни парцели за привлекување на нови бизнис инвестиции

1.2.2. Донесување ДУП за населени места	1. Проширување на урбанистичкиот план во Бардовци 2. Донесување на нови дупови на сите населени места во Општина Карпош
1.2.3.Спроведување на ДУП-овите	1. Браќање во функција на постоечкиот Дуп 3-01.10 градски четврт
1.2.4 Легализација на диво градби	1. Легализација на диво изградените објекти во делот на локалитетот Скупи 2. Пуштање во употреба на новата општинска зграда
Индикатори	Метри должни на уредени локации, вредност на проектите
Целни групи	Граѓани, бизнис сектор, инвеститори
Надлежен сектор	Сектор за урбанизан, просторно и урбанистичко планирање и проектирање

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
Стратешка цел:1.3. Зачувување на животната средина и енергетска ефикасност

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.3.1. Проекти за животна средина и отпад	1.Поставување на подземни контејнери за собирање на отпад во сите урбани заедници. 2. Користење на листовите што се собираат од парковите за правење на хумус 3. Поставување на контејнери за кабаст отпад. 4. Поставување на вендинг машини за селекција на отпад на повеќе локации во општината. 5. Поставување на пунктови за изнајмување на велосипеди. 6. Развој на мрежа на електрични полначи за автомобили и електрични тротинети. 7. Поставување на пунктови за селекција на отпад пред секоја зграда. 8. Едукација за најмладата популација и пошироката јавност за селекција на отпад, обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност. 9. Модерни системи за менаџирање со отпад-поставување на електронски контролирани контејнери.

	10. Набавка на тротинети наменети за општинската администрација како ефикасна замена во летниот период наместо користење на автомобилите за вршење на службени работи. 11. Воведување на систем за изнајмување на тротинети преку поставување на пунктови во општината за нивно изнајмување од страна на граѓаните.
1.3.2. Проекти за енергетска ефикасност	1. Изградба на енергетско ефикасни објекти - детски градинки во Општина Карпош. 2. Реконструкција на постоечките фасади на стамбените згради во енергетско ефикасни. 3. Мониторинг и управување со електрична и топлинска енергија во општината. 4. Гасификација на општината како преодна фаза од фосилни горива кон обновлива енергија. 5. Изградба на мали модуларни системи за греење и ладење со обновливи извори на енергија. 6. Испитувања и поставување на системи за производство на струја на ветер (ветерници). 7. Поставување на фотоволтаични панели за напојување со електрична енергија на уличното осветлување. 8. Развивање на одржлив енергетски и климатски акционен план заедно со Град Скопје. 9. Искористување на ЕМТ алатката за да се селектираат можни партнер општини за спроведување на заеднички енергетски и развојни проекти (меѓународна оценка за ЕЕ и клима). 10. Заменување на сите улични светилки со лед паметни за значително подобрување на јавното осветлување, но и значителни заштеди на буџетот. 11. Поставување на фотоволтаици на сите објекти на општината, од училишта, градинки и други административни објекти. Вишокот на електрична енергија да се продава во мрежата. 12. Воведување на ЕСКО модели и енергетски задруги (партнерство во деловите на енергетска ефикасност меѓу општината и приватниот сектор). 13. Креирање на енергетски задруги. 14. Правилник за изнајмување на покриви на куќи и згради за поставување на соларни панели.
1.3.3 Субвенции за	1. Доделување на субвенции и поволни

енергетска ефикасност и советодавни услуги	кредити за промена на кровови, прозори и фасади на граѓаните кои живеат во индивидуални куќи. 2. Дodelување на субвенции и поволни кредити за промена на кровови, прозори и фасади на граѓаните кои живеат во колективни станбени објекти. 3. Субвенционирање на граѓаните за поставување на индивидуални соларни системи. 4. Поддршка на граѓаните за изградба на сопствени системи за електрична енергија. 5. Субвенционирање на нови енергетски објекти изградени од индивидуални лица. 6. Отварање на информативни центри и промотивни кампањи за одржливо греење и ладење. 7. Субвенционирање или поттикнување на инвеститорите за изградба на зелени кровови на резиденцијални и индивидуални објекти.
Индикатори	Метри должни на извршените работи, процент на заштеда на електрична енергија, број на жители корисници на услугата
Целни групи	Граѓани, бизнис сектор, образовни институции (градинки и училишта)
Надлежен сектор	Енергетска ефикасност и екологија, Дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
Стратешка цел: 1.4. Образование и наука

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.4.1. Изградба на училишта и спортски објекти	1. Изградба на ново основно училиште во населбата Злокуќани, Нерези и Влае 1. 2. Изградба на салата Партизан - Наум Наумовски Борче 3. Изградба на нови спортски терени покрај кејот на река Вардар. 4. Отварање на олимписко тренинг село каде во иднина би прераснал во олимписки тренинг центар.
1.4.2. Опремување на училиштата	1. Опремување на училиштата со нови нагледни средства. 2. Опремување на училници за проектни активности.

	3. Поставување на смарт табли во секое училиште.
1.4.3. Стипендии	1. Доделување на стипендии за талентирани ученици. 2. Доделување на спортски стипендии. 3. Финансирање на напредни ученици и нивно помагање за настап на меѓународни натпревари .
1.4.4. Унапредување на наставата	1. Вклучување на училиштата во голем број еразмус проекти. 2. Мотивирање на наставниот кадар.
Индикатори	Број на деца/корисници на услугата, Број на изградени нови спортски терени, број на изградени нови основни училишта
Целни групи	Граѓани, ученици, образовни институции (градинки и училишта)
Надлежен сектор	Дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
Стратешка цел:1.5. Култура

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.5.1. Изградба и реконструкција на објекти од културата	1. Отварање на домови за глума,фолклор и ликовна уметност. 2. Реконструкција на сите културни локалитети во Општина Карпош
1.5.2. Организација на културни настани	1. Организирање на поголем број културно уметнички настани во општината. 2. Заживување на Културно лето Карпош. 3. Организирање на фолклорни манифестации.
Индикатори	Број на одржани настани, број на граѓани корисници на услугата
Целни групи	Граѓани, културни уметнички друштва, туристи
Надлежен сектор	Сектор за дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните
Стратешка цел:1.6. Социјална заштита и превенција

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.6.1. Изградба на детски градинки	1. Изградба на нова детска градинка во Влае 2. 2. Изградба на нова детска градинка во Тафталиџе 1 3. Изградба на нова детска градинка во Злокуќани. 4. Изградба на нова детска градинка во Нерези
1.6.2. Реновирање на детски градинки	1. Реновирање на детската градинка "Пролет" во урбаната заедница Влае 1. 2. Реновирање на детските градинка "Мајски цвет" во УЗ Владо Тасевски. 3. Реновирање на градинката "Распеана младост" со цел проширување на капацитетите во Карпош 1. 4. Проширување на капацитетите на сите детски градинки за згрижување на сите деца
1.6.3. Отварање на дневни центри, клубови и помош за млади лица, самохрани родители стари лица и социјално загрозуени	1. Отварање на дневни центри за лица со посебни потреби. 2. Отварање на центри за инклузија на деца од предшколска возраст од ромската популација. 3. Отварање на канцеларии за помош на постари лица и лица со инвалидитет. 4. Повторно ставање во функција на хумани патроли. 5. Отварање на повеќе пензионерски клубови. 6. Отварање на центри за самохрани мајки и жртви на семејно насилство. 7. Отварање на канцеларија за давање на бесплатни правни совети. 8. Подршка и отварање на нови спортски школи.
Индикатори	Број на нови градинки, број на реконструирани градинки, број на деца корисници на услугата/проектот, стари лица корисници на услугата, број на вклучени лица од ранливи категории
Целни групи	Граѓани/родители, деца, социјални установи
Надлежен сектор	Сектор за дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните

Стратешка цел:1.7. Спорт и млади

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.7.1. Изградба на спортски игралишта и тениски терени	1. Изградба на поголем број на спортски зони. 2. Изградба на нови тениски терени во основните училишта. 3. Реконструкција на сите спортски игралишта во сите школски училишта.
1.7.2. Организација на спортски натпревари	1. Организирања на спортски манифестации во врвен европски и светски квалитет. 2. Браќање на шаховскиот турнир во организација на Општина Карпош. 3. Организирање на меѓународен натпревар за скејтери. 4. Организирање на натпревари во андреналински парк.
1.7.3. Поддршка и унапредување на училишните спортски клубови	1. Финансирање на училишните спортски клубови. 2. Повторно организирање на училишните спортски лиги.
1.7.4. Работа со млади	1. Отварање на креативен центар за млади лица. 2. Отварање на центар за талентирани ученици.
Индикатори	Број на спортски зони, број на манифестации, број на посетители
Целни групи	Граѓани, ученици, образовни институции
Надлежен сектор	Сектор за дејности од јавен интерес

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните

Стратешка цел:1.8. Урбана опрема и детски игралишта

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
1.8.1. Поставување на нови детски	1. Изградба на нови модерни детски игралишта.

игралишта и урбана опрема	2. Поставување на модерна урбана опрема со соларни полначи. 3. Поставување на детски игралишта во детските градинки и училишта. 4. Уредување на летниковците со шаховски табли и друг вид на модерна урбана опрема
1.8.2. Санација на постојните детски игралишта и урбана опрема	1. Редовно одржување на сите детски игралишта. 2. Редовно одржување на урбаната опрема. 3. Поставување на модерна урбана опрема со соларни полначи
Индикатори	Метри должни на извршените работи, број на жители корисници на услугата
Целни групи	Граѓани,
Надлежен сектор	Сектор за енергетска ефикасност и екологија

5.2.1 Диверзификација на економските активности преку привлекување нови бизниси и инвеститори

Развој на постојните и создавање нови економски капацитети преку поддршка при формирање на мали и средни претпријатија; создавање работни места преку привлекување странски и домашни инвестиции; подобрување на постојната и изградба на нова инфраструктура; Соработката со бизнис-заедницата и граѓанските здруженија и нивно вклучување во процесите на локалниот економски развој; реализација на проекти со кои ќе се промовира одржливиот економски развој на општината. Дефинирани се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 14 проекти

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку привлекување нови бизниси и инвеститори

Стратешка цел: 2.1 Подобра бизнис клима

Мерки (преглед на проекти)	Предложени проекти
2.1.1 Програми за поддршка на бизнис (бизнис инкубатор)	1. Развој на циркуларна економија, преку развој на бизниси за искористување и реупотреба на сите сировини и отпадни материјали. 2. Поддршка при отварање на старт ап бизниси од ИТ секторот. 3. Зголемување на соработката помеѓу Град Скопје,

	општината и бизнис секторот 4. Отварање на бизнис центри за млади за нивно вработување и овозможување на пракса во текот на студиите
Индикатори	Број на МСП кои добиле помош или услуга, број на млади лица корисници на услугата
Целни групи	Граѓани, бизнис сектор, млади лица
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку привлекување нови бизниси и инвеститори

Стратешка цел: 2.2.3големен обем на инвестиции

2.2.1 Промоција на инвестиции	1. Субвенционирање на фирми кои ќе вработат жители на Карпош. 2. Промоција и поддршка на постоечки бизниси преку нивно промовирање со збратимени општини надвор од Македонија.
2.2.2 Локации на инвестирање и индустриски зони	1. Отварање на индустриска и економска зона со поволности за фирмите. 2. Прераснување на Момин поток во модерна индустриска зона.
2.2.3 Субвенции за нови и постојни бизниси	1. Помош, субвенционирање и намалување на комуналните такси при отварање на нови бизниси.
Индикатори	Број на доделени субвенции, број на отворени индустриски зони, број на фирми корисници на помош/субвенции, број на промовирани МСП дома и надвор од државата
Целни групи	Жители на Општина Карпош, бизнис сектор,
Надлежен сектор	Сектор за развој Сектор за урбанизам

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку привлекување нови бизниси и инвеститори

Стратешка цел: 2.3. Проширување на туристичката понуда

2.3.1 Промоција на туризмот	1. Обновување на брошурите за промоција на туристичките локалитети.
-----------------------------	---

	2. Учество на саеми за промоција на туристичките локалитети. 3. Организирање на туристички екскурзии на децата од основните училишта со цел запознавање со културното и историско наследство во општината. 4. Поставување на туристички знаци и патокази.
2.3.2 Промоција на традицијата и занаетите	1. Организирање на манифестации за поддршка на старите занаети
Индикатори	Број на обележани туристички објекти, број на издадени брошури, промовирани објекти, број на вклучени занаетчи, број на нови вработувања
Целни групи	Занаетчи
Надлежен сектор	Сектор за развој

5.3.1. Зголемување на вработувањето

Зголемувањето на вработувањето се планира преку промоција на програмите за вработувања, пре-квалификации, едукации за самовработувања и социјална инклузија на ранливите групи. За остварување на оваа стратешка насока утврдени се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 14 проекти.

Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето

Стратешка цел:3.1 Промоција на програми за вработување

3.1.1. Обуки, квалификација и доквалификација	1. Обука на млади лица за полесен пристап кон вработување. 2. Доквалификација на млади лица и самохрани мајки. 3. Обука за вработување на лицата од ромска популација. 4. Субвенционирање на одредени професии за млади жители (програмер, пилот, готвач и сл).
3.1.2. Обука за вработувања во новите сектори: ЕЕ, менаџирање отпад и органско производство	1. Поттикнување на младите при одгледување на органски земјоделски производи.

Индикатори	Број на опфатени млади лица, број на нови вработувања, број на вклучени лица од ромската популација, кг произведени органски производи, број на промовирани мерки, број на испорачани обуки
Целни групи	Млади лица, ромска популација
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето

Стратешка цел:3.2 Едукација за самовработување

3.2.1. Волонтерство	1. Овозможување на практични обуки на млади лица во државни и приватни институции.
3.2.2. Обука за претприемништво и бизнис планирање	1. Обука на млади лица за отварање на сопствени бизниси преку подготовка на бизнис планови.
3.2.3. Бизнис инкубатори за млади	1. Отварање на бизнис инкубатори за лица до 30 години. 2. Отварање на младински канцеларии-working space како модерен концепт што преставува (зграда, сала, куќа) составена од поголем број канцеларии кои ќе се изнајмуваат по ниски цени на дигитални номади и фриленсери.
Индикатори	Број на млади лица, број на одржани обуки, отворени нови бизниси
Целни групи	Млади лица жители на Општина Карпош
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето

Стратешка цел:3.3. Социјална инклузија на ранливите групи

3.3.1. Поддршка при вработувањето	1. Давање помош при самовработување на млади лица, самохрани мајки и лица со посебни потреби 2. Вработување на млади кадри и ранливи групи преку соработка со образовните институции и бизнис секторот. 3. Посредување при вработување на млади лица и ранливи групи со фирмите кои се на
-----------------------------------	---

	територија на Општина Карпош. 4. Воведување на посебни стимулации за млади претприемачи. 5. Примена на субвенционално вработување за одредени професии: пилот, готвач и слично
Индикатори	Број на млади лица корисници на услуга, број на самохрани родители корисници на услуга
Целни групи	Млади лица жители на Општина Карпош, самохрани родители, институции - државни/приватни
Надлежен сектор	Сектор за развој

5.4.1. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис-секторот и меѓународните програми и донатори

Комуникацијата со граѓаните, НВО и бизнис-секторот е постојан приоритет на општината. Во наредниот период фокус се става на е-услуги за граѓаните и поголема покриеност со интернет за побрза и поедноставна комуникација со граѓаните. Утврдени се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 11 проекти.

Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО
Стратешка цел 4.1: Е - комуникација со граѓаните

4.1.1. Е-услуги за граѓаните	1. Дигитализација на општинските услуги 2. Полесен пристап при поднесување на барања и добивање на одобренија
4.1.2. Издавање на општински гласила	1. Повторно активирање на општинското гласило со цел проследување и добивање на информации за активностите на општинските служби и Градоначалникот
Индикатори	Број на воведени дигитални услуги
Целни групи	Жители на Општина Карпош
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО
Стратешка цел 4.2: Јакнење на капацитетот за работа со млади

4.2.1. Професионално насочување и комуникација	1. Обука за професионално усовршување на вработените 2. Студиски посети на вработените со цел стекнување и размена на искуства
4.2.2. Вклучување во проекти	1. Формирање на тимови за поголема искористеност на странски фондови 2. Поддршка на иновативни проекти. 3. Поголема соработка на општината со НВО секторот при подготовка на проекти и нивна реализација
Индикатори	Број на студиски посети и вклучени земји, број на обучени вработени, број на поднесени апликации, број на добиени проекти, нови соработки
Целни групи	Општинска администрација, НВО сектор, земји од ЕУ
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО
Стратешка цел 4.3: Јакнење на меѓуопштинската и регионална соработка

4.3.1. Активности со постојните општини и збратимување со нови	1. Активирање на соработката со збратимените општини со цел поголемо взаемно вклучување во поднесување на проекти 2. Реализација на нови збратимувања за размена на искуства меѓу вработените
4.3.2. Кадровско доекипирање на општинската администрација	1. Кадровско доекипирање и оспособување на секторите
Индикатори	Број на збратимени општини, нови вработувања
Целни групи	Општинска администрација, збратимени општини
Надлежен сектор	Сектор за развој

5.5.1. Унапредување на туризмот

Унапредување и поддршка на туризмот е долгорочна цел на општината, затоа се планира правно регулирање на обработливото земјоделско земјиште, промоција на

земјоделското производство и промоција на руралниот развој. Утврдени се 3 Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти.

Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој

Стратешка цел 5.1: Искористување на расположливите туристички ресурси

5.1.1. Мапа на културни центри и туристички атракции	1. Мапирање на сите туристички локалитети за печатење на мапа за општината
5.1.2. Брошура со сите настани организирани од општината	1. Издавање на годишни брошури за организирање на културни настани и манифестации кои се организираат во општината
5.1.3. Сигнализација на културно историските и туристичките локалитети	1. Бележење на нови пешачки патеки на планината Водно во делот на св.Пантелејмон 2. Поставување на инфо табли за сите културни и туристички локалитети
Индикатори	Метри должни патеки, број на издадени брошури, нови услуги, зголемен број на туристи
Целни групи	Жители на Општина Карпош
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој

Стратешка цел 5.2: Промоција на туризмот

5.2.1. Промоција на туристичкиот потенцијал на општината	1. Промоција на туристичките локалитети преку издавање на брошури и нивна дистрибуција 2. Поставување на смарт табли за информација на туристите
5.2.2. Воспоставување на туристичко инфо биро	1. Отварање на туристичко инфо биро
Индикатори	Број на промовирани туристички локалитети, број на нови туристи, нови вработувања, нови услуги
Целни групи	Општинска администрација, жители на Општина Карпош, домашн и странски туристи
Надлежен сектор	Сектор за развој

Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој

Стратешка цел 5.3: Рурален развој

5.3.1. Искористување на ИПАРД средствата и средствата од домашни и меѓународни фондови за поддршка на земјодетството и руралниот развој	1. Давање на стручни совети и помош на земјоделците при пополнување на апликации за добивање на финансиски средства од ИПАРД и други видови на фондови
5.3.2 Поддршка на земјоделството	1. Поттикнување на земјоделците да преминат во органско производство преку нивно субвенционирање и истите земјоделски производи да се искористат како локална органска храна во градинките и училиштата во Општина Карпош. 2. Постапување на компостери до зелените пазари, големите маркети, детските градинки и основните училишта со цел компостирање на храната која останува да се користи од страна на земјоделците за нагубрување
Индикатори	Број на советодавни услуги за аплицирање, број на нови земјоделци, вредност на добиени финансиски средства, нови вработувања
Целни групи	Општинска администрација, земјоделци
Надлежен сектор	Сектор за развој

6. Усогласеност на Стратегиските приоритети со релевантните европски, национални и валидните регионални Стратегиски документи

6.1. Усогласеност со европската стратегија до 2030 година

Стратегијата за локален развој на Општина Карпош е усогласена со Европските и национални стратегии во делот на потребите за децентрализација и регионален развој. Притоа се следеа препораките за трите главни столба: заштита на животната средина, помош и поттик за користење на обновливи извори на енергија, поддршка на конкурентноста, развојот на претприемништвото и поддршката на МСП; зголемување на вработеноста и подобрување на условите за образование на населението, како и поголема социјална инклузија на сите категории граѓани.

Исто така, при изработката на документот се водеше сметка за програмските ИПА-документи, посебно за компонентите меѓугранична соработка и регионална

конкурентост и иновативност, како компоненти каде општината може да аплицира со свои проекти за повлекување средства од надворешни извори на финансирање.

Дополнително, документот е во согласност со ЕУ-програмите на заедниците, кои обезбедуваат средства за програмите за вработување на локално ниво, мобилноста на младите и поголемото учество на граѓаните во одлучувањето за прашањата за локалната самоуправа.

6.2. Усогласеност со повисоките нивоа на власта

При изработката на документот, предложените мерки се усогласуваа според Стратегиските документи и програми на трите повисоки органи на власт: Владата на Република Македонија, Скопскиот плански регион и Градот Скопје. Критериумите што се користеа се однесуваа на Стратегиските цели, предложените мерки и алоцираните средства за остварување на владините политики.

6.2.1. Усогласеност со Стратегиските документи на Владата

Предложените приоритетни долгорочни насоки и Стратегиски цели се усогласени со Стратегиските документи на Владата на Република Северна Македонија, кои се однесуваат на следните политики: децентрализација, рамномерен регионален развој, поддршка на конкурентноста на приватниот сектор и програмите за зголемување на вработувањето.

При консултирањето на владините Стратегиски документи, усогласувањето се однесуваше на следење на зацртаните цели, усогласеност со приоритетите (инфраструктура, животна средина, индустрии, земјоделство, туризам и рурален развој), како и алоцираните средства за финансирање на дефинираните цели.

Ваквиот пристап ѝ овозможува на општината да аплицира или да ги поттикнува релевантните економски субјекти на нејзината територија да поднесуваат проекти и барања за повлекување средства од Програмите на Владата и европската унија, промоција и привлекување инвестиции, поддршка на МСП, вработување на младите и националната програма за поддршка и промоција на туризмот.

6.2.2. Усогласеност со Стратегиските документи на Скопскиот плански регион

Стратегиските документи на Скопскиот плански регион се однесуваат на регионалниот развој, мапирање на инвестициските можности и развојот на туризмот. Усогласеноста е во однос на Стратегиските цели, програмите и мерките што се предлагаат за развојот на скопскиот регион.

И покрај фактот дека Општина Карпош не е застапена со доволен број проекти во овие документи и дефинираните мерки и програми немаат алоцирани извори на средства, усогласеноста е направена во насока како најдобро да се учествува во регионалните проекти каде средствата се обезбедуваат од Бирото за рамномерен регионален развој, Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија и Швајцарската канцеларија за развој.

На ова ниво на власт, Општина Карпош може да повлекува средства за патната инфраструктура, заштитата на животната средина, социјална инклузија, изградбата на туристички локалитети и проектите за руралниот туризам.

6.2.3. Усогласеност со Стратегиските документи на Град Скопје

Усогласеноста со Стратегиските документи на Град Скопје се однесуваат на просторното планирање, патната и комуналната инфраструктура, поддршката на МСП, занетчиите и НВО-секторот, развој на туризмот, енергетската ефикасност и развој на образованието.

Посебно се гледаат можностите, одредени мерки од стратегијата да се вклучат во годишните програми на Град Скопје и нивно финансирање од градскиот буџет.

7. Имплементација и индикатори за успешност

Имплементацијата, мониторингот и ревизијата на стратегијата ќе ја координира Секторот за развој на Општина Карпош. Активностите што се опфаќаат во тој процес се однесуваат на: а) градење партнерства за планираните мерки/проекти, б) дефинирање на постапка за нивна имплементација и в) следење на индикаторите на успешност со чија помош ќе се мери степенот на реализација на проектите и напредокот во остварување на приоритетите и целите.

7.1. Градење партнерства

Реализацијата на проектите кои се дел од Стартешкиот план за развој за 2022-2026 година ќе опфаќа различни видови партнерства и тоа со:

- Донаторски организации и програми (ЕУ-програми, регионални ИПА-фондови, фондови од светска банка, УНДП, УСАИД и сл.);
- Повисоките нивоа на власт (Град Скопје, Скопскиот плански регион, државни институции, агенции и Министерствата на Владата на Република Северна Македонија);
- Општинските јавни институции (училишта, детски градинки) планирање на мерките, реализација на проекти и испорака на услуги на граѓаните;

- Бизнес-секторот и НВО-секторот за планирање проекти за заеднички настап пред донатори, мобилизирање на ресурси и мониторинг на реализацијата на проектите;
- Граѓаните за учество во планираните проекти.

Партнерствата за остварување на поставените цели треба да се градат и според видот на предложените мерки.

- Во делот на економија се предвидуваат партнерства на локалната самоуправа со приватниот сектор (претпријатијата и НВО), владините институции за поддршка на развојот на МСП и вработувањето, донаторските програми, инвеститори и кредитори - банки;
- Во социјалата - развојот на заедницата, локалната самоуправа планира партнерства со владини институции, социјални установи, училишта, месни заедници, НВО и здруженија на граѓани;
- Во делот на екологија, се планираат партнерства со претпријатија, владини институции за МСП, донатори, НВО и инвеститори.

7.2. Постапка за имплементација на Стратешкиот план за развој за 2022-2026 година

Постапката за имплементација на Стратешкиот план се состои од следните чекори:

- Разработка на мерките и на проектите
- Преземање акции за промоција пред донатори и инвеститори
- Мобилизирање граѓани за негова поддршка
- Дефинирање услуги на секторот за економски развој за поддршка на реализацијата на стратегијата
- Алоцирање ресурси за реализација на поединечните проекти

7.3. Индикатори на успешност

Како индикатори за успешност што треба да се земат предвид при следењето на реализацијата на стратегијата се: бројот на реализирани проекти, бројот на МСП и активни деловни субјекти, бројот на вработени, стапката на невработеност, посебно младите, висината на инвестициите во општината и БДП по жител.

Извори за верификација на индикаторите треба да бидат релевантните државни институции, општинската архива, проектната документација и анкети и истражувања за директно собирање на податоци поврзани со дефинираните индикатори.

Документација

- 1) Општина Карпош , Стратегија за развој на 2015 – 2019 година
- 2) Буџети на Општина Карпош за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 година
- 3) Стратегија за локален економски развој на Град Скопје (2017-2022 година)
- 4) Програма за развој на Скопскиот плански регион, 2021/2022 година
- 5) Стратегија за развој на туризмот во Скопскиот плански регион, 2022 година
- 6) Мапирање на инвестициските можности на Скопскиот плански регион, 2021 година
- 7) Одлука на Владата на Република Македонија за Стратегиските приоритети во 2020-2022 година
- 8) Стратегија за регионален развој на Република Македонија



СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНАТА




МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018

29 декември 2022 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 25

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА



Органограм - Организациона поставеност на општината



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје

1. Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/28
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 2; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 59, став 12 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 18/20, 279/20 и 227/22), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје

Член 1

Со оваа одлука инвеститорот Град Скопје се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект Забавен парк со намена ДЗ спорт и рекреација, на улица „Градски парк“, број /, градежна парцела 3.1 (објект 3.1.11-театар, објект 3.1.12-складирање опрема, објект 3.1.32-билетара, објект 3.1.34-поправка опрема и објект 3.1.35-складирање опрема), на К.П.488, КП 489, КП 490/2 (КП 490/4-нова), КП 491/9 (КП 491/13-нова), КП 492, КП 7098/3, КО Карпош и КП 13735/8 (КП 13735/13-нова) КО Центар, комплекс 22/1, со средства во износ од 899.742,00 денари-надоместок за делот од 40% за Општина Карпош.

Град Скопје во својство на Инвеститор е согласен самостојно да учествува во уредувањето на градежното земјиште.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука претставуваат дел од вкупниот надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 40%, наменет за Општина Карпош.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/34
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 година

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/29
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

О Д Л У К А **за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин**

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства како помош на заслужниот граѓанин Милорад Луковски.

Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 12.000,00 денари, за 12 месеци, почнувајќи од месец јануари 2023 година, заклучно со месец декември 2023 година.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година и истите ќе се исплаќаат сукцесивно, еднаш во месецот, вкупно 12 месеци, почнувајќи од месец јануари 2023 година, заклучно со месец декември 2023 година.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/35
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ Петар Поп Арсов)

2. Се објавува Одлуката за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ Петар Поп Арсов), донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/30
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02); член 18 и член 44, став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), врз основа на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош бр.41-7767/29 од 25.11.2022 година донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ Петар Поп Арсов)

Член 1

Со оваа одлука, Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење без надомест движните ствари, како следи:

- Дождомер ф.85мм
- Дигитален термометар мин-макс
- Дигитален влагометар со термометар
- Метеоролошка дрвена куќичка со столб и стопа за монтажа
- Дигитален убоден термометар (за почва)
- Анероиден барометар
- Лабораториска чаша, стаклена, 250мг

Вкупната вредност на движните ствари со вклучен ддв изнесува 23.010,00 денари.

Член 2

Движните ствари наведени во член 1 од оваа Одлука Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење, без надомест, и истите ќе ги отспати на користење на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ Општина Карпош Скопје.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Карпош и за таа цел Градоначалникот на Општина Карпош и Министерот ќе потпишат договор.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи Договор за прифаќање за трајно користење на движни ствари без надомест со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/36
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ Лазо Трповски)

3. Се објавува Одлуката за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ Лазо Трповски), донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/31
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02); член 18 и член 44, став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), врз основа на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош бр.41-7767/27 од 25.11.2022 година донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на Општина Карпош, на осуманесета седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање

Член 1

Со оваа одлука, Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење без надомест движните ствари, како следи:

- Метеоролошка дрвена куќичка со столб и стопа за монтажа
- Лабораториска чаша, стаклена, 250мг

Вкупната вредност на движните ствари со вклучен ддв изнесува 14.927,00 денари.

Член 2

Движните ствари наведени во член 1 од оваа Одлука Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење, без надомест, и истите ќе ги отспати на користење на општинското основно училиште „Лазо Трповски“ Општина Карпош Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Карпош и за таа цел Градоначалникот на Општина Карпош и Министерот ќе потпишат договор.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи Договор за прифаќање за трајно користење на движни ствари без надомест со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/37
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за доделување на еднократна парична помош за 2023 година

1. Се објавува Решението за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за додлеување на еднократна парична помош за 2023 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/32
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002); а во врска со Глава 2,- Проектни активности, точка 4 – Парична помош за лица/семејства во социјален ризик од Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2023 донесена на осумнаесетата седница, на Советот на Општина Карпош на ден 26 декември 2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

1. Советот на Општина Карпош, од своите редови именува-верификува членови на Советот, за членови во Комисијата за доделување на еднократна парична помош (сосоставена од 7 члена, од кои 4 члена претставници на Советот на Општина Карпош и 3 члена вработени во администрацијата на Општина Карпош) и тоа:
 - Татјана Стојановска
 - Владимир Бислимовски
 - Адријана Јакимовска Панчевска
 - Ивана Стоименовска
2. Се овластува Градоначаникот на Општина Карпош при изготвување на Решението за формирање Комисија за доделување еднократна парична помош, да именува 3 члена во комисијата од редот на општинската админитрација.
3. Во решението за формирање Комисија за доделување еднократна парична помош, Градоначалникот да ја задолжи Комисијата да утврди критериуми по кои ќе работи комисијата и да го задолжи Секторот за дејности од јавен интерес да изготви предлог-Правилник за работата на комисијата, чиј составен дел ќе бидат утврдените ктирериуми.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/38
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/33
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02); а во врска со Известувањето од ДМБУЦ Илија Николовски Луј бр.09-9440/1 од 19.12.2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош дава согласност за времено отстапување на училишен простор (училници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на Државниот музичко балтски училишен центар „Илија Николовски Луј“ Скопје, како следи:

- 7 училници
- 5 дена во неделата (од понеделник до петок)
- Во период од од 15 до 19 часот

Член 2

ООУ „Вера Циривири Трена“ да ги отстапи училниците без надомест на име месечна закупнина, со цел реализирање клонска настава на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ за ученици жители на Општина Карпош.

ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ да плаќа месечен надомест на име трошок за потрошена електрична енергија, во естимирана вредност од 12.000,00 денари. Точниот износ на трошокот за електрична енергија ќе биде утврден врз основа на сметката за електрична енергија за месец декември 2022 година.

Член 3

Се задолжува директорот на ООУ „Вера Циривири Трена“ да потпише договор за времено отстапување на користење на училишен простор (училници) со директорот на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9396/39
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3ти Декември-Денот на лицата со попреченост за 2023 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3ти Декември-Денот на лицата со попреченост за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/34
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Програмата за активностите на Општина Карпош во областа детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година во Точка 7. Одбележување на 3-ти Декември Денот на лицата со попреченост под мотото „Сите сме исти, сподели среќа“ („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) и Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост, бр.09-8890/12 од 06.12.2022 година, Советот на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост бр.09-8890/12 од 06.12.2022 година на начин што во член 1 износот од 550.000,00 денари се брише и на негово место се запишува износот 650.000,00 денари.

По изменувањето и дополнувањето член 1 гласи:

„По повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост како помош се одобруваат средства во износ до вкупно 650.000,00 денари (со вклучен данок) за лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош, односно поединечно по 3.000,00 денари без вклучен данок.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број: 09-9396/40
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Правилник за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година

1. Се објавува Правилникот за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/35
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02); член 8, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 184 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22), а во врска со Уредбата за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи општински детски градинки и центри за ран детски развој во состав на Јавните установи општински дески градинки за 2023 година, бр. 41-5834/1 од 13 -ти септември 2022 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 202 од 16 септември 2022 година), Советот на Општина Карпош, на осумнаесета седница, одржана на 26 декември 2022 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година

Член 1

Со овој правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација наменета за Јавните установи општински дески градинки од подрачјето на Општина Карпош за 2023 година.

Член 2

Со средствата од блок дотацијата за финансирање на дејноста-згрижување и воспитание на деца, трансферирани од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година, во раздел 15001-министерство за труд и социјална политика, Програма А, Подпрограма А2-пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа, согласно Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, програма В1 и подпрограма В10-згрижување и воспитание на деца, се врши финансирање во Јавните установи општински детски градинки:

- „Орце Николов“

- „Мајски Цвет“



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

-„Пролет“ и

-„Распеана Младост“

Средствата од Став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секоја јавна установа општинска деска градинка врз основа на предходно доставените податоци од страна на јавната установа општинска детска градинка и нивните годишни финансиски планови.

Член 3

Распределбата на блок дотацијата по Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош ќе се врши по следните критериуми:

- основна сума по дете за престој на дете во општинска детска установа
- број на деца во општинска јавна установа за деца-детска градинка
- број на вработени во општинска јавна установа за деца-детска градинка

Член 4

Блок дотацијата за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца-детски градинки и Центри за ран дески развој во состав на детски градинки, по општини не може да биде помала од 350.000,00 денари месечно, по општина.

Блок дотацијата за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца-детски градинки и Центри за ран дески развој во состав на детски градинки, по општина не може да биде помала од потребните средства за исплата на плата на вработените по општинските јавни установи за деца-детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки заклучно со состојбата на вработените од предходната фискална година.

Член 5

Средствата за блок дотацијата за општинските јавни установи за деца-детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни дески градинки ќе се насочуваат во општините и општините на Градот Скопје каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со министерството за финансии.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број: 09-9396/41
Датум: 26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Правилник за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година

1. Се објавува Правилникот за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/36
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 22, став 1, точка 8; и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/02), член 8, став 2 од Законот за финасирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19,53/21,77/21,150/21 и 173/22) и член 157, став 1 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019 и 229/2020), а во врска со Уредбата за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок-дотации за основното образование по општини за 2023 година бр.41-7165/1 од 6 септември 2022 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.197/2022), Советот на Општина Карпош, на осумнаесеттата седница, одржана на 26 декември 2022 година, го донесе следниот

П Р В И Л Н И К

за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година

Член 1

Со овој Правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош.

Член 2

Со средствата од блок дотацијата за финансирање на дејноста – основно образование, трансферирани од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година, во раздел 16001, програма А-Децентрализација, Под А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, согласно Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, Програма Н1 и подпрограма Н10-основно образование, се врши финансирање на општинските основни училишта:

- „Аврам Писевски”,
- „Братство”,
- „Вера Циривири Трена”,
- „Владо Тасевски”,
- „Војдан Чернотрински”,
- Димо Хаџи Димов”,
- „Јан Амос Коменски”,
- „Лазо Трповски”,



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

-„Петар Поп Арсов”,
-„Христијан Тодоровски Карпош”.

Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат на секое општинско основно училиште врз основа на претходно доставените податоци од страна на основните училишта и нивните годишни финансиски планови.

Член 3

Распределбата на блок дотацијата по општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош ќе се врши по следниве критериуми:

- основна сума по општина,
- број на ученици во општината,
- број на ученици во предметна настава,
- број на ученици со посебни потреби,
- густина на населеност на општината

Член 4

Средствата определени како блок доатации се користат за финансирање на пренесените наделжности во основното образование.

Член 5

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Минстерството за образование и наука, месечно, или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2023 година.

Број:09-9396/42
Датум:26.12.2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Бранко Ристов, с.р.



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

Врз основа на член 51 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за запирање на објава на Одлука за поголема транспарентност и вклучување на јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош

1. Со ова Решение се запира објавата на Одлуката за поголема транспарентност и вклучување на јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година, од причина што Одлуката не е во согласност со процедурите предвидени во Деловникот за работа на Советот и воедно истата не е во согласност со позитивните законски прописи.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-9629/37
Датум: 29.12.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



СОДРЖИНА

1. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската ефикасност за 2023 година; со Решение за објавување
2. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 2023 година; со Решение за објавување
3. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување
4. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување
5. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2023 година; со Решение за објавување
6. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година; со Решение за објавување
7. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година; со Решение за објавување
8. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година; со Решение за објавување
9. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2023 година; со Решение за објавување
10. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година; со Решение за објавување
11. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2023 година; со Решение за објавување
12. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување
13. Програма за одбележување на 47 годишнината на Општина Карпош во 2023 година; со Решение за објавување
14. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2023 година; со Решение за објавување
15. Буџет на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување
16. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување



17. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2023 година, со Решение за објавување
18. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 година; со Решение за објавување
19. Буџетски календар за 2023 година, со Решение за објавување
20. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези за 2023 година, со Решение за објавување
21. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6, за 2023 година, со Решение за објавување
22. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, за 2023 година, со Решение за објавување
23. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, со Решение за објавување
24. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, со Решение за објавување
25. Стартешки план за развој на Општина Карпош за период 2022-2026 година, со Решение за објавување
26. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект Забавен парк, КО Карпош, Скопје, со Решение за објавување
27. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 година
28. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ „Петар Поп Арсов“), со Решение за објавување
29. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ „Лазо Трповски“), со Решение за објавување
30. Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на Комисијата за доделување на еднократна парична помош за 2023 година, со Решение за објавување
31. Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје за 2023 година, со Решение за објавување



29 декември 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 25

32. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември - Денот на лицата со попреченост за 2023 година, со Решение за објавување
33. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година, со Решение за објавување
34. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година со Решение за објавување
35. Решение за запирање на објава на Одлука за поголема транспарентност и вклучување на јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош

Издавач:

Општина Карпош

Уредува: Сектор за правни работи

Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2

Тираж: 25 примероци